


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. 21 - бр. 2
април 2014



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. 21 - бр. 2
април 2014

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 21 бр.2, април 2014

©2014

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска
сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2-43

Прегледи

..... 49-52

Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 52-53

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 54-77

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 54-67

Прегледи

..... 68

Решенија на Индустриски Дизајн

..... 69-76

Прегледи

..... 77

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 78-208

Пријави на Трговски Марки

..... 78-126

Прегледи

..... 126-131

Решенија на Трговски Марки

..... 132-187

Прегледи

..... 188-195

Промени, пренос,

продолжувања, спојување,

престанок

..... 195-198

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **B 29B 00/00**(11) **4835**

(13) A

(21) **2012/132**

(22) 11/04/2012

(45) 30/04/2014

(30) П 20120132 11/04/2012 МК

(73) **Живко Ширкоски****ул.Борка Спиркоски бр.28, Прилеп, МК**

(72) Живко Ширкоски

(54) **КОМПОЗИТЕН ГРАНИЧЕН ПРСТЕН**

(57) Композитниот граничен прстен е наменето за да ги ограничи и држи гумените прстени кај валецот и на истите да не му овозможува да се помера надвор од границата на поставените композитни гранични прстени при дејство на акцијалните сили при работа.

Патентот по својата намена во потполности ги решава сите проблеми кај валецот со гумени прстени и не може да дојде до олабавување на гумените прстени за време на експлоатацијата на валецот од дејство на силите и напрегањата за време на работата на системот.


Композитните гранични прстени се изработено од композитни балистички материјали, истите имаат посебни

карактеристики и својства од другите материјали како на пример железо, челик и други слични материјали.

Од аспект на конструктивното решение е решено на посебен едноставен начин за монтажа и демонтажа а тоа се гледа од цртежот - склоп на елементи.

Рок на употреба на композитниот граничен прстен е со можност да се употребува повеќе пати.

Композитниот граничен прстен во се од досегашните решенија е поинаков во употребените репроматеријали, технолошката постапка, конструктивното решение, самата брза едноставна и лесна употреба, незаменлива отпорност на разни сили на делување на композитниот прстен, електро изолација, не искри за време на триење со метал, како и доста други позитивни карактеристики.

**КОМПОЗИТЕН ГРАНИЧЕН ПРСТЕН**(51) **H 02J 7/00**(11) **4828**

(13) A

(21) **2012/343**

(22) 27/09/2012


(45) 30/04/2014

(30) П 20120343 27/09/2012 МК

(73) **ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош****Бул. Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, МК and у.Орце Николов бр.190/3/8 Скопје, МК**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ****ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ,
Милош

(54) **АДАПТИБИЛНА СТАНИЦА ЗА
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МОБИЛНИ УРЕДИ**



СЛИКА 1

(51) **C 12G 00/00**

(11) **4844**

(13) A

(21) **2012/433**

(22) 22/11/2012

(45) 30/04/2014

(30) П-20120433 22/11/2012 МК

(73) **Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран
and Андоновски Влатко**
**16та македонска бригада 2/3-5 Скопје, МК; Ул.
Овчеполска 3, Свети Николе, МК and Ул.
Благоја Давков 25а, Скопје, МК**

(72) Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and
Андоновски Влатко

(54) **ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВРСТА
АЛКОХОЛНА СМЕСА**

(57) Алкохолната смеса е направена од неколку
различни типови на состојки и е единствена по
својата уникатност. Карактеристично за оваа

смеса е начинот на ослободување на алкохолот
и неговото навлегување во крвоносниот систем.
При консумација, настанува делумно
ослободување на алкохолот од смесата т.е.
постепено ослободување на алкохолот од
смесата поради физичката поврзаност со
останатите состојки на алкохолната смеса.
Текстурата на алкохолната смеса е уникатна, а
причината лежи во правилната комбинација на
состојки и нивни количини во смесата кои
овозможуваат добивање на специфично
текстура структура. Алкохолната смеса е
производ кој според светските стандарди и
регулативи е безбеден за консумација поради
природата на состојките кои се користат за
нејзино производство.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8B29B00/00	8B29B00/00	4835	A
8H02J7/00	8H02J7/00	4828	A
8C12G00/00	8C12G00/00	4844	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
B 29B 00/00	Живко Ширкоски	4835	A
H 02J 7/00	ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош	4828	A
C 12G 00/00	Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and Андоновски Влатко	4844	A

(51) **A 01N 53/00, 25/34, 57/12, A 01P 7/04**

(11) **4847**

(13) T1

(21) **2012/260**

(22) 27/07/2012

(45) 30/04/2014

(30) 0713790 16/07/2007 GB

(96) 16/07/2008 EP08775972.6

(97) 02/05/2012 EP2178377

(73) **Nettforsk AS**

P.O.Box 52, N-4801 Arendal, NO

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) JOHANNESSEN, Baard

(54) **МЕТОДА ЗА БОРБА ПРОТИВ ВОШКИ НА ЧОВЕЧКА ГЛАВА**

(57) 1 Пиретроид или пиретрин педикулицид за употреба во метода на третирање човечки субјект за борба со наезда од повеќеклеточни

ектопаразити со ексоскелетони, која што метода опфаќа топичко нанесување на прв и втор педикулицид на наведениот субјект, наведениот прв педикулицид е карбамат или органофосфат педикулицид и наведениот втор педикулицид е пиретроид или пиретрин педикулицид, назначен со тоа, што наведениот втор педикулицид е нанесен помеѓу 15 минути и 12 часа после апликацијата на наведениот прв педикулицид, и каде што двата педикулициди се нанесени како состав за топичка апликација во форма на раствор, крема, гел, крема боја за коса, дисперзија, прашок, лосион, спреј или мевлем, со тоа што барем еден од составите е шампон или крема боја за коса.

има уште 10 патентни барања.

(51) **G 06F 17/30**

(11) **4853**

(13) T1

(21) **2013/64**

(22) 28/02/2013

(45) 30/04/2014

(30) 2008MIO1858 20/10/2008 IT

(96) 20/10/2009 EP09795314.5

(97) 05/12/2012 EP2347346

(73) **FacilityLive S.r.l.**

Via Strada Nuova, 86 Pavia, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LOTITO, Gianpiero Giuseppe

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА МУЛТИМЕДИЈАЛНА СОДРЖИНА НА ИНТЕРНЕТ**

(51) **B 31B 19/86, B 31D 1/06**

(11) **4855**

(13) T1

(21) **2013/66**

(22) 01/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 10425201.0 16/06/2010 IT

(96) 16/06/2010 EP10425201.0

(97) 05/12/2012 EP2397318

(73) **Flat System S.r.l.**

Via Trento e Trieste 17, 35012 Camposampiero, Padova, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Zanarella, Paolo and Zanchin, Marco

(54) **МАШИНА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДРЖАЧИ**


(57) 1 Машина за формирање на држачи (10) за обликување и поставување на рачки за држење (M') на ташни или торби од хартиен или друг материјал, и/или којашто континуирано ја замотува хартијата (N) за производство на ташни или торби, рачката за држење (M') во

основа е формирана со превиткување во U форма на најмалку една линија или лента (M), во хартиен или друг материјал, се карактеризира со тоа што содржи содржи најмалку еден карусел (G) кој ротира околу главната осовина (Gx), каруселот (G) кога се врти, содржи еден или повеќе подлоги за прифаќање и превиткување на лентата (M) каде што секоја подлога (C):

- ротира заедно со каруселот (G) околу главната осовина (Gx) на најмалку една станица за хранење (1) на лента/и (M), кон една превиткувачка станица (4) за превиткување на секоја лента (M) во U форма и во една станица за полнење (6) на превитканата лента (M'), за прикачување кон торбата или континуирано намотување на хартија (N) од која што торбата ќе биде изработена, и

- споменатата подлога е монтирана така да се врти околу сопствената оска (Cx) радијално на главната осовина (Gx), за да ја ротира позицијата на релативната лента (M)

помеѓу станиците за хранење (1), превиткување (4) и полнење (6).
има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 211/22

(11) 4856

(13) T1

(21) 2013/67

(22) 01/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 20080114541P 14/11/2008 US

(96) 13/11/2009 EP09752687.5

(97) 02/01/2013 EP2358674

(73) Theravance, Inc.

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) RAPTA, Miroslav and STANGELAND, Eric L.

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 4-[2-(2-

ФЛУОРОФЕНОКСИМЕТИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРИДИ
Н СОЕДИНЕНИЈА


(57) 1 Постапка за подготвување на соединение
со формула I:



(I)


или негова сол, кадешто: а е 0, 1, 2, 3 или 4, секој R¹ е независно хало или трифлуорометил, R³ е водород, хало или -C₁₋₆ алкил, R⁴, R⁵ и R⁶ се независно водород или хало, постапката ги содржи чекорите на

(а) реакција на соединение со формула 1:




(1)

или негова сол, со соединение со формула 2:



во присуство на база, за да се добие соединение со формула 3



или негова сол, каде што L е група на напуштање и P е amino-заштитна група и отстранување на amino-заштитната група, P, од соединението со формула 3 или негова сол, за да се добие соединение со формула I или негова сол.
има уште 17 патентни барања.

(51) C 07D 239/48, A 61K 31/505, A 61P 11/00, 17/00, 27/14, 31/00, 35/00, C 07D 239/49, 401/10, 401/12, 403/10, 403/12, 417/10

(11) 4850 (13) T1
(21) 2013/69 (22) 05/03/2013
(45) 30/04/2014

(30) 0702577 22/11/2007 SE and 13699 p 14/12/2007 US

(96) 21/11/2008 EP08851708.1

(97) 09/01/2013 EP2222648

(73) AstraZeneca AB and Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.

151 85 Sodertalje, SE and 6-8, Dosho-machi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-8524, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) THOM, Stephen; BENNETT, Nicholas, J.; MCINALLY, Thomas; MOCHEL, Tobias and TIDEN, Anna-Karin

(54) **ДЕРИВАТ НА ПИРИМИДИН ЗА ТРЕТМАНОТ НА АСТМА, COPD, АЛЕРГИСКИ РИНИТИС, АЛЕРГИСКИ КОНЈУКТИВИТИС, АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ, КАНЦЕР, ХЕПАТИТ Б, ХЕПАТИТ Ц, HIV, HPV, БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ И ДЕРМАТОЗА**


(57) 1 Соединение со формулата (I)




назначено со тоа, што

R¹ претставува C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси или C₁-C₆ алкилтио;

R² претставува или



или




R³ претставува атом на водород или C₁-C₃ алкил група;

R⁴ претставува,

(i) C₃-C₈ циклоалкил, C₁-C₈ алкил, C₂-C₈ алкенил или C₂-C₈ алкинил, секоја од истите може евентуално да е супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ алкилтио и C₃-C₆ циклоалкил, или

(ii) група



во која што m е 1 или 2, q е 0, 1 или 2 и секое R независно претставува халоген атом или хидроксил, метил, циано, трифлуорометил, S(O)_n-метил или метокси група;

X¹ претставува атом на кислород или сулфур или група NH или CH₂;

X² и X⁴ секое независно претставува врска или атом на кислород или сулфур;

R⁵ и R^{5a} секое независно претставува атом на водород или C₁-C₃ алкил група;

R⁶ претставува а C₁-C₆ алкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, хидроксил, C₁-C₃ алкокси, метилсулфонил, метилтиазолил и NR¹⁰R¹¹, или R⁶ претставува заситен хетероцикличен прстен евентуално супституиран од C₁-C₆ алкил;

j е 1 или 2;

секое R⁷ независно претставува атом на водород или халоген или хидроксил, метил, циано, халометокси или метокси група;

Z¹ претставува C₂-C₆ алкилен или C₃-C₈ циклоалкилен група;

X³ претставува NR¹², >N-COR¹², CONR¹², NR¹²CO, SC₂NR¹², >N-SO₂R¹², NR¹²SO₂, NR¹²CONR¹³ или NR¹³CONR¹², S(O)_p или O;

p е 0, 1 или 2;

Y¹ претставува единечна врска или C₁-C₆ алкилен;

A претставува моноциклична или бициклична C₆-C₁₀ арил или моноциклична или бициклична C₅-

C₁₂ хетероарил група што содржи 1 до 3 прстенести хетероатоми;

R⁸ претставува C₁-C₆ алкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, хидроксил, NR¹⁰R¹¹ и C₁-C₃ алкокси;

n е 0, 1 или 2;

секое R⁹ независно претставува халоген, циано, хидрокси, тиол, C₁-C₃ алкил, C₁-C₃ хидроксиалкил, C₁-C₃ халоалкил, C₁-C₃ алкокси, C₁-C₃ халоалкокси, C₁-C₃ алкилтио, C₁-C₃ алкилсулфонил или C₁-C₃ алкилсулфинил;

R¹⁰ и R¹¹ секое независно претставува водород, C₁-C₆ алкил или C₃-C₆ циклоалкил, или R¹⁰ и R¹¹ заедно со азотниот атом на кој што тие се прикачени формираат 4- до 7-член заситен хетероцикличен прстен што може евентуално да содржи дополнителен прстен хетероатом одбран од кислород, S(O)_v или NR³⁶, хетероцикличниот прстен е евентуално супституиран од C₁-C₆ алкил (која што самата е евентуално супституирана од C₁-C₆ алкокси) или ди-C₁-C₆ алкиламино;

R¹² претставува атом на водород, а 3- до 8-член заситен или незаситен хетероцикличен прстен што содржи барем една прстенеста група O, S(O)_t, N или NR¹⁴, а C₁-C₆ алкил група или C₃-C₆ циклоалкил група, подоцнежните две групи се евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти независно одбрани од NR¹⁵, R¹⁶ и R¹⁷, или

R¹² е C₁-C₆ алкилен што може да е поврзана за атом на јаглерод во рамките на C₂-C₆ алкилен група Z¹ со цел да формира заситен 4- до 7-член прстен што содржи азот;

R¹⁴, R²² и R³⁵ секое независно претставува атом на водород, CO₂R¹⁸, S(O)_wR¹⁸, COR¹⁹, или C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил или C₃-C₈ циклоалкил

група, секоја од истите може евентуално да е супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, OR²⁰ и NR²⁰ R²¹;

R¹⁵ и R¹⁶ секое независно претставува атом на водород, а 3- до 8-член заситен хетероцикличен прстен што содржи барем една прстенеста група

О, $S(O)_z$ или NR^{22} , C_1-C_6 алкил или C_3-C_6 циклоалкил, подоцнежните две групи е евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, $S(O)_aR^{23}$, или²⁴, CO_2R^{24} , $OC(O)R^{24}$, $SO_2NR^{24}R^{25}$, $CONR^{24}R^{25}$, $NR^{24}R^{25}$, $NR^{24}SO_2R^{26}$, $NR^{24}COR^{25}$, или 3- до 8-член заситен хетероцикличен прстен што содржи барем една прстенеста група О, $S(O)_b$ или NR^{25} , или R^{15} и R^{16} заедно со азотниот атом на кој што тие се прикачени формираат 3- до 8-член заситен хетероцикличен прстен што содржи прстенест атом на азот и евентуално еден или повеќе дополнителни прстенести хетероатоми независно одбрани од азот, кислород, сулфур и сулфонил, хетероцикличниот прстен е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, $S(O)_dR^{27}$, OR^{27} , CO_2R^{27} , COR^{27} , $OC(O)R^{27}$, $SO_2NR^{27}R^{28}$, $CONR^{27}R^{28}$, $NR^{27}R^{28}$, $NR^{27}SO_2$, R^{29} , $NR^{27}COR^{28}$, C_1-C_6 халоалкил, C_3-C_8 циклоалкил, C_1-C_6 алкил, арил и хетероарил,

подоцнежните четири групи се евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, $S(O)_iR^{30}$, OR^{30} , CO_2R^{30} , $SO_2NR^{30}R^{31}$, $CONR^{30}R^{31}$ и $NR^{30}R^{31}$; R^{17} претставува халоген, циано, C_1-C_3 халоалкокси, CO_2R^{32} , $S(O)_gR^{32}$, OR^{32} , $SO_2NR^{32}R^{34}$, $CONR^{32}R^{34}$, $NR^{32}SO_2R^{33}$, $NR^{32}CO_2R^{33}$, $NR^{32}COR^{34}$ или 3- до 8-член заситен хетероцикличен прстен што содржи прстенеста група NR^{35} ;

a, b, d, f, g, h, t, v, w и z секое независно претставува 0, 1 или 2;

R^{18} , R^{26} , R^{29} и R^{33} секое независно претставува C_1-C_6 алкил или C_3-C_6 циклоалкил група;

R^{13} , R^{19} , R^{20} , R^{21} , R^{23} , R^{24} , R^{25} , R^{27} , R^{28} , R^{30} , R^{31} , R^{32} и R^{34} секое независно претставува атом на водород или C_1-C_6 алкил или C_3-C_6 циклоалкил група; и

R^{36} претставува атом на водород или C_1-C_3 алкил група;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 30 патентни барања.

(51) **A 61K 9/19, 38/16, 38/36, 47/12, 47/18, 47/26, 48/00, 9/08**

(11) **4849** (13) T1

(21) **2013/70** (22) 05/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 107273 P 21/10/2008 US

(96) 21/10/2009 EP09740822.3

(97) 27/02/2013 EP2349314

(73) **Baxter International Inc. and Baxter Healthcare S.A.**

One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015, US and Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark (Opfikon), CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SCHNECKER, Kurt; HAIDWEGER, Eva and TURECEK, Peter

(54) **ЛИОФИЛИЗИРАНИ РЕКОМБИНАНТНИ ВВФ ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Стабилна лиофилизирана фармацевтска формулација од рекомбинантен Вон Вилебранд Фактор (pBBF) што содржи: (а) pBBF; (б) еден или повеќе агенси за пуферирање; (ц) една или повеќе аминокиселини; (д) еден или повеќе

стабилизирачки агенси, и (е) еден или повеќе сурфактанти; назначена со тоа, што формулацијата се подготвува преку лиофилизирање раствор што содржи:

(а) наведен pBBF што содржи полипептид одбран од групата составена од:

а) аминокиселинската секвенца претставена во SEQ ID NO: 3;

б) аналог, фрагмент или варијанта од а) што е способен да предизвика слепување на стабилизирани крвни плочки во присуство на ристоцетин, или да се врзе за Фактор VIII;

ц) полипептид шифриран од полинуклеотидот претставен во SEQ ID NO: 1;

д) аналог, фрагмент или варијанта од ц) што е способен да предизвика слепување на стабилизирани крвни плочки во присуство на ристоцетин, или да се врзе за Фактор VIII;

е) полипептид шифриран од полинуклеотид што се хибридизира за полинуклеотидот претставен во SEQ ID NO: 1 под умерено ригорозни услови на хибридизација;

(б) наведен пуфер што содржи рН агенс за пуферирање во опсег од околу 0.1 mM до околу 500 mM и има рН во опсег од околу 2.0 до околу 12.0;


(ц) наведена аминокиселина со концентрација од околу 1 до околу 500 mM;

(д) наведен агенс за стабилизирање со концентрација од околу 1 до околу 1000 mM; и

(е) наведен сурфактанс со концентрација од околу 0.01 g/L до околу 0.5 g/L
има уште 13 патентни барања.

Наврт 1

ВВФ: ПЦо



(51) **A 61K 9/20, 31/554**

(11) **4854**

(13) T1

(21) **2013/71**

(22) 06/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 200800193 01/08/2008 SI and 200900073 18/03/2009 SI

(96) 31/07/2009 EP09777586.0

(97) 02/01/2013 EP2262486

(73) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) PISEK, Robert; VRBINC, Miha; VRECER, Franc; PAVLI, Matej; DREU, Rok; BAUMGARTNER, Sasa and PLANINSEK, Odon

(54) **СОСТАВ НА КЕТИАПИН**

(57) 1 Фармацевтски состав со продолжено ослободување кој содржи кетиапин или негова сол и ламбда-караген, назначен со тоа, што е претставен во вид на таблета.
има уште 12 патентни барања.

СЛИКА 1



(

51) A 61K 31/4245, C 07D 271/08, 413/12, 413/14

(11) 4857

(13) T1

(21) 2013/72

(22) 06/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 20050679507P 10/05/2005 US

(96) 09/05/2006 EP06759438.2

(97) 19/12/2012 EP1879573

(73) Incyte Corporation

Experimental Station, Route 141 & Henry Clay
Road, Building E336/225 Wilmington, DE 19880,
US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) COMBS, Andrew, P. and YUE, Eddy, W.

(54) МОДУЛАТОРИ НА ИНДОЛАМИН 2,3-
ДИОКСИГЕНАЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА
НА ИСТИТЕ

(57) 1 Соединение со формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

W, X¹ и X² се независно избрани од (CR^aR^b)_t,(CR^aR^b)_uO(CR^aR^b)_v, (CR^aR^b)_uC(O)(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uC(O)NR^c(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uC(O)O(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uC(S)(CR^aR^b)_u,(CR^aR^b)_uC(S)NR^c(CR^aR^b)_y,(CR^aR^b)_uS(O)(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uS(O)NR^c(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uS(O)₂(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uS(O)₂NR^c(CR^aR^b)_v,(CR^aR^b)_uNR^c(CR^aR^b)_v, и

$(CR^aR^b)_u C(=NR^d)NR^c(CR^aR^b)_v$;

R^2 е H, C_{1-6} алкил или C_{3-7} циклоалкил;

R^{3a} и R^{5a} се независно избрани од C_{1-8} алкил, C_{2-8} алкенил, C_{2-8} алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил и хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 независно избрани од хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} халоалкил, Cy^1 , CN, NO_2 , OR^{e1} , SR^{e1} , $C(O)R^{f1}$, $C(O)NR^{g1}R^{h1}$, $C(O)OR^{e1}$, $OC(O)R^{f1}$, $OC(O)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)R^{f1}$, $NR^{g1}C(O)OR^{e1}$, $C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $P(R^{f1})_2$, $P(OR^{e1})_2$, $P(O)R^{e1}R^{f1}$, $P(O)OR^{e1}OR^{f1}$, $S(O)R^{f1}$, $S(O)NR^{g1}R^{h1}$, $S(O)_2R^{f1}$, и $S(O)_2NR^{g1}R^{h1}$;

R^{3b} е арил или хетероарил секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избрани од хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} хидроксиалкил, Cy^2 , CN, NO_2 , OR^{e1} , SR^{e1} , $C(O)R^{f1}$, $C(O)NR^{g1}R^{h1}$, $C(O)OR^{e1}$, $OC(O)R^{f1}$, $OC(O)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)R^{f1}$, $NR^{g1}C(O)OR^{e1}$, $C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $P(R^{f1})_2$, $P(OR^{e1})_2$, $P(O)R^{e1}R^{f1}$, $P(O)OR^{e1}OR^{f1}$, $S(O)R^{f1}$, $S(O)NR^{g1}R^{h1}$, $S(O)_2R^{f1}$, и $S(O)_2NR^{g1}R^{h1}$;

R^{5b} е H, C_{1-8} алкил, C_{2-8} алкенил, C_{2-8} алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, или хетероциклоалкил каде што споменатиот C_{1-8} алкил, C_{2-8} алкенил, C_{2-8} алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил или хетероциклоалкил се секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избран од хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} хидроксиалкил, Cy^2 , CN, NO_2 , OR^{e1} , SR^{e1} , $C(O)R^{f1}$, $C(O)NR^{g1}R^{h1}$, $C(O)OR^{e1}$, $OC(O)R^{f1}$, $OC(O)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)NR^{g1}R^{h1}$,

$NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(O)R^{f1}$, $NR^{g1}C(O)OR^{e1}$, $C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $P(R^{f1})_2$, $P(OR^{e1})_2$, $P(O)R^{e1}R^{f1}$, $P(O)OR^{e1}OR^{f1}$, $S(O)R^{f1}$, $S(O)NR^{g1}R^{h1}$, $S(O)_2R^{f1}$ и $S(O)_2NR^{g1}R^{h1}$;

Cy^1 и Cy^2 се независно избрани од арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избрани од хало, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} халоалкил, CN, NO_2 , OR^{e3} , SR^{e3} , $C(O)R^{f3}$, $C(O)NR^{g3}R^{h3}$, $C(O)OR^{e3}$, $OC(O)R^{f3}$, $OC(O)NR^{g3}R^{h3}$, $NR^{g3}R^{h3}$, $NR^{g3}C(O)R^{h3}$, $NR^{g3}C(O)OR^{e3}$, $C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $P(R^{f3})_2$, $P(OR^{e3})_2$, $P(O)R^{e3}R^{f3}$, $P(O)OR^{e3}OR^{f3}$, $S(O)R^{f3}$, $S(O)NR^{g3}R^{h3}$, $S(O)_2R^{f3}$ и $S(O)_2NR^{g3}R^{h3}$;

R^a и R^b се независно избрани од H, хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} халоалкил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил, хетероциклоалкилалкил, CN, NO_2 , OR^{e4} , SR^{e4} , $C(O)R^{f4}$, $C(O)NR^{g4}R^{h4}$, $C(O)OR^{e4}$, $OC(O)R^{f4}$, $OC(O)NR^{g4}R^{h4}$, $NR^{g4}R^{h4}$, $NR^{g4}C(O)R^{h4}$, $NR^{g4}C(O)OR^{e4}$, $C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $NR^{g1}C(=NR^i)NR^{g1}R^{h1}$, $P(R^{f4})_2$, $P(OR^{e4})_2$, $P(O)R^{e4}R^{f4}$, $P(O)OR^{e4}OR^{f4}$, $S(O)R^{f4}$, $S(O)NR^{g4}R^{h4}$, $S(O)_2R^{f4}$ и $S(O)_2NR^{g4}R^{h4}$;

R^c е H, C_{1-6} алкил, C_{1-6} халоалкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, или циклоалкилалкил;

R^d е H, OR^{d1} , CN или NO_2 ;

R^{d1} е H, C_{1-6} алкил, C_{1-6} халоалкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, или циклоалкилалкил;

$Re1$, $Re3$, и $Re4$ се независно избрани од H, C_{1-6}

алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, (C₁₋₆ алкокси)-C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил и хетероциклоалкилалкил;

R^{f1}, R^{f3}, и R^{f4} се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил и хетероциклоалкил;

R^{g1}, R^{g3}, и R^{g4} се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, и циклоалкилалкил;

R^{h1}, R^{h3}, и R^{h4} се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, арилалкил, и циклоалкилалкил;

или R^{g1} и R^{h1} заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член

хетероциклоалкил група;

или R^{g3} и R^{h3} заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група;

или R^{g4} и R^{h4} заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група;

Rⁱ е H, CN, или NO₂;

a е 0 или 1;

b е 0 или 1;

n е 0 или 1;

p е 0 или 1;

t е 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

u е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и

v е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6

има уште 37 патентни барања.

(51) **B 01D 46/48, 45/18, B 03C 3/88, B 65G 53/16, 53/36, F 23J 15/02, 3/00**

(11) **4848**

(13) T1

(21) **2013/76**

(22) 06/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 102008033266 15/07/2008 DE

(96) 24/06/2009 EP09008242.1

(97) 12/12/2012 EP2145662

(73) **FLSmidth A/S**

Vigerslev Alle 77, 2500 Valby, DK

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Duwe, Carsten and Brocks, Michael

(54) **"СИСТЕМ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕПЕЛ ЗА ОТПАД ОД ПЕПЕЛ И МЕТОД ЗА РАБОТА НА СИСТЕМОТ"**


(57) 1 Инсталација за отстранување пепел, особено отпад од пепел,

со повеќе инки наредени под филтер состав, кои се поделени на индивидуални редови паралелни со насоката на протокот на отпадниот гас, и во низи во попречна насока, при што резервоарите

под притисок под инките се поврзани со инките, каде што правта од инките се испорачува преку вентили, при што споменатите резервоари под притисок се поврзани

со воздушни цевки под притисок за исфрлање на истите, и правта од резервоарите под притисок може да се пренесе во силос или преку одводна цевка, а цевката за вентилација е поврзана со резервоарите под притисок, се карактеризираат со тоа што кога се гледа во тек на насоката на отпадниот гас, резервоари под притисок (22) се наредени само под инките од последната низа (12), при што овие инки (10) се поврзани со резервоар под притисок (22) секоја речиси директно преку вентили (52) без собирачки резервоари, и каде што инките (10) од другите низи (12) во секој ред се поврзани со пневматски преносен канал (26) речиси директно преку вентили во чии што пресек на споменатиот пневматски преносен канал се зголемува во насока на протокот (16) на отпадниот гас и има мало намалување кон резервоарот под притисок (22).

има уште 10 патентни барања.



(51) **A 47J 43/14**

(11) **4858**

(13) T1

(21) **2013/79**

(22) 11/03/2013

(45) 30/04/2014

(30) 09150463 13/01/2009 EP

(96) 08/01/2010 EP10700727.0

(97) 06/03/2013 EP2387339

(73) **Nestec S.A.,**

Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) DENISART, Jean-Luc; TALON, Christian;

PLEISCH, HansPeter and MEIER, Alain

(54) **УРЕД ЗА ИНЕКТИРАЊЕ И МАШИНА ЗА**

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИЈАЛОК КОЈА ГО

СОДРЖИ НАВЕДЕНИОТ УРЕД ЗА

ИНЕКТИРАЊЕ

(57) 1 Уред за инектирање (6) наменет за подготвување на пијалок од прехранбени состојки и течност, кој содржи рамка (50) во која се монтирани следните елементи:

комора за инектирање (100), во која е предвидено да се смести дел од состојките, која има долен дел (7) и горен дел (52, 101), при што најмалку еден од наведените

долен (7) и горен (52, 101) дел е поставен така што да биде подвижен; и


гребен (51) и припаден дел (52) на гребенот, кои се монтирани така што да се движат ротационо и транслационо засебно, при што тие соработуваат преку накосени површини (61, 62) за да ја затворат наведената комора за инектирање (100),

наведениот горен дел (52, 101) е поставен така што да се движи транслационо внатре во наведената рамка (50), а наведениот гребен (51) и наведениот припаден дел (52) на гребенот остваруваат подвижна врска со наведениот горен дел (101), така што да може да ја отворат и затворат наведената комора за инектирање (100),

назначен со тоа, што наведените накосени површини (61, 62) имаат силно накосени први делови (61a, 62a) и благо накосени втори делови (61b, 62b), од кои под агол се протегаат наведените први делови (61a, 62a).

има уште 13 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) A 61B 19/00, A 61J 1/06, B 65D 41/00

(11) 4867

(13) T1

(21) 2013/128

(22) 09/04/2013

(45) 30/04/2014

(30) 19970935342 22/09/1997 US

(96) 17/09/1998 EP98949359.8

(97) 13/02/2013 EP1022991

(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.

5 Basel Street, P.O.Box 3190 49131 Petah Tikva, IL

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) SHAPIRA, Yosef, Ron, Oded


(54) АМПУЛИ ШТО СОДРЖАТ ТЕЧНОСТ ЗА ИЊЕКТИРАЊЕ

(57) 1 Капак на навртување (1) со сигурносен прстен (2) за затварање и отварање на контејнер, капак на затварање (1) ќе биде поврзан со сигурносен прстен (2) покрај токот на кршливи елементи (4) и содржи внатрешен гвинт (6) за завртување на надворешен гвинт на отворот на контејнерот, сигурносниот прстен (2) имајќи начин на блокирање кој создава позади огрлица на товарот на контејнерот, доколку тој, кога капакот на навртување (1) е одвртен за прво време, премостиви елементи (4) отвара и капак на навртување (1) и сигурносен прстен (2) е сепаратиран од друг, сигурносно заптивање (13) сегашниот обезбедува капакот за навртување (1) и сигурносен прстен (2), сигурносно заптивање (13) сегашниот го оштетува кога одвртување го завзема местото

во прво време, сигурносното заптивање (13) не се простира надвор од страната што опаѓа (9) на сигурносниот прстен (2), и сигурносно заптивање (13) имајќи структура инкорпорирана во капак на навртување и/или сигурносен прстен карактеристичен со тоа структурата вклучува депресија и/или зголемува отпорност на материјалот на сигурносната заптивка (13) и

сигурносната заптивка содржи боја која е аплицирана директно на капакот на навртување и/или сигурносен прстен, боја сега точно во регистрот со инкорпорираната структура, така да таа визуелна импресија на структурата е опчинета од тоа.

има уште 10 патентни барања.



(51) A 61K 47/10, 31/505, 47/16, A 61P 31/18

(11) 4865

(13) T1

(21) 2013/132

(22) 10/04/2013

(45) 30/04/2014

(30) 05102616 04/04/2005 EP

(96) 04/04/2006 EP06725539.8

(97) 16/01/2013 EP1881848

(73) Janssen R&D Ireland

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) HEERS, Jan; BAERT, Lieven Elvire Colette and LEWI, Paulus, Joannes

(54) ПРЕВЕНЦИЈА НА HIV-ИНФЕКЦИЈА СО TMC278

(57) 1 Употребата на парентерална формулација што содржи ефективна количина од TMC278 или негова фармацевтски прифатлива киселински-адитивна сол, и носач, за производството на медикамент за долгорочно спречување на HIV инфекција кај индивидуа со ризик да се инфицира од HIV, назначена со тоа, што медикаментот се администрира подкожно или интрамускуларно и наизменично во временски интервал од најмалку две недели.
има уште 25 патентни барања.

(51) **C 07D 215/56, A 61K 31/4704, A 61P 1/00, 11/00**

(11) **4866**

(13) T1

(21) **2013/133**

(22) 11/04/2013

(45) 30/04/2014

(30) 107813 P 23/10/2008 US

(96) 23/10/2009 EP09744286.7

(97) 20/03/2013 EP2358680

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated**
130 Waverly Street Cambridge, MA 02139, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) ZHANG, Beili; KRAWIEC, Mariusz;
BOTFIELD, Martyn; GROOTENHUIS, Peter, D.J.
and VAN GOOR, Frederick


(54) **ЦВРСТИ ФОРМИ НА N-(4-(7-АЗАБИЦИКЛО[2.2.1]ХЕПТАН-7-ИЛ)-2-**

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ФЕНИЛ)-4-ОКСО-5-(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)-1,4-ДИГИДРОХИНОЛИН-3-КАРБОКСАМИД

(57) 1 N-(4-(7-азабицикло[2.2.1]хептан-7-ил)-2-(трифлуорометил)фенил)-4-оксо-5-(трифлуорометил)-1,4-дигидрохинолин-3-карбоксамид како Форма А, каде што наведената Форма А е назначена со тоа, што има една или повеќе врвни вредности во моделот на прекршување на X-зраците врз прашок, одбрани од околу 7.9, околу 9.3, околу 11.9, околу 14.4, околу 15.1, околу 15.8, околу 17.0, околу 17.7, околу 19.3, околу 20.1, околу 21.4, околу 21.8, околу 23.4, околу 23.8, околу 25.6, околу 26.8, околу 29.4, околу 29.7, околу 30.1, или околу 31.2 степени.

има уште 18 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **C 07K 4/12, A 61K 38/03**

(11) **4864**

(13) T1

(21) **2013/135**

(22) 15/04/2013

(45) 30/04/2014

(30) MI20061607 09/08/2006 IT

(96) 19/07/2007 EP07786192.0

(97) 27/02/2013 EP2049562

(73) **PHARMAPHELIX S.r.L.**

Via Madonna della Grazie, 6 80040 Cercola, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Carriero, Maria Vincenza; De Rosa, Mario and Pavone, Vincenzo

(54) **ПЕПТИДИ ШТО ИМААТ ФАРМАКОЛОШКА АКТИВНОСТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО МИГРАЦИЈА НА ИЗМЕНЕТИ КЛЕТКИ, КАКО НА ПРИМЕР КАНЦЕР**

(57) 1 Пептиди и нивни функционално еквивалентни деривати, претворени или непретворени во форма на сол, со општата формула L1-X1-X2-X3-X4, назначени со тоа, што: L1 е H, или ацил;

X1 и X3, што се еднакви или различни, додатно N-алкилирани и/или Сб-алкилирани, се одбрани од Arg, Orn и Lys, додатно гванидинирирани, и фенилаланин супституиран во мета или пара положбите со амин или гванадин група;
X2 е одбрано од Aib, Ac3c, Ac4c, Ac5c и Ac6c, додатно N-алкилиран;

X4 е одбрано од помеѓу Phe, h-Phe, Tyr, Trp, 1-Nal, 2-Nal, h-1-Nal, h-2-Nal, Cha, Chg и Phg, додатно амидиран и/или Сб-алкилиран. има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07C 211/42, C 07H 13/08**

(11) **4863**

(13) T1

(21) **2013/171**

(22) 13/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 875038 P 14/12/2006 US

(96) 13/12/2007 EP07867741.6

(97) 13/02/2013 EP2101570

(73) **Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd.**

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) FRENKEL, Anton and KOLTAL, Tamas

(54) **"ТАНАТ СОЛ ОД РАЗАГИЛИН"**

(57) 1 Разагилин танат.

има уште 12 патентни барања.



(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 1/04, 13/08, 15/00, 15/08, 15/18, 17/10, 17/14, 25/28, 35/00, 43/00, 5/04, 5/24**

(11) **4862**

(13) T1

(21) **2013/174**

(22) 13/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 2003020854 29/01/2003 JP

(96) 28/01/2004 EP04705950.6

(97) 06/03/2013 EP1591446

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0045, JP


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HITAKA, Takenori; KUSAKA, Masami; CHO, Nobuo; IMADA, Takashi; MIWA, Kazuhiro and SUZUKI, Nobuhiro

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ТИЕНОПИРИМИДИН И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение претставено со формулата:



назначено со тоа, што:

R^1 е C_{1-4} алкил;

R^2 е:

5- до 7-члена хетероциклична група која содржи азот и која може да има супституент одбран од групата која се состои од (1') халоген, (2') хидрокси група, (3') C_{1-4} алкил и (4') C_{1-4} алкокси;

R^3 е C_{1-4} алкил;

R^4 е:

- 1) атом на водород,
- 2) C_{1-4} алкокси,
- 3) C_{6-10} арил,
- 4) N- C_{1-4} алкил-N- C_{1-4} алкилсулфониламино,

5) хидроксилна група, или

6) 5- до 7-члена хетероциклична група која содржи азот и која може да има супституент одбран од групата која се состои од (1') оксо, (2') C_{1-4} алкил, (3') хидрокси- C_{1-4} алкил, (4') C_{1-4} алкокси-карбонил, (5') моно- C_{1-4} алкил-карбамоил и (6') C_{1-4} алкилсулфонил;

n е цел број од 1 до 4;

или негова сол.

има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 487/08, A 61K 31/407, A 61P 29/02, 35/00

(11) 4861

(13) T1

(21) 2013/175

(22) 13/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 118053 P 26/11/2008 US

(96) 20/11/2009 EP09774939.4

(97) 24/04/2013 EP2370442

(73) Pfizer, Inc.

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ



ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HUANG, Wei; DEVRAJ, Rajesh

Venkateswaran; HUGHES, Robert Owen; ROGIER JR., Donald Joseph; TRUJILLO, John Isidro and TURNER, Steve Ronald

(54) **3-АМИНОЦИКЛОПЕНТАКАРБОКСАМИДИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА ХЕМОКИНИ**

(57) 1 Соединение со формулата I(a) или I(b):



или негова фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа, што:**

A е O или CF_2 ;

W е $CR^{13}R^{14}$, $C(O)$, $CHOR^{15}$, CHF , CF_2 , O или S;

R^1 е H или (C_1-C_6) алкил кој може да биде супституиран со 1-3 супституенти одбрани од хало, OH, CO_2H , $CO_2-(C_1-C_6)$ алкил, или (C_1-C_3) алкокси;

R^2 и R^3 се, независно еден од друг, H, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) халоалкил, хало, (C_3-C_6) циклоалкил, CN, OH, $OCOR^{12}$, каде што наведениот (C_1-C_6) алкил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од F, (C_1-C_3) алкокси, OH, CN или CO_2R^{12} ;

R^8 и R^9 се, независно еден од друг, H, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) халоалкил, (C_3-C_6) циклоалкил, CN, OH, $OCOR^{12}$;

каде што наведениот (C_1-C_6) алкил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од F, (C_1-C_3) алкокси, OH, CN или CO_2R^{12} ;

R^2 и R^8 заедно може да формираат 5- до 8-член прстен;

R⁴ и R⁷ заедно може да формираат 5- до 8-член прстен;

R⁴ и R⁵ се, независно еден од друг, H, CN, (C₁-C₆)алкил, хало, (C₁-C₃)алкокси, (C₁-C₃)халоалкокси, (C₃-C₆)циклоалкил, OH, CO₂R¹², OCOR¹², каде што наведениот (C₁-C₆)алкил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од F, (C₁-C₃)алкокси, OH или CO₂R¹²;

R⁶ и R⁷ се, независно еден од друг, H, CN, (C₁-C₆)алкил, хало, (C₁-C₃)алкокси, (C₁-C₃)халоалкокси, (C₃-C₆)циклоалкил, OH, CO₂R¹², OCOR¹², каде што наведениот (C₁-C₆)алкил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од F, (C₁-C₃)алкокси, OH или CO₂R¹²;

или R² и R³, заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени,

формираат 3- до 7-члена спироциклилна група;

или R⁴ и R⁵, заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 7-члена спироциклилна група;

или R³ и R⁴, заедно со C-атомите за кои се прикачени, формираат споена 3- до 7-члена циклоалкилна група или 3- до 7-члена хетероциклоалкилна група;

R¹⁰ е (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)халоалкил, (C₁-C₆)хидроксиалкил, (C₁-C₆)алкокси, (C₃-C₆)циклоалкил, хидрокси-(C₃-C₆)циклоалкил, алкоксициклоалкил, OH, (C₁-C₅)хетероциклил, amino, арил или CN,

R¹¹ е арил или хетероарил, при што наведениот R¹¹, кој може да биде независно супституиран со еден или повеќе (C₁-C₆)алкил, хало, (C₁-C₆)халоалкил, (C₁-C₃)алкокси, OH, amino, C(O)NH₂, NH₂SO₂, SF₅, или CN;

R¹² е H, (C₁-C₄)алкил, или (C₃-C₆)циклоалкил;

R¹³ е H, хало, (C₁-C₄)алкил, (C₁-C₄)алкокси, или OH;

R¹⁴ е H, хало, (C₁-C₄)алкил, (C₁-C₄)алкокси или OH; и

R¹⁵ е H, (C₁-C₆)алкил или (C₃-C₆)циклоалкил, каде што наведениот арил е ароматска карбоциклична група како, на пример, фенилна, бифенилилна, инденилна, нафтилна група; или ароматски карбоциклик споен со хетероциклик како, на пример, бензотиенил, бензофуранил, индолил, хинолинил, бензотиазол, бензооксазол, бензимидазол, изохинолинил, изоиндолил, бензотриазол, индазол и акридинил.

има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/485, 9/22, 9/32**

(11) **4859** (13) T1

(21) **2013/177** (22) 15/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 840244 P 25/08/2006 US

(96) 24/08/2007 EP11157003.2

(97) 20/03/2013 EP2384754

(73) **Purdue Pharma LP**

**One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Mannion, Richard Owen; Huang, Haiyong
Hugh; O'Donnell, Edward, P. and McKenna, William
henry


(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ**

(57) 1 Цврста орална фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување која содржи матрикс формулација со продолжено ослободување, матрикс формулацијата со

продолжено ослободување содржи состав кој содржи барем едно активно средство и барем еден полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000; каде што матрикс формулацијата со продолжено ослободување е излечена на температура од барем околу 60°C за временски период од барем околу 1 минута, во форма на таблета или мулти партикулати, каде што таблетата или индивидуалните мулти партикулати можат барем да се компримираат без да се скршат, назначена со тоа, што дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат после компримирањето што одговара на не повеќе од околу 60% од дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат пред компримирање, и каде што компримираната или не компримираната таблета или компримираните или не компримираните мулти партикулати

обезбедуваат степен на ин-витро растворање, кога е измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100 грт во 900 ml симулирана желудочна течност без ензими (SGF) на 37°C, назначена со тоа, што процентуалната количина од активното средство ослободено за 0.5 часови од растворањето што

одстапува не повеќе од околу 20% поени од соодветниот степен на ин-витро растворање на не-компримирана референтна таблета или референтни мулти партикулати. има уште 26 патентни барања.



Наврт 1

(51) **A 61K 31/485, 9/22, 9/32**

(11) **4860**

(13) T1

(21) **2013/179**

(22) 15/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 840244 P 25/08/2006 US

(96) 24/08/2007 EP11157006.5

(97) 03/04/2013 EP2399579

(73) **Purdue Pharma LP**

**One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) Mannion, Richard Owen; McKenna, William Henry; Huang, Haiyong Hugh and O'Donnell, Edward, P.

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ**

(57) 1 Цврста орална фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување која содржи матрикс формулација со продолжено ослободување, матрикс формулацијата со продолжено ослободување содржи состав кој содржи барем едно активно средство и барем еден полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна

тежина од барем 1,000,000 и каде што составот содржи барем околу 80% (по wt) полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000; во форма на таблета или мулти партикулати,

каде што таблетата или индивидуалните мулти партикулати можат барем да се компримираат без да се скршат, назначена со тоа, што дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат после компримирањето што одговара на не повеќе од околу 60% од дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат пред компримирање, и каде што компримираната или не компримираната таблета или компримираните или не компримираните мулти партикулати обезбедуваат степен на ин-витро растворање, кој што кога е измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100 грт во 900 ml симулирана желудочна течност без ензими (SGF) која содржи 40% или 0% етанол на 37°C, е помеѓу 5 и 40% (по wt) активно средство ослободено после 0.5 часа. има уште 25 патентни барања.



Нацрт 1

(51) A 61P 7/00

(11) 4834

(21) 2013/186

(13) T1

(22) 20/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0200416 09/08/2005 US

(96) 03/08/2006 EP06789357.8

(97) 20/03/2013 ep1957517

(73) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

US Route 202 South Raritan, NJ 08869, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MACDONALD, Brian, R.; WEIS, Jeffrey,


Kenneth and YURKOW, Edward, John

(54) УПОТРЕБА НА ПЕПТИДИ КОИШТО СЕ
ВРЗУВААТ ЗА ТРО РЕЦЕПТОР

(57) 1 Терапевтски ефективна доза на пептидно соединение коешто ја содржи следната секвенца: (H-IEGPTLRQ (2-Nal) LAARX10)-K(NH2)-(X10RAAL(2-Nal)QRLTPGEI)-H, (SEQ ID NO:7), кадешто X10 е саркозин за употреба во лекување на хематолошки нарушувања кај луѓе, кадешто споменатото пептидно соединение е администрирано во доза во опсег од помеѓу 0.1 и 0.75 mg/kg.

има уште 29 патентни барања.

Сл.1



(51) C 07D 223/16, C 07C 211/00

(11) 4831

(13) T1

(21) 2013/187

(22) 20/05/2013

(45) 30/04/2014

(30) 1100446 14/12/2011 FR

(96) 13/02/2012 EP12290050.9

(97) 20/02/2013 EP2487158

(73) LES LABORATOIRES SERVIER

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR



(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) Dessinges, Aimee and Peglion, Jean-Louis

(54) "НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА
ИВАБРАДИН И НЕГОВИ ДОДАТНИ СОЛИ СО
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА КИСЕЛИНА"(57) 1 Процес за синтеза на ивабрадин од
формулата (I):се карактеризира со тоа што соединението на
формулата (VI):


каде R_1 и R_2 , кои се исти или различни,
претставуваат линеарни или разгранети (C_1 - C_6) алкокси групи или заедно
со јаглероден атом носејќи ги формираат 1,3-
диоксан, 1,3-диоксолан или 1,3-диоксапан
прстен, се подложни на редуктивна реакција на
аминација со соединението на формула (VII):




во присуство на агент за намалување,
во органски растворувач, мешавина од органски
растворувачи или мешавина од органски
растворувач(и) и вода,
да се изведе соединението на формулата (VIII):




каде R_1 и R_2 се како што се дефинирано тука и
погоре,
што се подложени на реакција на кондензација
со соединението со формула (IX):



во присуство на база во органски растворувач,
за да се изведе соединението на формулата (X):



каде што R_1 и R_2 се како што се дефинирани тука и погоре, што е подложено на реакција на циклизација во кисел медиум за да се изведе соединението со формула (V):



(V).

што е подложено на реакција за хидрогенизација за да се изведе ивабрадин на формула (I), која опционо може да се конвертира во негови

додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина избрана од хлороводородна киселина, хидробромска киселина, сулфурна киселина, фосфорна киселина, оцетна киселина, трифлуороацетична киселина, млечна киселина, пирувична киселина, малонична киселина, суцинична киселина, глутарична киселина, фумарична киселина, винска киселина, малеична киселина, лимонска киселина, аскорбинска киселина, оксална киселина, метансулфонична киселина, бензенсулфонична киселина и камфорична киселина, и нејзини хидрати има уште 16 патентни барања.

(51) A 47J 45/06

(11) 4833

(13) T1

(21) 2013/232

(22) 17/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) MI00187U 08/06/2009 IT

(96) 07/06/2010 EP10724496.4

(97) 08/05/2013 EP2440096

(73) SANMIRO S.R.L.

Via Raffaello, 4 23861 Cesana Brianza (LC), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FULIGNO, Daniele

(54) ТАВЧЕ СО ИНВЕРТИРАН ЗАКРИВЕН ДРЖАЧ

(57) 1 Тавче (1) со закривен држач (2) којшто има слободен крај (8), закривеноста на држачот (2) е континуирана без промени на конкавната површина за готвење (3), слободниот крај (8) е на висина (h) во однос на хоризонталната потпорна рамнина на тавчето (1) повисока од висината на прицврстениот крај (6) на држачот (2), споменатиот држач (2) почнувајќи од прицврстениот крај (5, 6) на тавчето (1) со првиот дел (4) кој се издолжува кон надворешноста во однос на гравитациониот

центар на тавчето (1), е поврзан со вториот дел (7) за прифаќање кој се издолжува кон внатрешноста над споменатиот прв дел (4), се карактеризира со тоа што слободниот крај (8) завршува пред да навлезе во просторот (30, 31) над површината за готвење (3) такашто точката на прифаќање (100) е во рамките на одалеченоста помеѓу просторот за спојување (11) помеѓу споменатите делови (4, 7) и ивицата (31) на тавчето (1) на растојание од ивицата (31) на површината за готвење (3) еднакво на половина од растојанието на просторот за спојување (11) помеѓу споменатите делови (4, 7) и ивицата (31) на тавчето (1), вториот дел (7) е наклонет во однос на хоризонтална линија на таков начин што аголот на прифаќање (200) помеѓу подлактицата (310) и шаката (303) е суштински еднаков на 0° , и во однос на хоризонталната линијана таков начин што аголот помеѓу раката (311) и подлактицата (310) е еднаков на околу 90° . има уште 1 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36, C 07J 41/00**

(11) **4836**

(13) T1

(21) **2013/233**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 102009034362 20/07/2009 DE

(96) 07/07/2010 EP10735198.3

(97) 03/04/2013 EP2432798

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KLAR, Ulrich; SCHWEDE, Wolfgang;


MOLLER, Carsten; ROTGERI, Andrea and BONE, Wilhelm

(54) **ДЕРИВАТ НА 17-ХИДРОКСИ-17-**

ПЕНТАФЛУОРОЕТИЛ-ЕСТРА-4,9(10)-ДИЕН-11-

АРИЛ, МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ И УПОТРЕБА НА ИСТИОТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА

(57) 1 (11в,17в)-17-Хидрокси-11-[4-(метилсулфонил)фенил]-17-(пентафлуороетил)естра-4,9-диен-3-он со формулата



или негови соли.

има уште 1 патентни барања.

(51) **A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/18, 215/22**

(11) **4842**

(13) T1

(21) **2013/234**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 05107164 03/08/2005 EP

(96) 31/07/2006 EP0678083.3

(97) 10/04/2013 EP1912648

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven; GUILLEMONT, J.E.G.;

PASQUIER, E.T.J.; ANDRIES, Koenraad Jozef


Lodewijk Marcel; KOUL, Anil; LANCOIS, David

Francis Alain and BACKX, Leo Jacobus Jozef

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ**

(57) 1 Употреба на соединение за производството на медикамент за третманот на

бактериска инфекција предизвикана од Staphylococci, Enterococci или Streptococci, наведеното соединение е соединение со формулата (I)




негова фармацевтски прифатлива киселинска или базна адитивна сол, негов кватернарен амин, негова стереохемски изомерна форма, негова таутомерна форма или негова N-оксидна форма, **назначена со тоа, што:**

R¹ е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил ;


p е цел број еднаков на 1, 2 или 3;

s е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

R² е водород; хало; алкил; хидрокси; меркапто; алкилокси додатно супституиран со amino или моно или ди(алкил)амино или радикал со формулата



каде што Z е CH₂, CH-R⁸, O, S, N-R⁸ и t е цел број еднаков на 1 или 2 и испрекинатата линија претставува додатна врска; алкилоксиалкилокси; алкилтио; моно или ди(алкил)амино каде што алкил може додатно да биде супституиран со еден или два супституенти секој независно да биде одбран од алкилокси или Ar или Het или морфолинил или 2-окспиролидинил; Ar; Het или радикал со формулата



каде што Z е CH₂, CH-R⁸, O, S, N-R⁸; t е цел број еднаков на 1 или 2; и испрекинатата линија претставува додатна врска;

R³ е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ;

R⁴ и R⁵ секое независно се водород, алкил или бензил; или

R⁴ и R⁵ заедно и вклучително N на кој што тие се прикачени може да формира радикал одбран од групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3-пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиперидинил, пиридинил, пиперазинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил, морфолинил и тиоморфолинил, секој од наведените прстени додатно е супституиран со алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно-или диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил и пиримидинил;

R⁶ е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил ; или два соседни R⁶ радикали може да бидат земени заедно за да формираат заедно со фенил прстенот на кој што тие се прикачени нафтил;

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5 ; и

R⁷ е водород, алкил, Ar или Het ;

R⁸ е водород, алкил, хидрокси, аминокарбонил, моно-или ди(алкил)аминокарбонил, Ar, Het, алкил супституиран со еден или два Het, алкил супституиран со еден или два Ar, Het-C(=O)- или Ar-C(=O)-;

алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеродороден радикал што има од 3 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеродороден радикал што има од 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што секој јаглероден атом може да е додатно супституиран со хидрокси, алкилокси или оксо; Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој


додатно супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од групата од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, алкилкарбонил, аминокарбонил, морфолинил и моно- или диалкиламинокарбонил ;

Net е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиазолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, триазолил, пиридинил, пиримидинил, пиазинил и пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од групата од хинолинил, изохинолинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолинил, хиноксалинил, индолил, индазолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл може евентуално да е супституиран на јаглероден атом со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од групата од хало, хидрокси, алкил или алкилокси;


хало е супституент одбран од групата од флуоро, хлоро, бромо и јодо и халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 јаглеродни атоми прикачен на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало атоми;

под услов да кога радикалот



е поставен во положба 3 од хинолин средината; R⁷ е поставен во положба 4 од хинолин средината и R² е поставен во положба 2 од хинолин средината и претставува водород, хидрокси, меркапто, алкилокси, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино или радикал со формулата



каде што Y е CH₂, O, S, NH или N-алкил; тогаш s е 1, 2, 3 или 4. има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 309/10

(11) 4845

(13) T1

(21) 2013/235

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 09165125 10/07/2009 EP

(96) 08/07/2010 EP10729901.8

(97) 03/04/2013 EP2451797

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) RAMMELOO, Thomas Joachim Landewald; DE KEYSER, Ruben and SCHILDERMANS, Gustaaf Jozef Petrus


(54) ПОСТАПКА НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА ЗА 1-(В-D-ГЛУКОПИРАНОЗИЛ)-4-МЕТИЛ-3-[5-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-2-ТИЕНИЛМЕТИЛ]БЕНЗЕН

(57) 1 Постапка за подготвување 1-(в-D-глюкопиранозил)-4-метил-3-[5-(4-флуорофенил)-2-тиенилметил]бензен хемихидрат кристали назначена со тоа, што кристална суспензија на 1-(в-D-глюкопиранозил)-4-метил-3-[5-(4-флуорофенил)-2-тиенилметил]-бензен

хемихидрат во растворувачки систем е подложена на барем една епизода на осцилација на температура и барем една епизода на механичка редукција на големината на честички и каде што растворувачкиот систем

е одбран од етил ацетат, 1-метилетил ацетат, или мешавина од истите, и наведениот растворувачки систем евентуално содржи до 20% вода.
има уште 13 патентни барања.

Начин 1: графичко претставување на четири епизоди на осцилација на температура и четири епизоди на механичка редукција на големината на честички



(51) **A 61K 31/505, A 61P 31/18**

(11) **4846**

(13) T1

(21) **2013/236**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 06100677 20/01/2006 EP

(96) 19/01/2007 EP07712053.3

(97) 27/03/2013 EP1981506

(73) **Janssen R&D Ireland**

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BAERT, Lieven, Elvire, Colette; KRAUS, Guenter and VAN 'T KLOOSTER, Gerben Albert Eleutherius

(54) **ДОЛГОРОЧЕН ТРЕТМАН НА HIV-ИНФЕКЦИЈА СО TMC278**

(57) 1 Употребата на парентерална формулација што содржи анти-вирусно ефективна количина од TMC278 или негова фармацевтски прифатлива киселински-адитивна сол, и носач, за производството на медикамент за третманот на HIV, назначена со тоа, што медикаментот се администрира наизменично преку подкожна или интравенска администрација во временски интервал што е во опсег од две недели до една година.
има уште 27 патентни барања.

(51) **C 07H 19/06, A 61K 31/7072, C 07H 19/10**

(11) **4837**

(13) T1

(21) **2013/237**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 09160215 14/05/2009 EP

(96) 11/05/2010 EP10718207.3

(97) 03/04/2013 EP2430035

(73) **MEDIVIR AB and Janssen Products, L.P.**

Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE and 800/850 Ridgeway Drive, Horsham PA 19044, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; HU, Lili; JONKERS, Tim, Hugo, Maria; VANDYCK, Koen; VAN HOOFF, Steven, Maurice, Paula and TAHRI, Abdellah

(54) **УРАЦИЛ СПИРООКСЕТАН НУКЛЕОЗИДИ**


(57) 1 Соединение со формулата I:



вклучително било кои негови можни стереоизомери, **назначено со тоа, што:** R^4 е монофосфат, дифосфат или трифосфат естер; или R^4 е група со формулата



или



R^7 е фенил, по избор супституиран со 1, 2, или со 3 супституенти секој независно одбран од хало, C_1 - C_6 алкил, C_3 - C_6 алкенил, C_1 - C_6 алкокси,

хидрокси, и amino; или R^7 е нафтил, по избор супституиран со 1, 2, или со 3 супституенти секој независно одбран од хало, C_1 - C_6 алкил, C_3 - C_6 алкенил, C_1 - C_6 алкокси, хидрокси, и amino; или R^7 е индолил, по избор супституиран со една C_1 - C_6 алкилокси-карбонил група и по избор додатно со 1, 2, или со 3 супституенти секој независно одбран од хало, C_1 - C_6 алкил, C_3 - C_6 алкенил, C_1 - C_6 алкокси, хидрокси, и amino;

R^8 е водород, C_1 - C_6 алкил, бензил, или фенил; $R^{8'}$ е водород, C_1 - C_6 алкил, бензил, или фенил;

или

R^8 и $R^{8'}$ заедно со јаглеродниот атом на кој што тие се прикачени формираат C_3 - C_7 циклоалкил; R^9 е C_1 - C_{10} алкил, C_3 - C_7 циклоалкил или фенил- C_1 - C_6 алкил, каде што фенил средината во фенил или фенил- C_1 - C_6 алкил е по избор супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој независно одбран од хидрокси, C_1 - C_6 алкокси, amino, моно- и ди- C_1 - C_6 алкиламино; или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07D 231/44, A 01N 43/00, 43/56, A 61K 31/415, A 61P 33/00**

(11) **4832**

(13) T1

(21) **2013/238**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 865178 P 10/11/2006 US and 913617 P 24/04/2007 US

(96) 05/11/2007 EP07822220.5

(97) 24/04/2013 EP2081908

(73) **BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zurich Branch 8055 Zurich, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SUKOPP, Martin; KUHN, Oliver; GRONING, Carsten; KEIL, Michael and LONGLET, Jon J.

(54) **ПРОЦЕС ЗА СУЛФИНИЛАЦИЈА НА ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИВ**

(57) 1 Процес за сулфинилација на дериват на пиазол, што се карактеризира со тоа што 5-


амино-1-[2,6-дихлоро-4-

(трифлуорометил)фенил]-1

Н-пиазол-3-

карбонитрил (II) е подложен на реакција со агенс за сулфинилација селектиран од трифлуорометилсулфинска киселина, анхидрид на трифлуорометилсулфинска киселина, и трифлуорометилсулфинат алкалин или сол на алкалински земјан метал и смеси од киселината и/или солта (солите), во присуство на најмалку еден аминокиселински комплекс при што аминот (амините) се селектирани од терцијарни амини, а киселината (киселините) се селектирани од хидрофлуорна киселина, хидрохлорна киселина, хидробромна киселина, хидројодна киселина, р-толуенсулфонска киселина, бензенсулфонска киселина, ксилен сулфонска киселина, метансулфонска киселина и трифлуорометилсулфонска киселина, и со додавање на агенс за халогенација.

има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 9/20, 9/16**

(11) **4827**

(13) T1

(21) **2013/239**

(22) 18/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 09425135.2 09/04/2009 EP

(96) 09/04/2009 EP09425135.2

(97) 05/06/2013 EP2238974

(73) **E-Pharma Trento S.p.A.**

Via Provina 2 Frazione Ravina, 38123 Trento, IT

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72) Rossi Massimiliano; Catalano Ricardo;

Boschetti Silvia and Andreatta Paolo

(54) ГРАНУЛАТИ ЗА ФОРМУЛИРАЊЕ НА ГЛАЗУРА НА ТАБЛЕТИ

(57) 1 Гранулат кој се состои од мешавина на манитол и сорбитол во сооднос со тежина меѓу 70:30 и 97:3, споменатиот гранулат има резидуална влага на помалку од 0,20% од тежината во однос на тежината на истиот гранулат, добиени по гранулација од воведување на воздух на температура под 80 ° C со влага помалку од 5000 ппм за помалку од 30 минути.

има уште 16 патентни барања.

(51) **C 07D 333/40, A 61K 31/381, A 61P 31/12, C 07D 333/38, 409/12**

(11) **4868**

(13) T1

(21) **2013/253**

(22) 27/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 858939 P 15/11/2006 US

(96) 15/11/2007 EP07845534.2

(97) 01/05/2013 EP2104674

(73) **Vertex Pharmaceuticals (Canada)**

Incorporated

275 Armand-Frappier Blvd. Laval, Quebec H7V

4A7, CA

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) CHAN CHUN KONG, Laval; POISSON, Carl;


KUMAR DAS, Sanjoy; YANNOPOULOS,

Constantin G.; FALARDEAU, Guy;

VAILLANCOURT, Louis and DENIS, Real

(54) АНАЛОЗИ НА ТИОФЕН ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ ОД ФЛАВИВИРУС

(57) 1 Соединение:



или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 17 патентни барања.

(51) **C 12N 1/20**

(11) **4869**

(13) T1

(21) **2013/254**

(22) 28/06/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0280089P 30/03/2001 US

(96) 28/03/2002 EP02757857.4

(97) 24/04/2013 EP1461418

(73) **CORIXA CORPORATION**
Suite 200, 1124 Columbia Street Seattle, WA 98104, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MYERS, Kent, R. and SNYDER, D.Scott

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 3-О-ДЕАЦИЛИРАН-4'-МОНОФОСФОРИЛ ЛИПИД А (3D-MLA)**

(57) 1 Постапка за добивање на липополисахариден состав (LPS), којшто содржи:


(a) растење на култура на "deer-rough" мутантен бактериски вид во медиум;

(b) одржување на културата во стационарна фаза за барем 5 часа;

(c) собирање на клетките од културата и

(d) екстрахирање на LPS од клетките.

има уште 7 патентни барања.


(51) **A 23L 1/30, A 61K 35/74, A 61P 1/12, 3/12, B 32B 27/08, 7/02**

(11) **4870**

(13) T1

(21) **2013/256**

(22) 01/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0270566 P 10/07/2009 US and 0803758 06/07/2010 US

(96) 09/07/2010 EP10730463.6

(97) 12/06/2013 EP2451298

(73) **Biogaia AB**
P.O.Box 3242 103 64 Stockholm, SE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) LUNDQVIST, Christoffer

(54) **ПРОИЗВОД ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЛИОФИЗИРАНИ БАКТЕРИИ НА МЛЕЧНА КИСЕЛИНА ИЗМЕШАНИ СО ПРАВ ЗА ОРАЛЕН РЕХИДРАТАЦИОНЕН РАСТВОР**

(57) 1 Пробиотски производ, кој опфаќа : лиофизириани бактерии на млечна киселина измешани со прав за безводен орален рехидратационен раствор, лиофизириани бактерии на млечна киселина и прав за безводен орале рехидратационе раствор спакуван во фолија каде десикантот е интегриран во фолијата.

има уште 14 патентни барања.



(51) **C 12N 5/02, 5/073, 5/075, 5/076**

(11) **4871**

(13) T1

(21) **2013/258**

(22) 03/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 6604 21/12/2007 NO and 15764 22/12/2007 US

(96) 19/12/2008 EP08866081.6

(97) 10/04/2013 EP2235160

(73) **ALI BIN M.ABDULLAH, Jaffar**

58100 Kuala Lumpur, MY

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

(54) **ПРОИЗВОДИ ВО ВИД НА СРЕДИНА КОЈА НЕ СОДРЖИ ПРОТЕИНИ ЗА РАКУВАЊЕ И КУЛТУРА НА ГАМЕТИТЕ И ЕМБРИОНИТЕ**

(57) 1 Средина за култура која суштински не содржи протеини за човечки репродуктивни клетки, погодна за употреба во текот на целиот in vitro третман на човечки репродуктивни клетки кои ќе се користат во in vitro оплодување и други потпомогнати технологии за репродукција, која што содржи минерални соли, аминокиселини, антиоксиданти, витамини, хранливи материи, антибиотици, D-манитол и метилцелулоза која има молекуларна тежина 14,000 Далтони. има уште 19 патентни барања.

(51) **A 61K 9/20, 31/223, 9/28, A 61P 1/12**

(11) **4872**

(13) T1

(21) **2013/259**

(22) 05/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0004302 15/05/2006 FR

(96) 14/05/2007 EP07731453.2

(97) 24/04/2013 EP2018158

(73) **BIOPROJET**

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles and LECOMTE, Jeanne-Marie

(54) **НОВА ФОРМА НА УПОТРЕБА НА РАЦЕКАДОТРИЛ**

(57) 1 Таблетата од рацекадотрил се состои од обложено јадро, каде јадрото што содржи рацекадотрил назначена со тоа што јадрото се состои од, тежински:

- 20 до 50 % рацекадотрил;
- 20 до 40 % монохидрат на лактоза;
- 7 до 15 % калциум кармелоза;
- 2 до 10 % хидроксипропил целулоза;
- 5 до 10 % микрокристална целулоза;
- 2 до 10 % пред- желатинозен скроб;
- 0.5 до 5 % магнезиум стеарат.

има уште 16 патентни барања.

(51) **A 61K 31/428, 9/20, 9/28**

(11) **4873**

(13) T1

(21) **2013/260**

(22) 05/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0398427P 25/07/2002 US; 0398447P
25/07/2002 US and 0479514P 18/06/2003 US

(96) 25/07/2003 EP10174089.2

(97) 19/06/2013 EP2289514

(73) **Pharmacia LLC**

100 Route 206 North Peapack NJ 07977, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Lee, Ernest, J.; Bredael, Gerard, M.; Baldwin,
John, R.; Cox, Steven, R. and Heintz, Mark, J.


(54) **ПРАМИПЕКСОЛ ЕДНОДНЕВНА**

ДОЗИРАНА ФОРМА

(57) 1 Орално ослободен фармацевтски состав
којшто содржи терапевтска ефективна количина

на прамипексол или негова фармацевтски
прифатлива сол и барем еден фармацевтски
прифатлив експципиент, споменатиот состав
прикажува (а) ин витро ослободен профил
кадешто просечно не повеќе од околу 20% од
прамипексолот е растворен во рамките на 2 часа
по сместување на составот во стандарден тест
за растварање изведен во согласност со USP 24
со употреба на апарат 1 со брзина на ротација
од 100rpm и дисолуционен медиум од 0.05m
фосфатен пуфер и pH 6.8 на 37 °C и кадешто
составот има форма на таблета којашто содржи
прамипексол или негова сол, дисперзирано во
матрикс којшто содржи хидрофилен полимер и
скроб.

има уште 17 патентни барања.



Сл. 1

(51) **F 24J 2/40, G 06Q 50/00**

(11) **4874**

(13) T1

(21) **2013/261**

(22) 08/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 102008063250 23/12/2008 DE

(96) 21/12/2009 EP09015779.3

(97) 10/04/2013 EP2202470

(73) **natcon7 GmbH**

22453 Hamburg, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Adam, Dirk

(54) **МЕТОД И СИСТЕМИ ЗА УПОТРЕБА НА
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

(57) 1 Метод за користење на обновливи извори
на енергија, кој што користи

о далечински погон за производство на енергија
(10), кој што користи обновлив извор на енергија,
о уред за далечинска контрола (36) на
локацијата на далечинскиот погон за

производство на енергија (10), кој го контролира неговото работење, и

о уред за централна контрола (24), што се
 карактеризира со следните чекори:

а) Правење на предложен распоред (20), на која било локација, при што во предложениот распоред (20) за иден временски период кој што е поделен на временски интервали, однапред направените подесувања се одредени за работење на далечинскиот погон за производство на енергија (10) во секој временски интервал, и пренесување на предложениот распоред (20) до уредот за централна контрола (24) преку компјутерска мрежа (22),


б) Правење распоред (32) врз основа на предложениот распоред (20), при што во уредот за централна контрола, каде што се прави споредба на предложениот распоред (20) со

предвидената побарувачка и распоредот (32) е направен, прилагоден на побарувачката, и незадолжително отстапува од предложениот распоред (20).

ц) Пренесување на распоредот (32) од уредот за централна контрола (24) до уредот за далечинска контрола (36) преку компјутерска мрежа (34),

д) Автоматска контрола на најмалку еден погон за далечинско производство на енергија (10) преку уредот за далечинска контрола (36) согласно распоредот (32)

има уште 13 патентни барања.



(51) A 61K 31/4168, 31/4178, C 07D 233/88,
239/22, 271/06, 401/04, 401/10, 401/12, 401/14,
403/06, 403/10, 403/14, 405/06, 405/14, 407/14

(11) 4875

(13) T1

(21) 2013/262

(22) 08/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 529535 P 15/12/2003 US

(96) 13/12/2004 EP04813947.1

(97) 08/05/2013 EP1699455

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. and
Pharmacoepia, LLC

Rahway, NJ 07065-0907, US and San Diego, CA 92121, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) STAMFORD, Andrew; ZHU, Zhaoning; Greenlee, William J.; WU, Yusheng; MCKITTRICK, Brian; SUN, Zhong-Yue; YE, Yuanzan, C.; STRICKLAND, Corey; SMITH, Elizabeth, M.; ISERLOH, Ulrich; MAZZOLA, Robert; CALDWELL, John; CUMMING, Jared; WANG, Lingyan; GUO, Tao; LE, Thuy, X.H.; SAIONZ, Kurt, W.; BABU, Suresh, D.; VOIGT, Johannes H. and HUNTER, Rachael C. Wayne

(54) ИНХИБИТОРИ НА ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА АСПАРТИЛ ПРОТЕАЗА

(57) 1 Соединение кое што ја има структурната Формула IB:



или стереоизомер, тавтомер, или фармацевтски прифатлива сол или солват од нив, при што

U е -C(R⁶)(R⁷)-;

R¹ е селектиран од H, алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил, -O R¹⁵, -CN, -C(O)R⁸, -C(O)OR⁹, -S(O)R¹⁰, -S(O)₂R¹⁰, -C(O)N(R¹¹)(R¹²), -S(O)N(R¹¹)(R¹²), -S(O)₂N(R¹¹)(R¹²), -NO₂ -N=C(R⁸)₂ и -N(R⁸)₂;

R² е H или алкил;

R⁵ е селектиран од H, алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил, -O R¹⁵, -CN, -C(O) R⁸, -C(O)OR⁹, -S(O)R¹⁰, -S(O)₂ R¹⁰, -C(O)N(R¹¹)(R¹²), -S(O) N(R¹¹)(R¹²), -S(O)₂ N(R¹¹)(R¹²), -NO₂ -N=C(R⁸)₂ и -N(R⁸)₂;


под услов ако R¹ и R⁵ не се селектиран од -NO₂ -N=C(R⁸)₂ и -N(R⁸)₂;

R³ и R⁴ се независно селектиран од H, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил,


арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало, -CH₂ -O-Si(R⁹)(R¹⁰)(R¹⁹), -SH, -CN, -OR⁹, -C(O) R⁸, -C (O)OR⁹, -C(O)N(R¹¹)(R¹²), -SR¹⁹, -S(O)N (R¹¹)(R¹²), -S(O)₂ N(R¹¹)(R¹²), -N(R¹¹)(R¹²), -N(R¹¹)C(O)R⁸, -N(R¹¹) S(O)R¹⁰, -N(R¹¹)C(O)N(R¹²)(R¹³), -N(R¹¹)C(O)OR⁹ и -C(=NOH)R⁸;

R⁶ и R⁷ се независно селектирани од алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало, -CH₂ -O-Si(R⁹)(R¹⁰)(R¹⁹), -SH, -CN, -OR⁹, -C(O)R⁸, -C (O)OR⁹, -C(O)N(R¹¹)(R¹²), -SR¹⁹, -S(O)N (R¹¹)(R¹²), -S(O)₂ N(R¹¹)(R¹²), -N(R¹¹)(R¹²), -N(R¹¹)C(O)R⁸, -N(R¹¹) S(O)R¹⁰, -N(R¹¹)C(O)N(R¹²)(R¹³), -N(R¹¹)C(O)OR⁹ и -C(=NOH)R⁸;

или R³ и R⁴ или R⁶ и R⁷ заедно со јаглородот за кој што тие се закачени се комбинираат за да се формираат мултициклични групи со следните формули:



при што M е -CH₂ -, S, -N(R¹⁹)- или O, A и B се независно арил или хетероарил и q е 0, 1 или 2 под услов ако кога q е 2, еден M мора да биде јаглороден атом и кога q е 2, M е незадолжително двојна врска; и под услов ако кога R³, R⁴, R⁶ и R⁷ го формираат споменатите мултициклични групи



тогаш соседните R³ и R⁴ или R⁶ и R⁷ групи не може да се комбинираат за да се формираат споменатите мултициклични групи;

R⁸е независно селектиран од H, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, -O R¹⁵, -N(R¹⁵)(R¹⁶), -


$N(R^{15})C(O)R^8$, $-N(R^{15})S(O)R^{16}$, $-N(R^{15})S(O)_2 R^{16}$, $-N(R^{15})S(O)_2 N(R^{16})(R^{17})$, $-N(R^{15})S(O)N(R^{16})(R^{17})$, $-N(R^{15})C(O)N(R^{16})(R^{17})$ и $-N(R^{15})C(O)OR^{16}$;

R^9 е независно селектиран од групата која што се состои од H, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил и хетероарилалкил;

R^{10} е независно селектиран од групата која што се состои од H, алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил и $-N(R^{15})(R^{16})$;

R^{11} , R^{12} и R^{13} се независно селектирани од групата која што се состои од H, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, $-C(O)R^8$, $-C(O)OR^9$, $-S(O)R^{10}$, $-S(O)_2R^{10}$, $-C(O)N(R^{15})(R^{16})$, $-S(O)N(R^{15})(R^{16})$, $-S(O)_2N(R^{15})(R^{16})$ и $-CN$;


R^{14} е 1-5 субституенти независно селектирани од групата која што се состои од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил,



хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало, $-CN$, $-OR^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-C(O)N(R^{15})(R^{16})$, $-S R^{15}$, $-S(O)N(R^{15})(R^{16})$, $-S(O)_2 N(R^{15})(R^{16})$, $-C(=NOR^{15})R^{16}$, $-P(O)(OR^{15})(OR^{16})$, $-N(R^{15})(R^{16})$, $-N(R^{15})C(O)R^{16}$, $-N(R^{15})S(O)R^{16}$, $-N(R^{15})S(O)_2R^{16}$, $-N(R^{15})S(O)_2 N(R^{16})(R^{17})$, $-N(R^{15})S(O)N(R^{16})(R^{17})$, $-N(R^{15})C(O)N(R^{16})(R^{17})$ и $-N(R^{15})C(O)OR^{16}$;

R^{15} , R^{16} и R^{17} се независно селектирани од групата која што се состои од H, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил, арилхетероциклоалкил, R^{18} -алкил, R^{18} -циклоалкил, R^{18} -циклоалкилалкил, R^{18} -хетероциклоалкил, R^{18} -хетероциклоалкилалкил, R^{18} -арил, R^{18} -арилалкил, R^{18} -хетероарил и R^{18} -хетероарилалкил;

или R^{15} , R^{16} и R^{17} се




при што R^{23} брои од 0 до 5 субституенти, m е 0 до 6 и n е 1 до 5;

R^{18} е 1-5 субституенти независно селектирани од групата која што се состои од алкил, алкенил, арил, арилалкил, арилалкенил, арилалкинил, $-NO_2$ хало, хетероарил, HO-алкиоксиалкил, $-CF_3$, $-CN$, алкил- $-CN$, $-C(O)R^{19}$, $-C(O)OH$, $-C(O)OR^{19}$, $-C(O)NHR^{20}$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH_2-C(O)N(алкил)_2$, $-C(O)N(алкил)(арил)$, $-C(O)N(алкил)(хетероарил)$, $-SR^{19}$, $-S(O)_2 R^{20}$, $-S(O)NH_2$, $-S(O)NH(алкил)$, $-S(O)N(алкил)(алкил)$, $-S(O)NH(арил)$, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_2NH R^{19}$, $-S(O)_2NH$ (хетероциклоалкил), $-S(O)_2N(алкил)_2$, $-S(O)_2N(алкил)(арил)$, $-OCF_3$, $-OH$, $-OR^{20}$, $-O$ -хетероциклоалкил, $-O$ -циклоалкилалкил, $-O$ -

хетероциклоалкилалкил, $-NH_2$, $-NH R^{20}$, $-N(алкил)_2$, $-N(арилалкил)_2$, $-N(арилалкил)$ (хетероарилалкил), $-NHC(O)R^{20}$, $-NHC(O)NH_2$, $-NHC(O)NH(алкил)$, $-NHC(O)N(алкил)(алкил)$, $-N(алкил)C(O)NH(алкил)$, $-N(алкил)C(O)N(алкил)(алкил)$, $-NHS(O)_2R^{20}$, $-NHS(O)_2NH(алкил)$, $-NHS(O)_2 N(алкил)(алкил)$, $-N(алкил)S(O)_2NH$ (алкил) и $-N(алкил)S(O)_2N(алкил)(алкил)$;

или две R^{18} половици на соседни јаглериоди може да бидат поврзани заедно за да формираат




R^{19} е алкил, циклоалкил, арил, арилалкил или хетероарилалкил;

R^{20} е алкил, циклоалкил, арил, хало заменет арил, арилалкил, хетероарил или хетероарилалкил; и при што секоја од алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, алкенил и алкинил групите во $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}, R^{13}$ и R^{14} се независно незаменети или заменети од 1 до 5 R^{21} групи независно селектирани од групата која што се состои од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало, -CN, -OR¹⁵, -C(O)R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)(R¹⁶), -SR¹⁵, -S(O)N(R¹⁵)(R¹⁶), -CH(R¹⁵)(R¹⁶), -S(O)₂N(R¹⁵)(R¹⁶), -C(=NOR¹⁵)R¹⁶, -P(O)(OR¹⁵)(OR¹⁶), -N(R¹⁵)(R¹⁶), -алкил-N(R¹⁵)(R¹⁶), -N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -CH₂-R¹⁵; -CH₂-N(R¹⁵)(R¹⁶), -N(R¹⁵)S(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)S(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -CH₂-N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶, -S(O)R¹⁵, =NOR¹⁵, -N₃, -NO₂ и -S(O)₂R¹⁵;

и при што секоја од алкил, циклоалкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, алкенил и алкинил групите во R^{21} се независно незаменети или заменети од 1 до 5 R^{22} групи независно селектирани од групата која што се состои од алкил, циклоалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, -CF₃, -CN, -OR¹⁵, -C(O)R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -алкил-C(O)OR¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)(R¹⁶), -SR¹⁵, -S(O)N(R¹⁵)(R¹⁶), -S(O)₂N(R¹⁵)(R¹⁶), -C(=NOR¹⁵)R¹⁶, -P(O)(OR¹⁵)(OR¹⁶), -N(R¹⁵)(R¹⁶), -алкил-N(R¹⁵)(R¹⁶), -N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)S(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -CH₂-N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶, -CH₂-

N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶, -N₃, =NOR¹⁵, -NO₂ -S(O)R¹⁵ и -S(O)₂R¹⁵;

или две R^{21} или две R^{22} половини на соседните јаглери може да бидат поврзани заедно за да формираат



и кога R^{21} или R^{22} се селектирани од групата која што се состои од -C(=NO R¹⁵)R¹⁶, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -CH₂-N(R¹⁵)S(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)S(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -CH₂-N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶ и -CH₂-N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶, R^{15} и R^{16} заедно може да бидат C₂ до C₄ синџир при што, незадолжително, еден, два или три прстенести јаглери ме да бидат заменети со -C(O)- или -N(H)- и R^{15} и R^{16} , заедно со атомите за кои што тие се закачени, формираат 5 до 7 член прстен, незадолжително заменет со R^{23} ;

R^{23} е 1 до 5 групи независно селектирани од групата која што се состои од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хало, -CN, -OR²⁴, -C(O)R²⁴, -C(O)OR²⁴, -C(O)N(R²⁴)(R²⁵), -SR²⁴, -S(O)N(R²⁴)(R²⁵), -S(O)₂N(R²⁴)(R²⁵), -C(=NOR²⁴)R²⁵, -P(O)(OR²⁴)(OR²⁵), -N(R²⁴)(R²⁵), -алкил-N(R²⁴)(R²⁵), -N(R²⁴)C(O)R²⁵, -CH₂-N(R²⁴)C(O)R²⁵, -N(R²⁴)S(O)R²⁵, -N(R²⁴)S(O)₂R²⁵, -CH₂-N(R²⁴)S(O)₂R²⁵, -N(R²⁴)S(O)₂N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)S(O)N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)C(O)N(R²⁵)(R²⁶), -CH₂-N(R²⁴)C(O)N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)C(O)OR²⁵, -CH₂-N(R²⁴)C(O)OR²⁵, -S(O)R²⁴ и -S(O)₂R²⁴;

и при што секоја од алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, алкенил и алкинил групите во R^{23} се независно незаменети или заменети со 1 до 5 R^{27} групи независно селектирани од групата која што се состои од алкил, циклоалкил,

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, хало, -CF₃, -CN, -OR²⁴, -C(O)R²⁴, -C(O)OR²⁴, алкил-C(O)OR²⁴, C(O)N(R²⁴)(R²⁵), -SR²⁴, -S(O)N(R²⁴)(R²⁵), -S(O)₂N(R²⁴)(R²⁵), -C(=NO)R²⁴R²⁵, -P(O)(OR²⁴)(OR²⁵), -N(R²⁴)(R²⁵), -алкил-N(R²⁴)(R²⁵), -N(R²⁴)C(O)R²⁵, -CH₂-N(R²⁴)C(O)R²⁵, -N(R²⁴)S(O)R²⁵, -N(R²⁴)S(O)₂R²⁵, -CH₂-N(R²⁴)S(O)₂R²⁵, -N(R²⁴)S(O)₂N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)S(O)N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)C(O)N(R²⁵)(R²⁶), -CH₂-N(R²⁴)C(O)N(R²⁵)(R²⁶), -N(R²⁴)C(O)OR²⁵, -CH₂-N(R²⁴)C(O)OR²⁵, -S(O)R²⁴ и -S(O)₂R²⁴;

R²⁴, R²⁵ и R²⁶ се независно селектирани од групата која што се состои од H, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, арилциклоалкил, R²⁷-алкил, R²⁷-циклоалкил, R²⁷-циклоалкилалкил, R²⁷-хетероциклоалкил, R²⁷, хетероциклоалкилалкил, R²⁷-арил, R²⁷-арилалкил, R²⁷-хетероарил и R²⁷-хетероарилалкил; R²⁷ е 1-5 субституенти независно селектирани од групата која што се состои од алкил, арил, арилалкил, -NO₂, хало, -CF₃, -CN, алкил-CN, -C(O)R²⁸, -C(O)OH, -C(O)OR^{2a}, -C(O)NHR²⁹, -C(O)N(алкил)₂, -C(O)N(алкил)(арил), -C(O)N(алкил)(хетероарил), -SR²⁸, -S(O)₂R²⁹, -S(O)N H₂, -S(O)NH(алкил), -S(O)N(алкил)(алкил), -S(O)NH(арил), -S(O)₂NH₂, -S(O)₂NHR²⁸, -S(O)₂NH(арил), -S(O)₂NH(хетероциклоалкил), -S(O)₂N(алкил)₂, -S(O)₂N(алкил)(арил), -OH, -OR²⁹, -O-хетероциклоалкил, -O-циклоалкилалкил, -O-

хетероциклоалкилалкил, -NH₂, -NHR²⁹, -N(алкил)₂, -N(арилалкил)₂, -N(арилалкил)(хетероарилалкил), -NHC(O)R²⁹, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(алкил), -NHC(O)N(алкил)(алкил), -N(алкил)C(O)NH(алкил), -N(алкил)C(O)N(алкил)(алкил), -NHS(O)₂R²⁹, -NHS(O)₂NH(алкил), -NHS(O)₂N(алкил)(алкил), -(алкил)S(O)₂NH(алкил) и -N(алкил)S(O)₂N(алкил)(алкил);

R²⁸ е алкил, циклоалкил, арилалкил или хетероарилалкил; и

R²⁹ е алкил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил или хетероарилалкил;

под услов ако ниту R¹ ниту R⁵ не се -C(O)-алкил-азетидинон или алкил ди-заменети со (-COO R¹⁵ или -C(O)N(R¹⁵)(R¹⁶)) и (-N(R¹⁵)(R¹⁶), -N(R¹⁵)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁶, -N(R¹⁵)S(O)₂N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)S(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), -N(R¹⁵)C(O)N(R¹⁶)(R¹⁷), или -N(R¹⁵)C(O)OR¹⁶);

под услов ако R¹ и R⁵ не се -алкиларил-арил-SO₂-N(R¹⁵)(R¹⁶) при што R¹⁵ е H и R¹⁶ е хетероарил; и

под услов ако соединението не е: (i) 4,4-диметил-2-амино-5-(4-хлорофенил)-4,5-дихидро-6-хидроксипиримидин; или (ii) 4,4-диетил-2-амино-5-(4-хлорофенил)-4,5-дихидро-6-хидроксипиримидин.

има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/50, A 61P 35/00, C 07D 471/04

(11) 4851

(13) T1

(21) 2013/295

(22) 25/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 711442 P 25/08/2005 US

(96) 23/08/2006 EP06789951.8

(97) 03/04/2013 EP1919916

(73) Novartis AG

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KSANDER, Gary Michael; MEREDITH, Erik;

MONOVICH, Lauren G.; PAPILLON, Julien;

FIROOZANIA, Fariborz and HU, Qi-Ying

(54) КОНДЕНЗИРАНИ ИМИДАЗОЛО

ДЕРИВАТИ ЗА ИНХИБИЦИЈАТА НА

АЛДОСТЕРОН СИНТАЗА И АРОМАТАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (II)

назначено со тоа, што

R е водород, (C1-C7) алкил, или (C2-C7) алкенил, наведените (C1-C7) алкил и (C2-C7) алкенил се евентуално супституирани од еден до пет супституенти независно одбрани од групата составена од -O-R8 и -N(R8)(R9), каде што R8 и R9 се независно одбрани од групата составена од водород, (C1-C7) алкил, ацил, арил и хетероарил, секој(а) од нив е дополнително евентуално супституиран(а) од еден до четири

супституенти независно одбрани од групата составена од хало, (C1-C7) алкокси и (C1-C7) алкил; или

R е -C(O)O-R10, или -C(O)N(R11)(R12), каде што R10, R11 и R12 се одбрани независно од групата составена од водород, (C1-C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, арил, арил-(C1-C7) алкил, (C1-C7) халоалкил и хетероарил, секој(а) од нив е дополнително евентуално супституиран(а) од еден до четири супституенти независно одбрани од групата составена од хало, хидроксил, (C1-C7) алкокси, (C1-C7) алкил, и арил, каде што R11 и R12 земени заедно со азотниот атом на кој што тие се прикачени евентуално формираат 3-8-член прстен;

R1, R2, R4, и R5 се одбрани независно од групата составена од водород, (C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хало, циано, нитро, H₂N-, (C1-C7) халоалкил, (C1-C7) алкокси, (C3-C8) циклоалкокси, арилокси, арил, хетероарил, -C(O)OR10, и -N(R13)(R14), наведените (C1-C7) алкил, (C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкокси, арил и хетероарил се евентуално дополнително супституирани од еден до три супституенти одбрани од (C1-C7) алкил, хидроксил, хало, (C1-C7) алкокси, нитро, циано, (C1-C7) диалкиламино, (C1-C7) алкокси- (C1-C7) алкил-, и (C1-C7) халоалкил, наведеното R10 ги има истите значења како што е дефинирано горе, наведените R13 и R14 се независно одбрани од групата составена од водород, (C1-C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, (C1-C7) халоалкил, (C1-C7) халоалкокси, арил и циано;

R3 е одбрано од групата составена од водород, (C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хало, циано, (C1-C7) халоалкил, (C3-C8) циклоалкокси, арилокси, арил, хетероарил и -C(O)OR10, наведените (C1-C7) алкил, (C2-C7) алкенил, (C1-C7) алкокси, арил и хетероарил се дополнително евентуално супституирани од еден до три супституенти одбрани од (C1-C7) алкил, хидроксил, хало, (C1-C7) алкокси, нитро, циано, (C1-C7) диалкиламино, (C1-C7) алкокси- (C1-C7) алкил-, и (C1-C7) халоалкил, наведеното R10 ги има истите значења како што е дефинирано горе,

под услов да не повеќе од три од R1, R2, R3, R4, и R5 се истовремено водород;

R13 и R14 земени заедно со азотниот атом на кој што тие се прикачени евентуално формираат 3-8-член прстен;

R и R1 земени заедно евентуално формираат 5-6-член прстен што содржи 0 или 1 хетероатом одбран од O, N, или S;

R6 и R7 се независно водород, хидроксил, (C1-C7) алкил, (C1-C7) алкокси, фенил, или бензил, каде што фенил и бензил се евентуално супституирани од еден до четири супституенти независно одбрани од групата составена од хало, (C1-C7) алкокси и (C1-C7) алкил;

кога R6 и R7 се прикачени на истиот атом на јаглерод, тие евентуално формираат средина (A) претставена со следнава структура:

каде што Ra и Rb се независно водород, (C1-C7) алкил, (C1-C7) алкокси, ацил,

-COOR15 или -COR15, наведеното R15 е водород, (C1-C7) алкил, (C1-C7) халоалкил, арил, или -NH₂; или

кога R6 и R7 се прикачени на истиот атом на јаглерод, тие земени заедно со наведениот атом на јаглерод евентуално формираат 3-8-член прстен; или

негова фармацевтски прифатлива сол; или негов оптички изомер; или мешавина од оптички изомери; или соединение одбрано од групата составена од: 5-(3-флуоро-4-метоксифенил)-6,7-дихидро-5H-пироло[1,2-с]имидазол-5-карбоксилна киселина метил естер, 5-(3-флуоро-4-метоксифенил)-6,7-дихидро-5H-пироло[1,2-с]имидазол; 1-[5-циано-3-(6,7-дихидро-5H-пироло[1,2-с]имидазол-5-ил)фенил]-3-етилуреа; 5-(2-бромо-4-цианофенил)-6,7-дихидро-5H-пироло[1,2-с]имидазол-5-карбоксилна киселина циклохексилметиламид; 1,2,6',7'-тетрахидро-2-оксо-1-(2,2,2-трифлуороетил)спиро[3H-индол-3,5'-[5H]пироло[1,2-с]имидазол]-6-карбонитрил, 1-(циклохексилметил)-1,2,6',7'-тетрахидро-2-оксо-спиро[3H-индол-3,5'-[5H]пироло[1,2-с]имидазол]-6-карбонитрил и 1-етил-1,2,6',7'-тетрахидро-2-оксо-спиро[3H-индол-3,5'-[5H]пироло[1,2-с]имидазол]-6-карбонитрил; или негова фармацевтски прифатлива сол; или

негов оптички изомер; или мешавина од оптички изомери.

има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61F 9/007, A 61M 1/00**

(11) **4829**

(13) T1

(21) **2013/296**

(22) 25/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 269373P 12/11/2008 US

(96) 12/10/2009 EP09741101.1

(97) 24/07/2013 EP2367511

(73) **Alcon Research, Ltd.**

6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) SUSSMAN, Glenn Robert and GHANNOUM, Ziad R.

(54) **ПЛАСТИЧЕН ЗАВРШЕТОК НА ПОДАЛЕЧНИОТ КРАЈ НА ЦРЕВО ЗА ИНФУЗИЈА/ВШМУКУВАЊЕ**


(57) 1 Офталмолошки хируршки инструмент (100) кој содржи:

инфузиона обвивка (102) која содржи издолжено тело кое дефинира инфузионен канал (103) и има поблизок крај, подалечен крај (112) и подолжна оска која се протега по должината на наведеното издолжено тело;

црево за вшмукување (108) кој дефинира канал за вшмукување (109) кој има поблизок крај и подалечен крај (124) и е поставен во наведениот инфузионен канал; и

зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување, којшто е споен со и кој одговара на подалечниот крај (124) на цевката за вшмукување (108), каде што наведениот зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување има поблизок крај (116) кој содржи прирабница (114) којашто е формирана по должината на надворешната површина на наведениот зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување, назначено со тоа, што наведениот поблизок крај (116) на наведениот зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување се прифаќа во инфузионниот канал (103) на подалечниот крај (112) на инфузионата обвивка (103), при што подалечниот крај (112) на инфузионата обвивка се потпира на наведената прирабница (114) на наведениот зашилен крај (104) за инфузија/вшмукување.

има уште 12 патентни барања.



(51) **A 61F 2/16**

(11) **4830**

(13) T1

(21) **2013/297**

(22) 25/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 185428 P 09/06/2009 US

(96) 04/06/2010 EP10725328.8

(97) 24/07/2013 EP2440157

(73) **Novartis AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MUCHHALA, Sushant; DOWNER, David Anthony; BROWN, Kyle; YAN, Dengzhu; PROULX, Marshall Keith and TRAN, Tu Cam

(54) **СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЛЕЌИ**

(57) 1 Систем за поставување на леќи во окото (100), кој содржи:

тело за инектирање (102) кое има отвор (104) којшто е опкружен со внатрешен сид;

клип (200) кој содржи оската (202) којашто е предвидена да се смести соодветно во наведениот отвор; и


мноштво на свиткувачки елементи (204) кои се поврзани со клипот и се предвидени да го допираат внатрешниот сид и да се свиткаат кога клипот ќе се внесе во отворот,

при што наведените свиткувачки елементи (204) се прилагодени да ја постават оската (202) централно и при што наведеното мноштво на свиткувачки елементи, кога ќе се внесат во наведеното тело за инектирање, придонесуваат да се предизвика претходно дефинирана сила која ќе дава отпор на напредувањето на клипот кога тие ќе се свиткаат во рамките на отворот, назначено со тоа, што:

наведените свиткувачки елементи (204) се во вид на лак и се обликувани така што врвот на секој лачно обликуван свиткувачки елемент да го допира внатрешниот сид,

каде што од оската се протегаат мноштво на странично поставени изданоци и при што секој од наведените лачно обликувани свиткувачки елементи е прицврстен помеѓу соседниот пар од наведеното мноштво на изданоци, во вид на еластични изданоци од оската, кои се обликувани така што да обезбедат стабилна отпорност на напредувањето на клипот во рамките на отворот.

има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1

(51) **A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P 11/06**

(11) **4840**

(13) T1

(21) **2013/299**

(22) 30/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 10207160 20/02/2002 DE and 02003811 20/02/2002 EP

(96) 19/02/2003 EP10173234.5

(97) 15/05/2013 EP2258394

(73) **Takeda GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut and EISTETTER, Klaus

(54) **ОРАЛНА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ PDE 4 ИНХИБИТОР КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА И ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН КАКО ЕКСЦИПИЕНТ**

(57) 1 Дозирна форма во форма на таблета или пелета за орална администрација на PDE 4 инхибитор, што го содржи PDE 4 инхибиторот чија што растворливост е безначајна заедно со

поливинилпиролидон и еден или повеќе други погодни фармацевтски ексципиенти, назначена со тоа, што PDE 4 инхибиторот е N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси-4-дифлуорометоксибензамид (рофлумиласт) и каде што дозирната форма е цврста орална дозирна форма со моментално ослободување на активната состојка (моментално ослободлива цврста орална дозирна форма).
има уште 14 патентни барања.



(51) **B 65D 43/02**

(11) **4838**

(13) T1

(21) **2013/300**

(22) 30/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 20080158027 11/06/2008 EP

(96) 11/06/2009 EP09761766.6

(97) 22/05/2013 EP2303714

(73) **Superfos A/S**

Spotorno Alle 8 2630 Taastrup, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) NOER, Torben; KOCH, Mikael and
SONDERGAARD, Dorte Cetti

(54) **КОНТЕЈНЕР**


(57) 1 Контејнер (1) кој го опфаќа сидот (2), дното (3), горниот отвор со обод по обимот и капак (4) прилагоден да влезе во захват за заптивање со обод по обимот на горниот отвор кога капакот е поставен на контејнерот, каде ободот по обимот на горниот отвор е изведен со собирник (7) на флуидот, кој се простира на горе

и радијално спрема надворешен прваец, каде собирникот (7) на флуидот е изведен со долен затворувачки жлеб (11), а капакот (4) е изведен по обим со накај на надворшност истурениот затварачки раб (12) прилагодена да го обрише најмалку дел од собирникот (7) на флуидот во текот на вметнување на капакот (4) во горниот отвор, каде радијално кон надворешноста истурен затварачки раб (12) на капакот (4) влегува во зафат со затворувачкиот жлеб (11) на собирникот (7) на флуидот во затворена положба на капакот на контејнерот, каде капакот (4) изработен со првиот дел (15) на обимната прирубница (14) кој го прекрива собирникот (7) на флуидот во затворена положба на капакот (4) на контејнерот (1), при што собирникот (7) на флуидот е изведен со горен, тенок раб (10) кој го пресекува текот на флуидот кога истечување од контејнерот се запира со враќање на контејнерот во неговата нормална положба на лагување, каде горниот, тенок раб (10) позициониран во радијално вовлечена положба во однос на

надворешниот сид (2) на контејнерот, и со другиот дел (16) на обимна прирубница (14) на капакот (4) кој прекрива радијално накај спрема надворешност усмерена површина на собирникот (7) на флуидот во затворена положба на капакот (4) на контејнерот (1),

карактеристичен по тоа што според надворешност истурен затварачки раб (12) на капакот (4) е изведен на преминот помеѓу обимната прирубница (14) и рамниот централен дел на капакот.

има уште 9 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 31/57, 31/58, 9/00**

(11) **4843**

(13) T1

(21) **2013/301**

(22) 31/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) 408026 21/04/2006 US

(96) 19/04/2007 EP07724357.4

(97) 12/06/2013 EP2010190

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.**

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LEWIS, David, Andrew; BRAMBILLA, Gaetano and MEAKIN, Brian, John

(54) **ФОРМУЛАЦИИ ОД ФАРМАЦЕВТСКИ**

РАСТВОР ЗА МЕРНИ ДОЗИРНИ ИНХАЛАТОРИ ПОД ПРИТИСОК


(57) 1 Формулација од раствор под притисок за мерен дозирен инхалатор што содржи формотерол фумарат во комбинација со беклометазон дипропионат како активни

супстанции растворени во мешавина составена од HFA134a пропелант и количина од етанол од 12% w/w како ко-растворувач и 0.024% w/w хлороводородна киселина (1M) за употреба во спречувањето и/или третманот на сериозно бронхо-пулмонарно заболување одбрано од сериозна отпорна астма или сериозно или многу сериозно хронично опструктивно пулмонално заболување (COPD),

назначена со тоа, што, по ставање во дејство на наведениот инхалатор, се испорачуваат 50 µl од наведениот раствор што содржи формотерол фумарат на доза по ставање во дејство на 6 µg и беклометазон дипропионат во доза од 100 µg по ставање во дејство.

има уште 1 патентни барања.

Наврт 1: Кумулативни % помали BDP и FF масени дистрибуции

(51) **A 61M 25/02**(11) **4839**

(13) T1

(21) **2013/302**

(22) 31/07/2013

(45) 30/04/2014

(30) WO2003BE00074 28/04/2003 BE

(96) 07/07/2003 EP03816760.7

(97) 01/05/2013 EP1628702

(73) **De Winter, Erwin****Pol De Montsraat 6 2020 Antwerpen, BE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) De Winter, Erwin

(54) **ХИРУРШКИ НАВОЈЕН ИНСТРУМЕНТ**(57) 1 Хируршки навојен инструмент за
зачврстување прилагоден да биде причврстен за

сид на цеволка структура во внатрешноста на
човечото тело, како што е на пример крвниот сад
или уретерот, каде навојниот инструмент го
опфаќа шупливиот вијок со навојци помеѓу кои
во текот на користењето цеволката структура
се причврстува, карактеристичен по тоа што
навојците на шупливиот вијок се разделени еден
од друг во аксијален правец на шупливиот вијок
и што се завршуваат со еден спирален навојок
без пресекувачки перфорирачки крај за
перфорирање на сидот на цевестата структура
така да со завртување е овозможено
поминување на навојакот на шупливата
структура.

има уште 7 патентни барања.

(51) **A 61K 31/165, 31/55, A 61P 9/04, 9/10**(11) **4841**

(13) T1

(21) **2013/303**

(22) 01/08/2013

(45) 30/04/2014

(30) 0800800 14/02/2008 FR

(96) 12/02/2009 EP09290099.2

(97) 01/05/2013 EP2090303

(73) **Les Laboratoires Servier****35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR**(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Lerebours, Guy and Calvet, Jean-Henri

(54) **"СПОЈУВАЊЕ НА СИНУСЕН ТЕКОВЕН
ИНХИБИТОР IF И БЕТА БЛОКАТОР"**

(57) 1 Спојување на синусен јазол If тековен
инхибитор и в-блокатор,
се карактеризира со тоа што синусниот јазол If
тековниот инхибитор е ивабрадин в-блокатор е
атенолол или биспролол.

има уште 8 патентни барања.

(51) **A 61K 38/02, 38/16, A 61P 25/28**(11) **4852**

(13) T1

(21) **2013/304**

(22) 01/08/2013

(45) 30/04/2014

(30) 274687 P 20/08/2009 US and 337612 P

11/02/2010 US

(96) 19/08/2010 EP10810282.3
 (97) 08/05/2013 EP2405749
 (73) **Yeda Research and Development Co., Ltd.**
P.O.Box 95, 76100 Rehovot, IL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) KLINGER, Ety

(54) **"ТЕРАПИЈА СО НИСКА ФРЕКВЕНЦИЈА
 НА ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ"**

(57) 1 Лек што се состои од глатирамер ацетат
 за употреба во лекување на пациент кој страда

од релапс-повтролива мултиплекс склероза или
 кој доживеал прва клинички епизода и е со
 висок ризик од развивање на
 клинички дефинитивна мултипла склероза, при
 што лекот треба да се администрира во режим
 на три поткожни инјекции од 40mg доза на
 глатирамер ацетат секои седум дена со
 најмалку еден ден помеѓу секоја поткожна
 инјекција.

има уште 14 патентни барања.

(51) **H 02P 9/10, F 03D 9/00, H 02J 3/04**

(11) **4876** (13) T1

(21) **2013/334** (22) 20/08/2013
 (45) 30/04/2014

(30) 1014012 23/03/2009 DE

(96) 23/03/2010 EP10710316.0

(97) 10/07/2013 EP2411669

(73) **Wobben Properties GmbH**

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BEEKMANN, Alfred and DE BOER, Wolfgang

(54) **ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА
 ВЕТЕРНИЦА**

(51) **C 07D 487/04**

(11) **4877** (13) T1

(21) **2013/381** (22) 23/09/2013
 (45) 30/04/2014

(30) 753349 P 21/12/2005 US and 864932 P
 08/11/2006 US

(96) 12/12/2006 EP06831731.2

(97) 18/09/2013 EP1979356

(73) **Pfizer Products Inc.**

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768


(72) DONG, Liming; ZHANG, Junhu;

HONG, Yufeng; MCALPINE, Indrawan James; GUO,
 Chuangxing,; JOHNSON, Mary Catherine,;

KERNART, Susan Elisabeth,; LI, Haitao, ; TIKHE,
 Jayashree Girish, and YANG, Anle,

(54) **КАРБОНИЛАМИНО ПИРОЛОПИРАЗОЛИ
 КАКО МОЌНИ ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА**

(57) 1 Соединение со формулата (III):



III

назначено со тоа, што:

B е -O;

R¹ е одбран од C₁-C₈ алкил, 3- до 10-член
 хетероцикл, а R¹ може додатно да се супс-
 титуира со 1-6 групи одбрани од -халид, -
 хидроксил, -CN, C₁-C₃ алкил, C₁-C₃ пер-
 флуороалкил, C₁-C₃ алкоксил, -NH₂, -(C₁-C₃
 алкиламино);

секој R² е метил и R³ е метил;

R⁸ е одбран од -CH₂-N-(CH₃)₂, -CH₂-NH-CH₃ и -
 CH₂-NH₂; и


R⁹ е фенил;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 7 патентни барања.

СЛИКА 1

Ксенограф TGI испитување на тумор НСТ116



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8A01N53/00	8A01N53/00	4847	T1
8A01N57/12	8A01N53/00	4847	T1
8A01N25/34	8A01N53/00	4847	T1
8A01P7/04	8A01N53/00	4847	T1
8G06F17/30	8G06F17/30	4853	T1
8B31B19/86	8B31B19/86	4855	T1
8B31D1/06	8B31B19/86	4855	T1
8C07D211/22	8C07D211/22	4856	T1
8C07D239/48	8C07D239/48	4850	T1
8A61K31/505	8C07D239/48	4850	T1
8A61P11/00	8C07D239/48	4850	T1
8A61P17/00	8C07D239/48	4850	T1
8A61P27/14	8C07D239/48	4850	T1
8A61P31/00	8C07D239/48	4850	T1
8A61P35/00	8C07D239/48	4850	T1
8C07D239/49	8C07D239/48	4850	T1
8C07D401/10	8C07D239/48	4850	T1
8C07D401/12	8C07D239/48	4850	T1
8C07D403/10	8C07D239/48	4850	T1
8C07D403/12	8C07D239/48	4850	T1
8C07D417/10	8C07D239/48	4850	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	4849	T1
8A61K38/36	8A61K9/19	4849	T1
8A61K9/08	8A61K9/19	4849	T1
8A61K47/12	8A61K9/19	4849	T1
8A61K47/18	8A61K9/19	4849	T1
8A61K47/26	8A61K9/19	4849	T1
8A61K48/00	8A61K9/19	4849	T1
8A61K38/16	8A61K9/19	4849	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	4854	T1
8A61K31/554	8A61K9/20	4854	T1
8A61K31/4245	8A61K31/4245	4857	T1
8C07D271/08	8A61K31/4245	4857	T1
8C07D413/12	8A61K31/4245	4857	T1

8C07D413/14	8A61K31/4245	4857	T1
8B01D46/48	8B01D46/48	4848	T1
8F23J15/02	8B01D46/48	4848	T1
8B65G53/36	8B01D46/48	4848	T1
8B01D45/18	8B01D46/48	4848	T1
8B03C3/88	8B01D46/48	4848	T1
8F23J3/00	8B01D46/48	4848	T1
8B65G53/16	8B01D46/48	4848	T1
8A47J43/14	8A47J43/14	4858	T1
8B65D43/02	8B65D43/02	4838	T1
8A61B19/00	8A61B19/00	4867	T1
8B65D41/00	8A61B19/00	4867	T1
8A61J1/06	8A61B19/00	4867	T1
8A61K47/10	8A61K47/10	4865	T1
8A61K47/16	8A61K47/10	4865	T1
8A61P31/18	8A61K47/10	4865	T1
8A61K31/505	8A61K47/10	4865	T1
8C07D215/56	8C07D215/56	4866	T1
8A61K31/4704	8C07D215/56	4866	T1
8A61P1/00	8C07D215/56	4866	T1
8A61P11/00	8C07D215/56	4866	T1
8C07K4/12	8C07K4/12	4864	T1
8A61K38/03	8C07K4/12	4864	T1
8C07C211/42	8C07C211/42	4863	T1
8C07H13/08	8C07C211/42	4863	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	4862	T1
8A61K31/519	8C07D495/04	4862	T1
8A61P1/04	8C07D495/04	4862	T1
8A61P5/04	8C07D495/04	4862	T1
8A61P5/24	8C07D495/04	4862	T1
8A61P13/08	8C07D495/04	4862	T1
8A61P15/00	8C07D495/04	4862	T1
8A61P15/08	8C07D495/04	4862	T1
8A61P15/18	8C07D495/04	4862	T1
8A61P17/10	8C07D495/04	4862	T1

8A61P17/14	8C07D495/04	4862	T1
8A61P25/28	8C07D495/04	4862	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	4862	T1
8A61P43/00	8C07D495/04	4862	T1
8C07D487/08	8C07D487/08	4861	T1
8A61K31/407	8C07D487/08	4861	T1
8A61P29/02	8C07D487/08	4861	T1
8A61P35/00	8C07D487/08	4861	T1
8A61K31/485	8A61K31/485	4859	T1
8A61K9/22	8A61K31/485	4859	T1
8A61K9/32	8A61K31/485	4859	T1
8A61K31/485	8A61K31/485	4860	T1
8A61K9/22	8A61K31/485	4860	T1
8A61K9/32	8A61K31/485	4860	T1
8A61P7/00	8A61P7/00	4834	T1
8C07D223/16	8C07D223/16	4831	T1
8C07C211/00	8C07D223/16	4831	T1
8A47J45/06	8A47J45/06	4833	T1
8C07J31/00	8C07J31/00	4836	T1
8C07J41/00	8C07J31/00	4836	T1
8A61K31/567	8C07J31/00	4836	T1
8A61P5/36	8C07J31/00	4836	T1
8A61K31/47	8A61K31/47	4842	T1
8A61P31/04	8A61K31/47	4842	T1
8C07D215/22	8A61K31/47	4842	T1
8C07D215/18	8A61K31/47	4842	T1
8C07D309/10	8C07D309/10	4845	T1
8A61K31/505	8A61K31/505	4846	T1
8A61P31/18	8A61K31/505	4846	T1
8C07H19/06	8C07H19/06	4837	T1
8C07H19/10	8C07H19/06	4837	T1
8A61K31/7072	8C07H19/06	4837	T1
8C07D231/44	8C07D231/44	4832	T1
8A01N43/56	8C07D231/44	4832	T1
8A01N43/00	8C07D231/44	4832	T1
8A61K31/415	8C07D231/44	4832	T1
8A61P33/00	8C07D231/44	4832	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	4827	T1
8A61K9/16	8A61K9/20	4827	T1
8C07D333/40	8C07D333/40	4868	T1
8A61P31/12	8C07D333/40	4868	T1
8A61K31/381	8C07D333/40	4868	T1
8C07D409/12	8C07D333/40	4868	T1
8C07D333/38	8C07D333/40	4868	T1
8C12N1/20	8C12N1/20	4869	T1

8A23L1/30	8A23L1/30	4870	T1
8A61K35/74	8A23L1/30	4870	T1
8B32B7/02	8A23L1/30	4870	T1
8B32B27/08	8A23L1/30	4870	T1
8A61P1/12	8A23L1/30	4870	T1
8A61P3/12	8A23L1/30	4870	T1
8C12N5/02	8C12N5/02	4871	T1
8C12N5/073	8C12N5/02	4871	T1
8C12N5/075	8C12N5/02	4871	T1
8C12N5/076	8C12N5/02	4871	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	4872	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	4872	T1
8A61K31/223	8A61K9/20	4872	T1
8A61P1/12	8A61K9/20	4872	T1
8A61K31/428	8A61K31/428	4873	T1
8A61K9/20	8A61K31/428	4873	T1
8A61K9/28	8A61K31/428	4873	T1
8F24J2/40	8F24J2/40	4874	T1
8G06Q50/00	8F24J2/40	4874	T1
8A61K31/4168	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D271/06	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D401/14	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D405/06	8A61K31/4168	4875	T1
8A61K31/4178	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D401/04	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D403/06	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D405/14	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D233/88	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D401/10	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D403/10	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D407/14	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D239/22	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D401/12	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D403/14	8A61K31/4168	4875	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4851	T1
8C07D471/04	8C07D487/04	4851	T1
8A61K31/50	8C07D487/04	4851	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	4851	T1
8A61F9/007	8A61F9/007	4829	T1
8A61M1/00	8A61F9/007	4829	T1
8A61F2/16	8A61F2/16	4830	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	4840	T1
8A61K9/20	8A61K45/06	4840	T1
8A61K31/166	8A61K45/06	4840	T1
8A61K31/44	8A61K45/06	4840	T1

8A61P11/06	8A61K45/06	4840	T1
8A61K31/57	8A61K31/57	4843	T1
8A61K31/58	8A61K31/57	4843	T1
8A61K9/00	8A61K31/57	4843	T1
8A61M25/02	8A61M25/02	4839	T1
8A61K31/165	8A61K31/165	4841	T1
8A61K31/55	8A61K31/165	4841	T1
8A61P9/10	8A61K31/165	4841	T1
8A61P9/04	8A61K31/165	4841	T1

8A61K38/02	8A61K38/02	4852	T1
8A61K38/16	8A61K38/02	4852	T1
8A61P25/28	8A61K38/02	4852	T1
8H02P9/10	8H02P9/10	4876	T1
8F03D9/00	8H02P9/10	4876	T1
8H02J3/04	8H02P9/10	4876	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4877	T1
			T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
A 01N 53/00, 25/34, 57/12, A 01P 7/04	Nettforsk AS	4847	T1
G 06F 17/30	FacilityLive S.r.l.	4853	T1
B 31B 19/86, B 31D 1/06	Flat System S.r.l.	4855	T1
C 07D 211/22	Theravance, Inc.	4856	T1
C 07D 239/48, A 61K 31/505, A 61P 11/00, 17/00, 27/14, 31/00, 35/00, C 07D 239/49, 401/10, 401/12, 403/10, 403/12, 417/10	AstraZeneca AB and Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.	4850	T1
A 61K 9/19, 38/16, 38/36, 47/12, 47/18, 47/26, 48/00, 9/08	Baxter International Inc. and Baxter Healthcare S.A.	4849	T1
A 61K 9/20, 31/554	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto	4854	T1
A 61K 31/4245, C 07D 271/08, 413/12, 413/14	Incyte Corporation	4857	T1
B 01D 46/48, 45/18, B 03C 3/88, B 65G 53/16, 53/36, F 23J 15/02, 3/00	FLSmidth A/S	4848	T1
A 47J 43/14	Nestec S.A.,	4858	T1
A 61B 19/00, A 61J 1/06, B 65D 41/00	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.	4867	T1
A 61K 47/10, 31/505, 47/16, A 61P 31/18	Janssen R&D Ireland	4865	T1
C 07D 215/56, A 61K 31/4704, A 61P 1/00, 11/00	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	4866	T1
C 07K 4/12, A 61K 38/03	PHARMAPHELIX S.r.L.	4864	T1
C 07C 211/42, C 07H 13/08	Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd.	4863	T1
C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 1/04, 13/08, 15/00, 15/08, 15/18, 17/10, 17/14, 25/28, 35/00, 43/00, 5/04, 5/24	Takeda Pharmaceutical Company Limited	4862	T1
C 07D 487/08, A 61K 31/407, A 61P 29/02, 35/00	Pfizer, Inc.	4861	T1
A 61K 31/485, 9/22, 9/32	Purdue Pharma LP	4859	T1
A 61K 31/485, 9/22, 9/32	Purdue Pharma LP	4860	T1
A 61P 7/00	Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.	4834	T1
C 07D 223/16, C 07C 211/00	LES LABORATOIRES SERVIER	4831	T1

A 47J 45/06	SANMIRO S.R.L.	4833	T1
C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36, C 07J 41/00	Bayer Intellectual Property GmbH	4836	T1
A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/18, 215/22	Janssen Pharmaceutica NV	4842	T1
C 07D 309/10	Janssen Pharmaceutica NV	4845	T1
A 61K 31/505, A 61P 31/18	Janssen R&D Ireland	4846	T1
C 07H 19/06, A 61K 31/7072, C 07H 19/10	MEDIVIR AB and Janssen Products, L.P.	4837	T1
C 07D 231/44, A 01N 43/00, 43/56, A 61K 31/415, A 61P 33/00	BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zurich Branch	4832	T1
A 61K 9/20, 9/16	E-Pharma Trento S.p.A.	4827	T1
C 07D 333/40, A 61K 31/381, A 61P 31/12, C 07D 333/38, 409/12	Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated	4868	T1
C 12N 1/20	CORIXA CORPORATION	4869	T1
A 23L 1/30, A 61K 35/74, A 61P 1/12, 3/12, B 32B 27/08, 7/02	Biogaia AB	4870	T1
C 12N 5/02, 5/073, 5/075, 5/076	ALI BIN M.ABDULLAH, Jaffar	4871	T1
A 61K 9/20, 31/223, 9/28, A 61P 1/12	BIOPROJET	4872	T1
A 61K 31/428, 9/20, 9/28	Pharmacia LLC	4873	T1
F 24J 2/40, G 06Q 50/00	natcon7 GmbH	4874	T1
A 61K 31/4168, 31/4178, C 07D 233/88, 239/22, 271/06, 401/04, 401/10, 401/12, 401/14, 403/06, 403/10, 403/14, 405/06, 405/14, 407/14	Merck Sharp & Dohme Corp. and Pharmacopeia, LLC	4875	T1
C 07D 487/04, A 61K 31/50, A 61P 35/00, C 07D 471/04	Novartis AG	4851	T1
A 61F 9/007, A 61M 1/00	Alcon Research, Ltd.	4829	T1
A 61F 2/16	Novartis AG	4830	T1
A 61K 45/06, 31/166, 31/44, 9/20, A 61P 11/06	Takeda GmbH	4840	T1
B 65D 43/02	Superfos A/S	4838	T1
A 61K 31/57, 31/58, 9/00	CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.	4843	T1
A 61M 25/02	De Winter, Erwin	4839	T1
A 61K 31/165, 31/55, A 61P 9/04, 9/10	Les Laboratoires Servier	4841	T1
A 61K 38/02, 38/16, A 61P 25/28	Yeda Research and Development Co., Ltd.	4852	T1
H 02P 9/10, F 03D 9/00, H 02J 3/04	Wobben Properties GmbH	4876	T1
C 07D 487/04	Pfizer Products Inc.	4877	T1

ПРОМЕНИ

(11) 1217

(73) Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT

(11) 1217

(73) Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT

(11) 2049

(73) Takeda Nycomed AS

Drammensveien 852, Post Office Box 205,
1371 Asker, NO

ПРЕНОС

(11) 1217

(73) Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT

(11) 2733

(73) Albireo AB

Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg,
SE

(11) 2950

(73) CRIMAGUA LIMITED

Treasury Building Lower Grand Canal Street,
Dublin 2, IE

(11) 3494

(73) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE

(11) 4339

(73) AstraZeneca AB and Bayer Intellectual
Property GmbH

151 85 Sodertalje, SE and Alfred-Nobel-
Strasse 10, 40789 Monheim, DE

ПРЕСТАНОК

(11) 71

(73) SCHERTING CORPORATION

2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New
Jersey 07033,
, US

(11) 183

(73) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

Weissfrauenstrasse 9, D-63403
Frankfurt/Main,, DE

(11) 184

(73) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

Weissfrauenstrasse 9, D-63403
Frankfurt/Main,, DE

(11) 185

(73) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, Ltd.

7-1, 3- chome, Kanada Nishiki-cho, Chiyoda-
ku, Tokyo,, JP

(11) 182

(73) A.MENARINI INDUSTRIE

FARMAACEUTICHE RIUNITE S.r.l.
Via dei sette Santi 3, Firenze,, IT

(11) 186

(73) GIOVANNA MARIA FAGNONI

Via Pian Dei Giullari 86, Firenze,, IT

(11) 187

(73) ISTITUTO CHEMIOTHERAPICO DI LODI
SPA.

Via Emilia 99, 20075 San Grato-Lido (Milano),,
IT

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД 2013/22

(45) 30/04/2014

(22) 04/09/2013

(28) 8 (осум) дизајни, тродимензионални

(30) 2195495 04/03/2013 ЕМ

(72) Guido Bender; Yasser Serdani; Lars Keller; Eva Bongers и Dana Zimmerling

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД


ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје


(51) 14-04

(54) ИКОНИ





-
- (21) ИД **2013/27** (45) 30/04/2014
(22) 31/10/2013
(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) **Доеел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола**
Јорго Костовски бр. 46 7000 Битола, МК
(74)
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"



(21) ИД **2013/31** (45) 30/04/2014

(22) 12/12/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Цветанов Глигор

(73) **МАКПРОГРЕС ДОО**

„Илинденска,, бб, 2310 Винаца, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ТЕГЛА



(21) ИД **2013/32** (45) 30/04/2014

(22) 12/12/2013

(28)1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Цветанов Глигор

(73) **МАКПРОГРЕС ДОО**



„Илинденска,, бб 2310 Винаца, МК


(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) "КУТИЈА "





(21) ИД **2013/33** (45) 30/04/2014

(22) 12/12/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Цветанов Глигор

(73) **МАКПРОГРЕС ДОО**



„Илинденска,, бб 2310 Винаца, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) "КУТИЈА"



(21) ИД **2013/34**

(45) 30/04/2014

(22) 16/12/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Ѓорѓи Јуруковски

(73) Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво Жарко и др. ДОО Прилеп

Трајко Николоски 80/1 Прилеп, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) КУТИЈА





(21) ИД **2014/1**

(45) 30/04/2014

(22) 19/02/2014

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(30)

(72) Орхан Тахири

(73) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**


Источна Индустриска зона бб дел 3 – Маџари, 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) "ШИШЕ"





(21) ИД **2014/2** (45) 30/04/2014
(22) 25/02/2014
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) **Лоноски Дооел**
ул. 1, бр. 110, инд. зона Визбегово, МК
(51) 09-01
(54) ШИШЕ




(21) ИД **2014/3** (45) 30/04/2014
 (22) 28/02/2014
 (28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
 (30)
 (72) Орхан Тахири
 (73) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна Индустриска зона бб дел 3 – Маџари, 1000 Скопје, МК
 (74)
 (51) 09-01
 (54) "ШИШЕ"




(21) ИД **2014/5** (45) 30/04/2014
 (22) 10/03/2014
 (28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
 (30)
 (72) Блаже Чупаркоски
 (73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. „Шишка,, бр. 37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 09-01
 (54) "ШИШЕ"






- (21) ИД **2014/6** (45) 30/04/2014
 (22) 10/03/2014
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (30)
 (72) Блаже Чупаркоски
 (73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
 ул. „Шишка,, бр. 37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 09-01
 (54) "ШИШЕ"





- (21) ИД **2014/7** (45) 30/04/2014
(22) 10/03/2014
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) Блаже Чупаркоски
(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. „Шишка,, бр. 37, 1430 Кавадарци, МК
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/И/ 2013/22	14-04
МК/И/ 2013/27	09-01
МК/И/ 2013/31	09-01
МК/И/ 2013/32	09-03
МК/И/ 2013/33	09-03
МК/И/ 2013/34	09-03
МК/И/ 2014/1	09-01
МК/И/ 2014/2	09-01
МК/И/ 2014/3	09-01
МК/И/ 2014/5	09-01
МК/И/ 2014/6	09-01
МК/И/ 2014/7	09-01

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
МК/И/ 2013/22	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2013/27	Дооел Ликукс Хоме увоз - извоз Битола
МК/И/ 2013/31	МАКПРОГРЕС ДОО
МК/И/ 2013/32	МАКПРОГРЕС ДОО
МК/И/ 2013/33	МАКПРОГРЕС ДОО
МК/И/ 2013/34	Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво Жарко и др. ДОО Прилеп
МК/И/ 2014/1	Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
МК/И/ 2014/2	Лоноски Дооел
МК/И/ 2014/3	Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
МК/И/ 2014/5	КОЖУВЧАНКА ДОО
МК/И/ 2014/6	КОЖУВЧАНКА ДОО
МК/И/ 2014/7	КОЖУВЧАНКА ДОО

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **748** (45) 30/04/2014

(21) ИД 2012/3 (22) 02/03/2012

(18) 02/03/2017

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(30) 02.09.2011 US 29/400,963

(72) Robert Brunner, 642 Carolina Street, San Francisco, California 94107, US и

Kenny Sweet, 3238 17th Street San Francisco, California 94110, US

(73) **Beats Electronics, LLC**


1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


п.факс:301,ул."29 Ноември" 17-2/3М, 1000 Скопје

(51) 14-01

(54) "ЗВУЧНИК"







(11) **749**

(45) 30/04/2014

(21) ИД 2012/4

(22) 02/03/2012

(18) 02/03/2017

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(30) 02.09.2011 US 29/400,961

(72) Robert Brunner, 642 Carolina Street , San Francisco, California 94107, US и

Gregoire Vandenbussche, 1485 Waller Street, Apt 304, San Francisco, California 94117, US

(73) **Beats Electronics, LLC**

1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул."29 Ноември" 17-2/3М, 1000 Скопје

(51) 14-01


(54) "СЛУШАЛКИ"







- (11) **747** (45) 30/04/2014
(21) ИД 2012/57 (22) 12/10/2012
(18) 12/10/2017
(28) 4 (четири) дизајни, твoдимензионални
(30) 002085183 08.08.2012 EM
(72) Dorota Kocjan, Teczowa 8/14, 53-602 Wroclaw
(73) **Maspex-GMW Sp. z o.o. S.K.A.**
Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL
(74) Гавриловска Александра, адвокат
бул. "Партизански одреди" бр.103/26, 1000 Скопје
(51) 19-08
(54) "ЕТИКЕТИ"





- (11) 750 (45) 30/04/2014
 (21) ИД 2013/17 (22) 04/07/2013
 (18) 04/07/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Kienledesign Mr.Rudi Kienle, Staufenstrasse 9, D-73575 Leinzell
 (73) **Schneider Schreibgerate GmbH**
Schwarzenbach 9, D-78144 Schramberg, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
 ул. "Ленинова" 15а-13 1000 Скопје
 (51) 19-06
 (54) "ПЕНКАЛО"





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
14-01	748
14-01	749
19-08	747
19-06	750

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
Beats Electronics, LLC	МК/II/ 2012/3	748
Beats Electronics, LLC	МК/II/ 2012/4	749
Maspex-GMW Sp. z.o.o. S.K.A.	МК/II/ 2012/57	747
Schneider Schreibgerate GmbH	МК/II/ 2013/17	750

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2005/607

(220) 05/08/2005

(442) 30/04/2014

(731) **Здружение на производители на пакувани води на Македонија ЗППВМ ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, МК**

(740) Илија Чилиманов

ул. 27 Март, бр. 14, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, сина и светло сина

(531) 26.01.16;26.11.12

(554)

(551) колективна

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2011/262

(220) 22/03/2011

(442) 30/04/2014

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. "Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)

НЕАЛТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење на растенија; препарати за регулирање на растењето на

растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) ТМ 2011/883

(220) 18/08/2011

(442) 30/04/2014

(731) **CSL Behring AG**

Wankdorfstrasse 10, Bern, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ПРИВИГЕН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/935

(220) 01/09/2011

(442) 30/04/2014

(300) 9773573 01/03/2011 EM

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MUSIC WORLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за

вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за водење, дистрибуирање, трансформирање, акумулирање, подесување или управување на електрична енергија; апарати за снимање, пренос, репродукција на звук, слика или податоци; магнетни подлоги за снимање; автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување кованици; компјутери, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и претходно неснимени носачи на податоци од сите врсти (вклучени во класа 09); компјутерски програми (снимени); податоци снимени во електронски облик (кои можат да се превземат, даунлодираат); електронски публикации (кои можат да се даунлодираат)


кл. 38 телекомуникации; новински агенции; изнајмување телекомуникациски апарати; информации за телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги како и услуги кои припаѓаат на истражување и концепција; услуги на индустриски анализи и истражувања; концепција и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги врзани за електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; дизајнирање веб страни за други

(210) ТМ 2011/955 (220) 09/09/2011
(442) 30/04/2014

(731) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
301 Binney Street Cambridge, Massachusetts
02142, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива и бела

(531) 26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати кои се користат во третман на хронична констипација, синдром на иритирани црева, нарушување на гастроинтестиналниот мотилитет и други гастроинтестални нарушувања

(210) ТМ 2011/956 (220) 09/09/2011
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SOS Минути

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка

на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од

електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи

наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2011/1050** (220) 05/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) **Shiseido Company, Ltd.**
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-0061, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

WRINKLERESIST 24

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; козметика; козметички препарати за нега на кожа; препарати за нега на кожа; производи за шминкање; производи за нега на коса

(210) **TM 2011/1081** (220) 13/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) **BIOPHARM-ENGINEERING SA**
75 Trakiya Blvd. 8800 Sliven, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

BIOPHARM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1099** (220) 17/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)


FRUITIZZ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2011/1107** (220) 18/10/2011
(442) 30/04/2014

(300) 2011-067580 21/09/2011 JP
(731) **NIKON CORPORATION**
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна и сите нијанси на сива боја
(531) 27.07.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 фотографски инструменти и апарати; кинематографски инструменти и апарати; оптички апарати и инструменти; наклонливи глави (за камери); камери; пронајдувачи на дomet (за камери); машини и апарати за развивање слики, печатење, зголемување или обработка; триножци (за камери); бленди (за

камери); мевови (за камери); котури (за камери); проектори на слајдови; само-тајмери (за камери); фотографски блиц уреди (за камери); блиц лампи (за камери); визири (за камери); филтери за леќи (за камери); капачиња за леќи (за камери); блиц пиштоли (за камери); лежишта за филмови (за камери); исфрлувачи на бленда (за камери); леќи (за фотографски апарати); броила за експонирање (на изложеност); филмски проектори; фолии за графоскопи; машини и апарати за развивање или обработка на филмски ленти; кинематографски камери; проекциски екрани за филмски ленти; машини за обработка (за филмски ленти); апарати и инструменти за снимање на звук (кинематографски апарати); телескопи и слично; тела на цевки за телескопи (леќи-цилиндри); триножци (за телескопи); перископи; двогледи; рефлектори (за телескопи); призми (за телескопи); телескопи; леќи (за телескопи); микроскопи; лупи; тела на цевки за микроскопи (леќи-цилиндри); металуршки микроскопи; биолошки микроскопи; рефлектори (за микроскопи); призми (за микроскопи); поларизациски микроскопи; стереоскопи; леќи (за микроскопи); камери и делови и додатоци за исти; леќи за камери; футроли за камери и дигитални камери; ленти за камери и дигитални камери; оптички апарати и инструменти; футроли посебно направени за фотографски апарати и инструменти; филтери за ултравиолетови зраци, за фотографија; филтери (фотографија); сијалици за блиц (фотографија); батериски лампи (фотографија); исфрлувачи на бленди (фотографија); бленди (фотографија); котури (фотографија); база за фотографски апарати; визири, фотографски; триножци за камери; епидијаскопи; фотографска опрема и делови и додатоци за иста; далечински управувачи за камери и дигитални камери; камери со проектор со течен кристал; дигитални камери со проектор со течен кристал; машини и инструменти за мерење или тестирање; машини и инструменти за мерење стандардни единици; индикатори на температура; плиномери; термометри; мерачи на вода; ваги; ленти за мерење; мерач на

волумен во јапонски стил во облик на кутија (маса); планиметри; коректори за мерење; машини и апарати за мерење на изведени единици; манометри; индикатори на ниво (либели); мерачи на акустика (звук); тахометри; акцелерометри; рефрактометар; светлосни мерачи на порој; фотометри; алтиметар (висинометар); хигрометар (влажнометар); луксметар; мерачи на вибрации; мерачи на бучава; машини за регистрирање (машини за мерење); индикатори на брзина; калориметри; вискозиметар; мерачи на згуснатост; гравиметри; мерачи на густина; динамометри; протокомери (мерачи на проток); машини и инструменти за прецизно мерење; мерачи на агли; апарати за делење на агли (мерни инструменти); сферометри (топкомери); инклинометар; интерферометар; машини за мерење на равност; профил проектори; проверувачи на градуација (проверувачи на калибрирање); мерачи за мерење на должина; машини и инструменти со навои; компаратори (не електронски); машини и инструменти за тестирање на рапавост на површина; машини и инструменти за тестирање на равност; машини и инструменти за автоматско подесување/регулирање; машини и инструменти за автоматска контрола на притисок; машини и инструменти за автоматска контрола на проток на течност; машини и инструменти за автоматска контрола на состав на течност; машини и инструменти за автоматска контрола на ниво на течност; машини и инструменти за автоматска контрола на температура; машини и инструменти за автоматска контрола на согорување (оксидација); машини и инструменти за автоматска контрола на вакуум; машини и инструменти за автоматска контрола на калории; машини и инструменти за контрола на програми; машини и инструменти за контрола на материјали; тест за машини за компресија на метали; тест за машини за цврстина на метал; тест за машини за цврстина (крутост) на метал; машини за тестирање на гуми; машини за тестирање на бетон; машини за тестирање на цемент; машини за тестирање на текстил; машини за тестирање на пластика; машини за

тестирање на граѓа; машини и инструменти за надзор (прегледување); инструменти за мерење на вертикали (алхидади); метеоролошки машини и апарати; основни плочи (за потреба на прегледување); машини и апарати за мерење далечина (пронаоѓачи на дomet); покажувачи на наклон на брод (клинометри); треножци (за машини за прегледување); магнетски компаси (за надзор); игли за компас за прегледување; жироскопи; магнетски жироскопи; фотограметриски машини; машини за мерење на ниво (за прегледување); прецизни направи за мерење агли (прецизни теодолити); стапови пловци (за мерење брзина на воден млаз); ланци за прегледување; мети (за стапови за нивелирање); транзити (за прегледување); стапови за нивелирање (за прегледување); секстанти; астрономски машини и инструменти за мерење; меридијански транзитни телескопи; астрономски спектографи; зенитни телескопи; електронски дијаграми за идентификување на скриена снага на боја; термосензитивни ленти за покажување температура; тест узорци за тестирање на настанување 'рѓа; телекомуникациски уреди и апарати; телефонски апарати; интерфони; мобилни телефони; апарати за автоматско префрлување [за телекомуникации]; апарати за рачно префрлување [за телекомуникации]; телефонски апарати; машини и апарати за комуникација преку жица; телепринтери; автоматски телеграфски апарати; фототелеграфски апарати; рачни телеграфски апарати; машини за повторување измени; факс машини; машини и апарати за пренос [за телекомуникации]; машини и апарати за пренос на аудио фреквенции [за телекомуникации]; машини и апарати за пренос преку кабел; машини и апарати за пренос по линија на напојување; машини и апарати за пренос по електрични водови; машини и апарати за пренос и повторување; машини и апарати за емитување; телевизиски приемници [телевизори]; телевизиски предаватели; радио приемници; радио предаватели; машини и апарати за радио комуникација; преносиви машини и апарати за радио комуникација; машини и апарати за

воздухопловна радио комуникација; машини и апарати за фиксни (статични) станици за повеќеканална радио комуникација; машини и апарати за фиксни (статични) станици за едноканална радио комуникација; машини и апарати за радио комуникација во возила; машини и апарати за радио комуникација во морнарица; машини и уреди кои користат радио сигнал на далечина; навигациски апарати за возила [компјутери на плочи (он-боард)]; машини и апарати за радиофарови; уреди за пронаоѓање радио станици; радарски машини и апарати; лоран (систем на далечинска радионавигација) навигација на машини и апарати; машини и инструменти за телеметриско далечинско управување; машини и апарати со аудио фреквенција; инструменти и системи на јавни адреси; ЦД плеери; џубокс; касетофони; електрични грамофони; грамофони; машини и апарати за снимање на звук [апарати со аудио фреквенција]; машини и апарати со видео фреквенција; дигитални фотоапарати; видео камери [камкордери]; видео плеери; видео рекордери, ДВД плеери, ДВД рекордери; делови и прибор за телекомуникациски машини и апарати; антени [воздушни]; ормари [за телекомуникациски апарати]; калемии [за телекомуникациски апарати]; бришачи за магнетни ленти; чистачи за магнетни ленти; бришачи за магнетни глави; чистачи за магнетни глави [апарати]; звучници; конектори [за телекомуникациски апарати]; подножја и сталажи [за телекомуникациски машини и апарати]; тастери [на телекомуникациски апарати]; електрични кондензатори [за телекомуникациски апарати]; осигурувачи [за телекомуникациски апарати]; електрични отпорници [за телекомуникациски апарати]; празни магнетофонски ленти за касетофони; преодни прекинувачи [за телекомуникациски апарати]; утична плоча; подобрувачи [за телекомуникациски апарати]; празни видео касети; индикаторски лампички [за телекомуникациски апарати]; електричен фонометар; слушалки; електрични трансформатори [за телекомуникациски

апарати]; заштитници [за телекомуникациски апарати]; микрофони [за телекомуникациски апарати]; апарати за чистење грамофонски плочи; празни дискови за снимање; спрееви за грамофонски плочи; дигитални апарати и делови и опрема за нив; дигитален фото рам; "смарт" телефони; електронски машини, апарати и нивни делови; Гајгеров бројач; заварувач со висока фреквенција; циклотрони (за немедицински цели); индустриски рендген машини и апарати (за немедицински цели); индустриски бататрони (за немедицински цели); магнетни машини за испитување; магнетни детектори на објекти; заштитни оклопи за магнетни дискови; машини и апарати за сеизмички истражувања; хидрофонски машини и апарати; длабиномер; ултразвучен детектор на кварови; ултразвучни сензори; електростатички машини за копирање; електронски систем за затварање врати; компјутери; електронски микроскопи; електронски калкулатори за на маса; хард дискови; програми за обработка на текст; електронски цевки; рендген цевки [за немедицинска употреба]; фотосензитивни цевки [фото цевки] вакуум цевки; исправувач на цевки; катодни цевки; цевки за празнење; полупроводни елементи; термистори; диоди; транзистори; електронски кола [не вклучувајќи оние кои се снимени со компјутерски програми]; интегрални кола; интегрални кола од големи размери; компјутерски програми; мемориски картички во цврста состојба; флеш мемориски картички; компјутерски софтвер за уредување и организирање фотографии и филмови; лабораториски апарати и инструменти; лабораториски експериментални машини и апарати; производители на воздушен гас; инкубатори во кои се одржува константна температура; инкубатори во кои се одржува константна влажност; стакларија за научни експерименти во лаборатории; порцеланска опрема за научни експерименти во лаборатории; печки за лабораториски експерименти; научни модели и узорци; батерии и ќелии; суви ќелии; мокри ќелии, акумулатори [батерии]; фотонапонски ќелии; батерии и

полначи за фотоапарати и дигитални камери; игри за користење (апарати за нив) кои се прилагодени за употреба со надворешен екран или монитор; електронски кола и ЦД-РОМ-ови снимени со програми за рачни игри со екрани со течен кристал; грамофони; метрономи; електронски кола и ЦД-РОМ-ови снимени со автоматски и програми за изведување за електронски музички инструменти; музички фајлови кои можат да се превземат; ЕП плочи; ЛП плочи; магнетни картички со снимен звук, плочи и касети; снимени компакт дискови; кинематографски филмови за прикажување; слајд филмови за прикажување; носачи на слајд филмови; слики кои можат да се превземат; снимени видео дискови и видео касети; слајдови [фотографии]; транспарентни слајдови [фотографии]; електронски изданија

(210) **TM 2011/1122** (220) 21/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) **Bloomberg Finance L.P. (a Delaware Limited Partnership)**
731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

BLOOMBERG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, компјутерски хардвер и компјутерски програми за употреба во пристапување до информациски бази на податоци, за изведување персонални компјутерски апликации во областа на новости, бизнис, финансии, тековни настани, индустриите за забава и спорт, приказни од човечки интерес, хартии од вредност, пазари на хартии од вредност и енергетска индустрија, анализирање меѓународни пазари на хартии од вредност, и анализирање и известување за меѓународни бизнис и финансиски новости; компјутерски

софтвер за интерактивна електронска комуникација околу хартии од вредност и за изведување персонални компјутерски апликации, имено, интегрирање механизми со податоци, креирање бази на податоци и табеларни пресметувања, изведување аналитики, испорачување на мултимедијална содржина на-барање (on-demand), генерирање графики, обезбедување календарски и е-меил можности, и обезбедување можности за електронско тргување и управување со нарачки

кл. 16 публикации, имено, извештаи, директориуми, билтени, памфлети, списанија прилози на весници и списанија во областа на новости, бизнис, финансии, тековни настани, забава, спорт, приказни од човечки интерес, хартии од вредност, пазари на хартии од вредност и енергетската индустрија

кл. 35 бизнис информациски услуги, имено, новости за компании, компаниски анализи и профил информации, извештаи за заработка, проценки и директиви, аналитички презентации и препораки, соопштенија за печат и финансиски извештаи до КХВ (Комисија за хартии од вредност), бизнис истраги, бизнис менаџмент, економски предвидувања, бизнис истражување и статистички информации; обезбедување интерактивни информации за телефонски именик и помош за јавни компании; обезбедување интерактивни, електронски и аудио и визуелни комуникациски и информациски услуги објавени преку, од или по пат на мрежен дистрибутивен систем обезбедувајќи информации, интервјуа и коментари поврзани со бизнис

кл. 36 финансиски услуги од природата на обезбедување систем за тргување на хартии од вредност; електронско обезбедување на услугите на посредник за тргување на хартии од вредност; објективна проценка на хартии од вредност; информациски услуги поврзани со финансии и финансиски новости, вклучително обезбедување анализи на пазари за хартии од вредност и модели што објективно ги проценуваат хартиите од вредност; обезбедување интерактивни, електронски и аудио и визуелни комуникациски и

информациски услуги објавени преку, од или по пат на мрежен дистрибутивен систем обезбедувајќи информации, интервјуа и коментари поврзани со финансии, хартии од вредност и пазари на хартии од вредност

кл. 38 емитување на радио и телевизија

кл. 41 услуги за забава од природата на производство и дистрибуција на програми дистрибуирани преку емитување, телевизија, радио, кабел, и директен сателит во областа на новости, бизнис, финансии, тековни настани, забава, спорт, приказни од човечки интерес, хартии од вредност, пазари на хартии од вредност и енергетската индустрија; обезбедување интерактивни, електронски и аудио и визуелни комуникациски и информациски услуги објавени преку, од или по пат на мрежен дистрибутивен систем обезбедувајќи информации, интервјуа и коментари поврзани со новости за тековни настани, забава, спорт, и приказни од човечки интерес; обезбедување он-лајн публикации од природата на извештаи, директориуми, референтни материјали и магазини поврзани со новости, бизнис, финансии, тековни настани, забава, спорт, приказни од човечки интерес, хартии од вредност, пазари на хартии од вредност и енергетската индустрија; услуги за репортирање новости, имено, собирање и ширење на новости преку компјутер

(210) **TM 2011/1124**

(220) 25/10/2011

(442) 30/04/2014

(731) **New Wave Group Licensing SA**
Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS
KARRA, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NEW WAVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 веќе направени облека и обувки за жени и мажи

(210) ТМ 2011/1130 (220) 27/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NAJDOBROTO OD MAKEDONIJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1154 (220) 31/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VKUSOT NA MAKEDONIJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1155 (220) 31/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

THE BEST OF MACEDONIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1156 (220) 31/10/2011
(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

THE TASTE OF MACEDONIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1159 (220) 02/11/2011
(442) 30/04/2014

(731) Скопски Саем ДОО Скопје

ул. "Беласица" 66, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Wine Fest

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време),

организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **TM 2011/1168**

(220) 04/11/2011

(442) 30/04/2014

(731) **NATURIN VISCOFAN GMBH****Badeniastrasse 13, 69469 Weinheim, DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

NATURIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 црева, вештачки црева, вештачки црева направени од животинска кожа, вештачки црева направени од сирови материјали од животинско потекло или направени од влакнести материјали од животинско потекло во природна форма на мочни меури, црева, желудници и како пакувања (омоти) за колбаси, омоти за шунка и пакувања за паштети, материјали што служат за пакување сирови материјали од животинско потекло или влакнести материјали од животинско потекло

(210) **TM 2011/1247**

(220) 30/11/2011

(442) 30/04/2014

(731) **Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје****бул. „Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.17.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списание

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се рекламни/, пишување текстови / текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) **TM 2011/1364** (220) 23/12/2011
(442) 30/04/2014

(731) **DP BEVERAGES LIMITED**

PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street George Town, Grand Cayman , KY

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2011/1365** (220) 23/12/2011
(442) 30/04/2014

(731) **DP BEVERAGES LIMITED**

PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street George Town, Grand Cayman , KY

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FUZE TEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1378

(220) 29/12/2011

(442) 30/04/2014

(731) DP BEVERAGES LIMITED

PO Box 309GT, Uglad House, South Church
Street George Town, Grand Cayman, KY

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на зелена

(531) 05.03.13;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1384

(220) 30/12/2011

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО
Скопје

ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(540)

SAATCHI & SAATCHI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
рекламирање (огласување), агенции за
рекламирање, рекламен материјал (ажурирање
на рекламниот материјал), рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), рекламен
простор (изнајмување на рекламен простор),
советување на потрошувачите (комерцијални
информации и советување на потрошувачите,
продавница за советување на потрошувачите,
проценки (бизнис проценки), помош (помош во
водењето бизнис), лепење плакати, бизнис
проценки, бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање), бизнис
информации, бизнис испитување, бизнис
истражување, советување за бизнис работење и
организација, помош во водењето бизнис,
советување за бизнис работење, комуникациски
медиуми (презентација на стоки на
комуникациски медиуми), за малопродажба,
собирање на статистички податоци,
консултирање (професионално бизнис
консултирање), анализа на цените, директно
поштенско рекламирање, ширење на
рекламните огласи, дистрибуција на примероци,
копирање на документи, советување за
организирање на работењето, бизнис
проучување, бизниси (услуги за преместување
на бизнисите), комерцијално-информативни
агенции, промет на услуги, раководење
(советнички услуги за бизнис раководење,
маркетинг истражување, ангажирање манекени
за рекламирање или промовирање на
производи, компјутерско рекламирање преку
интернет, испитување на јавното мислење,
организирање изложби од комерцијален и
рекламен карактер, организирање трговски
саеми за комерцијални и рекламни цели,
надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги,
презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба, обработка на
текстови, услуги за набавка за трети лица,
односи со јавноста, објавување на рекламни
текстови, подготвување на рекламни рубрики,
изнајмување време за рекламирање на
медиумите, изнајмување рекламен материјал,
промовирање на продажбата на трети лица,

дистрибуција на рекламен материјал, уредување на излози, телевизиско и радио рекламирање, пишување рекламни текстови, ажурирање на рекламен материјал

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, забавни паркови, разонода (забава), организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање и водење работилници (обука), организирање избор на убавици, резервирање места за шоу, известување за забави, водење, монтирање (монтирање видео ленти), организирање изложби за културни и образовни цели, организирање шоу програми, организирање спортски натпревари, планирање забави, фотографски репортажи, продукција на шоу програми, сценски декор (изнајмување на сценски декор за приредби), телевизиска забава, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на пишување на сценарија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, графички дизајн, интернет страници, индустриски дизајн, дизајн на амбалажа, дизајнирање облека, дизајн за рекламни цели

(210) ТМ 2011/1385

(220) 30/12/2011

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО
Скопје

ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(540)

ZENITHOPTIMEDIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, рекламирање (огласување), агенции за рекламирање, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), рекламен простор (изнајмување на рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите, продавница за советување на потрошувачите, проценки (бизнис проценки), помош (помош во водењето бизнис), лепење плакати, бизнис проценки, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми), за малопродажба, собирање на статистички податоци, консултирање (професионално бизнис консултирање), анализа на цените, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање на документи, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, промет на услуги, раководење (советнички услуги за бизнис раководење, маркетинг истражување, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги, презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба, обработка на текстови, услуги за набавка за трети лица, односи со јавноста, објавување на рекламни текстови, подготвување на рекламни рубрики, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување рекламен материјал, промовирање на продажбата на трети лица,

дистрибуција на рекламен материјал, уредување на излози, телевизиско и радио рекламирање, пишување рекламни текстови, ажурирање на рекламен материјал

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, забавни паркови, разонода (забава), организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање и водење работилници (обука), организирање избор на убавици, резервирање места за шоу, известување за забави, водење, монтирање (монтирање видео ленти), организирање изложби за културни и образовни цели, организирање шоу програми, организирање спортски натпревари, планирање забави, фотографски репортажи, продукција на шоу програми, сценски декор (изнајмување на сценски декор за приредби), телевизиска забава, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на пишување на сценарија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, графички дизајн, интернет страници, индустриски дизајн, дизајн на амбалажа, дизајнирање облека, дизајн за рекламни цели

(210) ТМ 2011/1386

(220) 30/12/2011

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје

ул.11 Октомври бр.3/4, Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(540)



(591) сина

(531) 26.11.06;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, рекламирање (огласување), агенции за рекламирање, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), рекламен простор (изнајмување на рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите, продавница за советување на потрошувачите, проценки (бизнис проценки), помош (помош во водењето бизнис), лепење плакати, бизнис проценки, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми), за малопродажба, собирање на статистички податоци, консултирање (професионално бизнис консултирање), анализа на цените, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање на документи, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, промет на услуги, раководење (советнички услуги за бизнис раководење, маркетинг истражување, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски

саеми за комерцијални и рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги, презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба, обработка на текстови, услуги за набавка за трети лица, односи со јавноста, објавување на рекламни текстови, подготвување на рекламни рубрики, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување рекламен материјал, промовирање на продажбата на трети лица, дистрибуција на рекламен материјал, уредување на излози, телевизиско и радио рекламирање, пишување рекламни текстови, ажурирање на рекламен материјал

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, забавни паркови, разонода (забава), организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање и водење работилници (обука), организирање избор на убавици, резервирање места за шоу, известување за забави, водење, монтажавање (монтажавање видео ленти), организирање изложби за културни и образовни цели, организирање шоу програми, организирање спортски натпревари, планирање забави, фотографски репортажи, продукција на шоу програми, сценски декор (изнајмување на сценски декор за приредби), телевизиска забава, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на пишување на сценарија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, графички дизајн, интернет страници, индустриски дизајн, дизајн на амбалажа, дизајнирање облека, дизајн за рекламни цели

(210) **TM 2012/102**

(220) 06/02/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Avon Products, Inc.**

World Headquarters, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105-0196, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

БИДИ НАЈДОБАР СО НАЈДОБРИТЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работа (бизнис менаџмент): управување на работа (бизнис администрација); канцелариски работи/функции; дистрибутерски услуги; малопродажни услуги од продавници; продажба од врата на врата (door-to-door), директна покана од страна на независни трговски претставници, телефон, каталог за нарачки по пошта и преку глобална компјутерска мрежа на информации, сите во врска со неа на убавина, облека, прибор од лична хигиена, козметика, накит, производи за лична нега, додатоци во исхраната, вежбање и фитнес опрема, спортски производи, книги, предходно снимени видео и аудио ленти, компакт дискови и предмети за подарок; промотивни и рекламни кампањски услуги во областа на вработувањето на независни трговски претставници

кл. 41 образовни услуги; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; бизнис (деловно) образовни и обучувачки услуги за развој и олеснување на прилагодено лидерство; бизнис едукативни програми за директори, вработени, соработници и агенти; бизнис (деловна) обука; бизнис обучувачки консултантски услуги; образовни услуги преку спроведување на часови, семинари, конференции и работилници од областа на малопродажни услуги и продажба на комерцијални производи и дистрибуција на материјали за обука поврзани со нив; образовни услуги преку спроведување на конференции, часови, семинари и работилници во областа на здравството, исхраната, фитнесот, финансиите, вежбите, стилот, дотерувањето и/или убавината

(210) ТМ 2012/111 (220) 08/02/2012
(442) 30/04/2014

(731) ЦД Фруит, дооел
ул.Благоја Стефковски 8/10, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, портокалова и црна
(531) 05.07.13;05.07.23;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(210) ТМ 2012/231 (220) 09/03/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово
ул.Никола Карев бб, Валандово, МК
(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)



(591) црвена, кафена, зелена, жолта и
портокалова

(531) 08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2012/319 (220) 04/04/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК
(540)

DR. ARSENKOV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
мерење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на заби

(210) ТМ 2012/389 (220) 17/04/2012
(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ПИВАРА СКОПЈЕ

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(210) ТМ 2012/390 (220) 17/04/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PIVARA SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2012/393

(220) 18/04/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Мирјана Градчанова Ивковска**

ул.Вељко Влаховиќ 5, Центар, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

ВИОЛЕТ VIOLET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички креми, бои за коса, козметички лосиони, козметички прибор, козметички производи

кл. 44 фризерски салони, козметички салони, маникирање

(210) ТМ 2012/396

(220) 18/04/2012

(442) 30/04/2014

(731) **АД „ЈАКА-80“ Радовиш**

ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) кафена, црна, бела, светло и темно: жолта, црвена, зелена, сина, окер

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/1041


(220) 04/10/2012

(442) 30/04/2014

(731) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**

ул.808, бр.8, МК

(540)



(591) црвена, црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, сосови (како мируди), мируди, мраз

(210) ТМ 2012/1104 (220) 22/10/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Интер Конекшн Груп**
ул. Тодор Паница бр. 12/18 1000 Скопје, МК
(540)

Bio Life Product

(591) зелена, црна

(531) 05.03.14;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосион за коса,
препарати за нега на забите

кл. 5 диететски супстанции што се кор3Систат во
медицината

кл. 29 масла и масти за јадење

кл. 30 чај, мед, мирудии

кл. 35 огласување, водење на
работење, управување со работи, канцелариски
работи

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање, организирање патувања

(210) ТМ 2012/1136 (220) 30/10/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Адвокат Борис Ношпал**
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, МК
(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

NOSHPAL
Law & Patent Office
Est. 1993

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи канцелариски работи

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени

услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2012/1144 (220) 01/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **ФОР ТРАНС ДООЕЛ уоз-извоз Скопје**
бул.Јане Сандански 34/2/14, 1000 Скопје, МК
(540)

FORTTRANS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 бродови (складирање во бродови);
бродски превоз; воздушен транспорт;
железнички превоз; завиткување стоки;
изнајмување контејнери за складирање;
информирање за превоз; испорачување пакети;
испорачување стоки; контејнери за складирање
(изнајмување контејнери за складирање); мебел
(превезување мебел); пакување стоки; поморски
превоз; поморско посредување; посредување за
превоз; посредување за шпедиција; поштенски
услуги [пораки или стока]; превезување;
превезување и складирање ѓубре; превезување
мебел; превезување со камиони; превоз
(информации за превоз); превоз (посредување
за превоз); превоз (резервации за превоз);
превоз на товар од брод на пристаниште со
брод за претовар; растоварање товар;
резервации за превоз; речен превоз;
складирање; складирање во бродови;
складирање стоки; стоки (испорачување стоки);
стоки (складирање стоки); товарење и
растоварање бродови; транспортирање;
транспортирање стоки; услуги за преселување;
шпедитерски услуги; шпедиција (посредување
за шпедиција)

(210) ТМ 2012/1145 (220) 01/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Претпријатие за производство, промет**
и услуги ЛУЦЕРН - ВИП ДОО Скопје
ул.Ангел Димовски бр.8/5-13, Скопје, МК

(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ
ДОО СКОПЈЕ
ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

NANOZEOLIT



(591) црна, бела, сина и зелена
(531) 02.09.01;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парсримерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

(210) **TM 2012/1150** (220) 06/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **ТД Нерц ДОО**
Бојмија 1/2-5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, златна, сина
(531) 01.01.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2012/1152** (220) 06/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **МЕДИКА АД.,**
гр.Софија 1504, област Софија општина
Столична, реон Обориште, бул. Кнез
Александра Дондуков бр.85, BG
(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000
(540)

TM URIMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/1160** (220) 08/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION**
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ноутбук компјутери; преносливи компјутери; таблет компјутери; лаптоп компјутери; компјутерско глумче; компјутерски дисплеј монитори; компјутерски процесори; компакт диск плеери; персонални компјутери; матични плочи; електронски читач на книги; мобилни телефони; персонални дигитални асистенти (PDA); плочи со компјутерски интерфејс; компјутерски мрежни уреди, имено, контролери за мрежен интерфејс, рутери, хабови, мостови, свичови и повторувачи; драјвери за софтвер; компјутерски софтвер и фирмвер за програми за оперативни системи; компјутерски LCD монитори; компјутерски терминали, PC (персонални компјутерски) картички за употреба во складирање и комуникација; торби прилагодени за лаптоп компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; дигитални аудио и видео плеери; микрофони; звучници за компјутери; компјутерски пенкала; заштитни покривки и торби за таблет компјутери

(210) ТМ 2012/1242


(220) 26/11/2012

(442) 30/04/2014

(731) Молунбо ДООЕЛ Скопје

бул. В.С. Бато 85/2-12 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, зелена, и портокалова

(531) 26.11.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при трговија на големо и мало со пластични шишиња, иноксни шишиња, иноксни чаши, пластичен прибор, пластични кутии за храна и термоси

(210) ТМ 2012/1243

(220) 26/11/2012

(442) 30/04/2014

(731) Магрони ДОО Скопје

Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина и зелена

(531) 05.03.13;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) ТМ 2012/1244

(220) 26/11/2012

(442) 30/04/2014

(731) Магрони ДОО Скопје

Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) светло сина и темно сина

(531) 01.01.02;26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 ниско енергетски освежителен
безалкохолан пијалак од растителни екстракти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) **TM 2012/1249** (220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **SAPONIA, Kemijska, prehrambena i
farmaceutska industrija d.d. Osijek**
Matija Gupca 2 , HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црвена и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за нега на забите, забна паста
кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2012/1250** (220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **SAPONIA, Kemijska, prehrambena i
farmaceutska industrija d.d. Osijek**
Matija Gupca 2 , HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена и бела
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за нега на забите, забна паста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2012/1255** (220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Ацо Вучиниќ**
**ул. Миле Поп Јорданов бр. 72-25 1000 Скопје,
МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



BIOLACTOSE

(591) бела, црна, розева, зелена, кафена
(531) 05.05.21;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/1256** (220) 27/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **DIAVENA OOD**
23A Industrialna Str., 9700 Shumen, BG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, бела

(531) 03.09.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2012/1261**

(220) 27/11/2012

(442) 30/04/2014

(731) **PODRAVKA d.d.****Ante Starcevic 32, 48000 KOPRIVNICA, HR**

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VEGETA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2012/1264**

(220) 29/11/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

VoIP 1000

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка

на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од

електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи

наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1268** (220) 30/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Home Box Office, Inc., a Delaware corporation**
1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

IT'S HBO.
ANYWHERE.ANYTIME.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид на електронски пренос, емитување и испорака на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со помош на интернет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

(210) **TM 2012/1271** (220) 30/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **La Senza Corporation**
1604 St.Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P 1H6, CA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LA SENZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и останати супстанции за перење, препарати за чистење,

полирање, одмастување и стругање, сапуни, парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за нега на заби

(210) **TM 2012/1281** (220) 30/11/2012
(442) 30/04/2014

(731) **СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ**
ул. Борис Кидрич бр. 164, 7500 Прилеп, МК
(740)

(540)



(591) црвена, жолта, зелена и плава
(531) 25.01.19;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2012/1286** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

EPERZAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции, вакцини

(210) **TM 2012/1287** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

UFAVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции, вакцини

(210) **TM 2012/1288** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

REMARV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции, вакцини

(210) **TM 2012/1290** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за обезбедување на лица и**
имот, трговија и услуги МДН
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје
ул. Црнице бр. 20, 1000 Скопје, МК

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

MDN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2012/1291** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за истражување на пазарот и**
трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје

ул. Пандил Шишков бр. 3/2, МК

(740) Фани Михајлова, адвокат
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и црвена
(531) 26.15.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со нив,
индустриски анализи и истражувачки услуги,
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги,
хигиенски услуги и разубавување на луѓе или
животни, земјоделски, градинарски и шумарски
услуги

(210) **TM 2012/1292** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за истражување на пазарот и**
трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје

ул. Пандил Шишков бр. 3/2, МК

(740) Фани Михајлова, адвокат
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и црвена
(531) 26.15.25;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги, хигиенски услуги и разубавување на луѓе или животни, земјоделски, градинарски и шумарски услуги

(210) **TM 2012/1293** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **РЕКОРД-ХАЌИ ДООЕЛ**
ул. Борче Јовановски 68 Гостивар, МК
(540)

REKORD 51

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, производи од тесто и слатки, сладолед, мед меласа
кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалаци

(210) **TM 2012/1294** (220) 04/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 21 нас Карпош -
Скопје, МК

(740) Веко Темов
ул. Никола Тесла бр. 14/1-26, Скопје
(540)



(591) портокалова и плава

(531) 24.15.02; 27.05.21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2012/1295** (220) 05/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH
(540)

NEOPERSEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2012/1306** (220) 07/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ДИЈАЛОГ-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с. Долна Бањица Гостивар**

ул. Долна Бањица-Долна Бањица 1230

Гостивар, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање-ширење на рекламен
материјал за теписи и прекривки за подови, он-
line рекламирање по пат на компјутерска мрежа
на теписи и прекривки за подови, објавување
рекламни текстови за теписи и прекривки за
подови, услуги при продажба на големо и мало
со теписи и прекривки за подови, услуги при
увоз и извоз со теписи и прекривки за подови

(210) ТМ 2012/1308

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**

село Вишна, Регион Бургас, BG

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, сива, окер жолта

(531) 07.11.05;10.01.05;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

(210) ТМ 2012/1309

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**

село Вишна, Регион Бургас, BG

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, сива, окер жолта

(531) 10.01.05;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

(210) ТМ 2012/1310


(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Магрони ДОО Скопје**

Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.04;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со овошни сирупи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/1311

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион 66, 1000 Скопје, МК
 (540)

DUKAT

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
 трговија на големо и мало со овошни сирупи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2012/1315**

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Хотели Ројал Дооел Скопје**
Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, МК
 (740)

(540)

HOTEL ROYAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за храна и пијалоци, привремено
 сместување

(210) **ТМ 2012/1316**

(220) 10/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Хотели Ројал Дооел Скопје**
Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, МК
 (540)

HOTEL IMPERIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за храна и пијалоци, привремено
 сместување

(210) **ТМ 2012/1317**

(220) 11/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за производство и промет**
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000 Скопје, МК
 (540)

ВИГОРИКС

(591) сино-зелена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за
 дезинфекција, препарати за уништување
 штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока,
 саго, замена за кафе, брашно и производи од
 жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
 прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
 мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнести производи кои не се
 опфатени со другите класи, животни (живи),
 свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
 природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **ТМ 2012/1318**

(220) 11/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за производство и промет**
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000 Скопје, МК
 (540)

VIGORIX

(591) сино, зелена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2012/1319 (220) 11/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, МК
(540)

ДИАБЕНОН

(591) розева
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи),

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2012/1320 (220) 11/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, МК
(540)

ДИАБЕНОН

(591) розева
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2012/1330 (220) 13/12/2012
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги **СИНЕРЦИ МЕДИКАЛ ДОО** експорт-импорт Скопје

ул.Васил Стефановски бр. 1/а-3, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SYNERGY MEDICAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) ТМ 2012/1331

(220) 13/12/2012

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРГИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје

ул. Васил Стефановски бр. 1/а-3, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена

(531) 26.05.16; 26.11.11; 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) ТМ 2013/5

(220) 03/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) VELIKOV & CO OOD

Han Krum Str., No. 7, Slivo pole, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Солей

(531) 26.11.01; 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 компири во форма на клин (стапчиња) за пржење во фритеза со многу масло; чипс од компири; чипс од зеленчук; чипс од овошје; бадеми, мелени; урми, суво грозје; кикиритки, преработени; јаткасто овошје [орев, лешник, бадемј, подготвени; засладено или солено сончогледово семе за исхрана; тофу [сирење од соја]; месо; риба; живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; масло од сончогледово семе

кл. 30 пченкарни снегулки; мусли; пралини; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 бадеми, [овошје]; костени, свежи; кокосови ореви; сиров овес; кола (овошје); лешници; сусам; кикиритки, свежи; јаткасто овошје; семе од сончоглед; земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки; храна за животни; пивски слад

(210) ТМ 2013/10

(220) 04/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) **The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA
100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HERSHEY'S

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада; производи од чоколада; бомбони, слатки штангли; кондиторски производи; какао; какао производи; колачиња, бисквити; чоколада за готвење; парченца, кришки и парчиња за печење на слатки; чоколадна инстант смеса (за ладни и топли напатоци); чоколадни преливи; безалкохолни чоколадни ликери; ореви прелиени со чоколадо; ароматизирани сирупи, имено чоколадни сирупи, сирупи од јагода, сирупи од карамела, сирупи од кафеав шеќер и путер ("butterscotch"), сирупи со путер од кикирики; слатки преливи за сладолед и за десерти; торти, колачи, сладолед; слатки на база на сладолед; замрзнати слатки; немлечни и безалкохолни напатоци базирани на чоколадо; плочки од житарки.

(210) **TM 2013/11**

(220) 04/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) **The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA
100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 08.01.19; 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од житарки; леб, колачи и слатки; сладоледи на база на вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини); зачини; лед; чоколада; производи од чоколада; бомбони, слатки штангли, кондиторски производи; какао; какао производи; колачиња, бисквити, чоколада за готвење, парченца, кришки и парчиња за печење на слатки; чоколадна инстант смеса (за ладни и топли напатоци); слатки преливи за сладолед и за десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати слатки

(210) **TM 2013/12**


(220) 08/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) **The Hershey Company, a corporation
organized under the Laws of DELAWARE, USA
100 Crystal A Drive Hershey PA 17033, US**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 08.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од житарки; леб, колачи и слатки; сладоледи на база на вода; шеќер, мед, меласа; квасац, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како зачини); зачини; лед; чоколада; производи од чоколада; бомбони, слатки штангли, кондиторски производи; какао; какао производи; колачиња, бисквити, чоколада за готвење, парченца, кришки и парчиња за печење на слатки; чоколадна инстант смеса (за ладни и топли напитки); слатки преливи за сладолед и за десерти; торти, колачи, сладолед, замрзнати слатки

(210) ТМ 2013/13

(220) 08/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Zentiva Group, a.s.

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni

Mecholupy, CZ

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ZENTIVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки колкови, очи и заби, ортопедски помагала, сутурен (suture) материјали

(210) ТМ 2013/14

(220) 08/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

**COLGATE SENSITIVE
PRO-RELIEF**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински производа за орална нега

кл. 5 медицински производи за орална нега

кл. 21 четка за заби

(210) ТМ 2013/21

(220) 14/01/2013


(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп
ул.Велко Јанкуловски - Стариот бр.27, Прилеп
, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит и часовници

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со часовници и накит

кл. 39 дистрибуција, складирање

(210) ТМ 2013/22

(220) 10/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) OPEN ENGLISH LLC

Edificio Torres de las Americas, Torea "A" Piso

15 Punta Pacifica, Apartado Postal 0832-0588

Panama, PA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и јазична настава,
конкретно, спроведување на неформални онлајн
програми за учење странски јазици и
доставување на материјали.Образовни услуги,
имено, обезбедување наставни курсеви за
средно училиште и материјали за дистрибуција
во врска со овие предмети, обезбедување
капацитети за образовна и јазична настава

(210) ТМ 2013/23

(220) 15/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Unilever N.V.

Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TRICHAZOLE ACTIVES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла;
дезодоранси и антиперспиранти; производи за
нега на коса; колоранти за коса, бои за коса,
лосиони за коса, препарати за виткање на
косата, шампони, кондиционери, спрејови за
коса, пудра за коса, преливи за коса, лак за
коса, мус за коса, глазури за коса, гел за коса,
навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани
за зачувување на коса, третмани за сушење на
коса, масла за коса, тоник за коса, креми за
коса, препарати за капење и/или туширање;

тоалетни препарати што не содржат медицински
супстанции и препарати за нега на кожа;
козметика

(210) ТМ 2013/25

(220) 16/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги Бобан МарјановиЌ БИТ КОНЗУЛ увоз-
извоз Битола ДООЕЛ; Друштво за
производство, трговија и мало и големо
услуги ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз Битола and
Друштво за производство и трговија МАРГО
Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола
ул.Партизанска бр.20/36, Битола, МК;
ул.Борис Кидрич бр.1-17, Битола, МК and
ул.Тодор Паница бр.24/2/5, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, зелена, сина

(531) 08.07.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јајца

кл. 35 услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со јајца

(210) ТМ 2013/26

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт-импорт
Скопје

ул.Струмичка бр.6/2-6, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалоци,
ресторани и ресторани со самопослужување

(210) ТМ 2013/27

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Зеко Трејд-Лтд.

ул.Славеј Планина бр.50, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина и бела

(531) 05.03.11;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, сапуни,
парфимерија, козметички производи;

кл. 9 апарати и инструменти за мерење на
време, машини за сметање, дискови за
снимање, апарати за гаснење на пожар

кл. 16 хартија, картон, печатени работи,
книговезнички

материјал, канцелариски материјал,
фотографии, лепила за

канцелариска и куќна употреба, сликарски четки,
канцелариски прибор, пластични материјали за
пакување, материјали за обука и настава

кл. 18 производи од кожа и имитација на кожа -
куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт

кл. 35 услужна дејност, производство и
продажба на големо и мало на следните
производи

(210) ТМ 2013/30

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) КУВАЈТ ПРОМ

с.Студеничани бб, Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(210) ТМ 2013/31

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) КУВАЈТ ПРОМ

с.Студеничани бб, Скопје, МК

(540)



(531) 26.04.16;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(210) ТМ 2013/32

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) КУВАЈТ ПРОМ

с.Студеничани бб, Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(210) ТМ 2013/33

(220) 17/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) КУВАЈТ ПРОМ

с.Студеничани бб, Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.10;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

(210) ТМ 2013/34

(220) 18/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL ARTICLES

Company duly registered under the laws of Greece, with address 26 Str., Amarousion Halandriou - Marousi - Greece, represented by Mr. Kyriakos Sarantis, GR

(740) Јела Бошковиќ Огњанска

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметички производи; лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) ТМ 2013/35

(220) 18/01/2013

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје ул. Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 промовирање на производи и услуги на др. лица преку обезбедување купони, попусти, информации за спроведување на цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни веб страни на др. лица и информации за попусти што ќе бидат достапни на интернет страна

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2013/39** (220) 18/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **Семих Али**

Бул. Видое Смилевски Бато бр.83/1-22, 1000 Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и црна

(531) 05.03.06;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2013/41** (220) 21/01/2013
(442) 30/04/2014

(300) 2012 1116 30/07/2012 AZ

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сите нијанси на црвена, златна

(531) 25.01.19;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(210) **TM 2013/42** (220) 21/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло жолта, жолта и бела

(531) 25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзерванси,

замрзнати, исушени и варени зеленчук и овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масло за јадење и масти; храна за

ужина на база на овошје, зеленчук, сирење, месо, ореви, подготвени ореви, семки за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе


кафе.брашно и препарати направени од житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци, мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол, сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз; храна за ужина на база врз основа на брашно, пченка, жито, ориз; житни семиња

(210) **TM 2013/43** (220) 21/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло жолта, жолта и бела

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзерванси, замрзнати, исушени и варени зеленчук и овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масло за јадење и масти; храна за ужина на база на овошје, зеленчук, сирење, месо, ореви, подготвени ореви, семки за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе

кафе.брашно и препарати направени од житарици, леб, тестенини и слатки, пијалоци, мед, меласа, квасец, прашак за печиво; сол,

сенф;оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз; храна за ужина на база врз основа на брашно, пченка, жито, ориз; житни семиња

(210) **TM 2013/44** (220) 22/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ASUS VivoBook

(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ноутбук компјутери; таблет компјутери; електронски читач на книги; персонални дигитални асистенти (PDA); електронски џебни преведувачи; компјутерски тастатури; компјутерско глумче; матични плочи; интерфејси за компјутери; компјутерски мемории, звучници, компјутерски оперативни програми, наснимени; слушалки; фотоапарати; камери; мобилни телефони; компјутерски LCD монитори; LCD телевизори, персонални стерео уреди; батерии

(210) **TM 2013/49** (220) 24/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **SHIMANO INC.**

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ICE-TECHNOLOGIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 делови за велосипеди и опрема, особено сопирачки, сајли за сопирачки, папучи за сопирачки, црева за сопирачки, рачки на

сопирачки, ротори за сопирачки и облоги за сопирачки

(210) **TM 2013/50** (220) 24/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **SHIMANO INC.**
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

I-SPEC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 делови и опрема за велосипеди; рачки за менувач и рачки за сопирачки

(210) **TM 2013/51** (220) 24/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading**

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.17.02;27.05.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 јаглен; брикети од јаглен; јагленова прав (гориво); дрвен јаглен; дрвен јаглен (гориво); брикети од дрвен јаглен; свеќи; брикети (леснозапаливи брикети); кокс; лигнит; катраново масло од камен јаглен; јагленова

нафта, антрацит; дрвени брикети; фитили за свеќи; масти за осветлување и восок; свеќи и фитили за осветлување; парфимирани свеќи; свеќи; ноќно светло (свеќи); индустриски восок кл. 34 сиров и преработен тутун; цигари; меласа (тутун за наргиле (чибук)); ароматичен тутун; супстанции за пушење, вклучувајќи меласа, кои не се за медицинска или лековита употреба; ароматични мешавини од тутун и меласа за употреба во наргиле; производи за пушачите; запалки; шкорки (кибрит); наргиле (чибук); прибор за наргиле (вклучувајќи топки и глави за наргиле, јаже и црево за полнење за наргиле, врвови на писки и филтри за наргиле; црево за инхалирање преку уста за наргиле, дршка за наргиле, торби и кутии за наргиле; вазна за наргиле)

(210) **TM 2013/62** (220) 28/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар**

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

BON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, тестени производи и слатки, прашок за печење, слатки од бадем, ананасово семе, ароматични подготовки за исхрана, замена за кафе, пијалаци што се на основа на чоколада, пијалаци што се на основа на какао, пијалаци што се на основа на кафе, пијалаци што се на основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи, подготовки од житарици, цимет, пијалаци од кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки, сладоледи, чоколада, алва, леден чај, марципан, бонбони

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи, семиња, зрна

(семе), лешници, кокосови ореви, исушен кокосов орех, пченка, јаткасто овошје, кикирики (овошје), растителни семиња
 кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода, други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирана вода, бадеми (млеко од бадеми), средства за правење пијалаци, сок од јаболка, коктели безалкохолни, екстракти за правење пијалаци, овошни сирупи безалкохолни, хмељ, квас, лимонади, млеко со кикирики, безалкохолни пијалаци со мед, шербет, сок од домати

(210) ТМ 2013/69 (220) 29/01/2013
 (442) 30/04/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
 (540)

KAMAGRA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намупување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, балзами за медицинска употреба, балзамски препарати за медицинска употреба, бањи (соли за бањи со минерална вода), биолошки препарати за медицинска употреба, капсули за лекови, капсули за медицинска употреба, контрацепција, бонбони за медицинска употреба, желатин за медицинска употреба, билни чаеви за медицинска употреба, хормони за медицинска употреба, лосиони за медицинска употреба, таблети за лижење за

медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, медицински напивки, лековити билки, масла за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: лекови за луѓе, хранливи додатоци за медицинска употреба, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, медицински препарати за слабеење, балзами за медицинска употреба, балзамски препарати за медицинска употреба, бањи (соли за бањи со минерална вода), биолошки препарати за медицинска употреба, капсули за лекови, капсули за медицинска употреба, контрацепција, бонбони за медицинска употреба, желатин за медицинска употреба, билни чаеви за медицинска употреба, хормони за медицинска употреба, лосиони за медицинска употреба, таблети за лижење за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, медицински напивки, лековити билки, масла за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба

(210) ТМ 2013/74 (220) 30/01/2013
 (442) 30/04/2014

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
 Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

ОСМЕЛИ СЕ ДА ПОКАЖЕШ НЕЖНОСТ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 какао, чоколадо, напитоци од какао, чоколадни напитоци и подготовка на таквите напитоци; бисквити, пецива, слатки и слаткарски производи, особено слатки од шеќер и чоколадо,

производи од тесто, подготовки направени од житарици, мраз за јадење, сладолед

(210) **TM 2013/75** (220) 30/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**
Ortakoy Sanayi Bulvari, No: 23, Silivri - Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LUCKY

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; влажни марамчиња, бришачи за отстранување на шминка, влажни марамчиња за бебиња, бришачо за чистење подови; бришачи за чистење стакло и прозори; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2013/83** (220) 31/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово**

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

SANTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе;

ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. 32 газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(210) **TM 2013/85** (220) 31/01/2013
(442) 30/04/2014

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, жолта

(531) 25.01.19;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 мешан кашкавал

(210) ТМ 2013/86

(220) 31/01/2013

(442) 30/04/2014


(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, светло кафена

(531) 25.01.19;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овчи кашкавал

(210) ТМ 2013/87

(220) 01/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ

увоз-извоз Населба Илинден

ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба

Илинден - Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, сина, виолетова,

кафена, бела и црна

(531) 25.01.19;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 универзален производ за чистење текстил, текстил мебел, теписи, навлаки и др.

(210) ТМ 2013/88

(220) 01/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ

увоз-извоз Населба Илинден

ул.Кирил и Методиј бб, 1041 населба

Илинден - Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена, сина, виолетова,

кафена, бела и црна

(531) 25.01.19;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразивно средство за чистење раце, керамика, емајлирани и росфрај садови и др.

(210) ТМ 2013/89

(220) 01/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

BRILAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се коирстат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење на растенија; препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) ТМ 2013/94

(220) 04/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за реклама и пропаганда
„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ ДООЕЛ Скопје
ул.„Димитар Беровски“ бр.9 Скопје - Центар,
МК
(540)



(591) црна, жолта, црвена, бела

(531) 26.01.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за

пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2013/97

(220) 05/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Unilever N.V.

Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FRUTTARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; сладолед на база на вода (water ices); замрзнати слатки производи

(210) ТМ 2013/98


(220) 06/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Alltech, Inc.

3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.15.21;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 млечнокиселински бактерии и ензими кои се користат во производство на сточна храна и храна за животни; органски киселински адитиви за вода за пиење; ензими за помош при дигестија кои се користат во производството на храна за животни; закиселувачи на сено кои се користат во производството на сено за животни; млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за сточна храна; хемиски адитиви кои се користат во производство на алкохолни пијалоци; инхибитори за бактерии кои се користат во производство на алкохолни пијалоци и за стерилизирање на опрема за правење алкохол

кл. 5 немедицински адитиви за храна за животни кои се користат како додатоци во исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и храна за животни; адитиви за храна за животни, имено, ензими кои се користат во храна за животни за подобрување на дигестијата; додатоци во исхраната за стока и домашни животни; инхибитори за габи за обработка на сточна храна; деодорирачки состави за животински живеалишта

кл. 31 храна за животни; оброци за животни; мешана животинска храна; квасец за консумација од страна на животни; квасец кој се користи како храна за животни

(210) ТМ 2013/99 (220) 06/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Alltech, Inc.
3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ALLTECH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 млечнокиселински бактерии и ензими кои се користат во производство на сточна храна и храна за животни; органски киселински адитиви за вода за пиење; ензими за помош при

дигестија кои се користат во производството на храна за животни; закиселувачи на сено кои се користат во производството на сено за животни; млеко и замени за млеко; инхибитори за габи за сточна храна; хемиски адитиви кои се користат во производство на алкохолни пијалоци; инхибитори за бактерии кои се користат во производство на алкохолни пијалоци и за стерилизирање на опрема за правење алкохол

кл. 5 немедицински адитиви за храна за животни кои се користат како додатоци во исхраната; хранливи адитиви за сточна храна и храна за животни; адитиви за храна за животни, имено, ензими кои се користат во храна за животни за подобрување на дигестијата; додатоци во исхраната за стока и домашни животни; инхибитори за габи за обработка на сточна храна; деодорирачки состави за животински живеалишта

кл. 31 храна за животни; оброци за животни; мешана животинска храна; квасец за консумација од страна на животни; квасец кој се користи како храна за животни

(210) ТМ 2013/103 (220) 06/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) ФЛОРИАН
гр.Русе 7006, ж.к. „РОДИНА“, ул.„ЧИПРОВЦИ“
No 21, вх. 1, ет. 3., BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Florian

(531) 05.07.23;27.05.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи наменети за земјоделството, градинарството и шумарството, губриња; течни, гранулирани и минерални губриња

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се

опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња за посев, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад; семиња за различни видови на зеленчук, зачини и билки; фуражни семиња; луцерка, пченка, шеќерна репка, репка за добиток, бела и црвена детелина, тревни смеси; тресетни супстрати за подлога и различни типови на тревни смеси

кл. 44 ветеринарни услуги; земјоделски, градинарски и шумски услуги; одржување тревници; услуги на расадници

(210) **TM 2013/105** (220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) **ТРАЈКОСКИ СТЕФАН**
ул.Капиштец бр.21, 1000 Скопје, Центар, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) виолетова, сина, зелена, бела и црна

(531) 26.11.12;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за климатизација, вентилаци, греење

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови

(210) **TM 2013/106** (220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014


(731) **Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)**

14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.15.01;26.15.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на невролошки пореметувања

(210) **TM 2013/107** (220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) **Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean corporation)**

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

NAVIBOT AIRFRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 автоматски машини за миење садови; машини за миење садови; електрични компресори; електрични миксери за куќна употреба; електрични полирачи на чевли; вреќи за електрични правосмукалки; црева за електрични правосмукалки; електрични правосмукалки; електрични машини за перење за куќна употреба; роботски правосмукалки

(210) **TM 2013/110** (220) 08/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) **Боби Петрески**

бул.Ослободување бр.32-1, 6250 Кичево, МК

(540)



(531) 01.01.02;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, есенцијални масла и козметички производи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на парфимерија, есенцијални масла и козметички производи

(210) ТМ 2013/111

(220) 12/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова и црвена

(531) 21.03.21;26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и субстанции; аналгетски препарати; препарати за ослободување од симптомите на настинка, влијание и алергии; медицински пијалоци и препарати за правење медицински пијалоци

(210) ТМ 2013/113

(220) 12/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken., JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

GS300H

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(210) ТМ 2013/114

(220) 12/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

COLGATE SLIM SOFT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 четки за заби

(210) ТМ 2013/118

(220) 14/02/2013

(442) 30/04/2014

(731) Друштво за трговија, услуги и
производсто СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) розева, црна, бела

(531) 05.05.20;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување

кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување, облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

(210) ТМ 2013/119 (220) 14/02/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за трговија, услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчињски бр.14, Скопје, Чаир, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сива, црна, розева, бела
(531) 02.03.23;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување


кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

кл. 35 Рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа, прекривачи од кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби за патување, облека, обувки, капи, чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

(210) ТМ 2013/301 (220) 12/04/2013
(442) 30/04/2014

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Теодосиј Гологанов бр.28-дп.7 Скопје - Центар, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) темносива, портокалова, жолта, сива, бела
(531) 05.07.11;25.01.19;26.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање патувања; организирање крстарења; придружување патници; превезување патници; резервации за превоз; резервации за патувања; разгледувања на културни знаменитости и обиколку (туризам); информирање за превоз
кл. 41 обрзовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти;

организирање и водење семинари; услуги на клубови (забава и образование); организирање шоу програми; организирање спортски натпревари; паркови (забавни паркови); фотографски репортажи; продукција на шоу програми; радио и телевизиски програми; продавање билети (забава); снимање видеоленти; услуги на репортери
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување; бироа за сместување (хотели и агенции); сместување

(изнајмување за времено сместување); резервирање за сместувања; услуги во барови; резервирање пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии (експрес ресторани); услуги на камповите за летување; служење храна и пијалаци; летувалишта; резервирање хотели; хотели; изнајмување простории за состаноци; изнајмување за времено сместување; ресторани; ресторани со самопослужување

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(731)	(210)
1	TM 2011/0262
1	TM 2013/0089
1	TM 2013/0098
1	TM 2013/0099
1	TM 2013/0103
3	TM 2011/1050
3	TM 2012/0319
3	TM 2012/0393
3	TM 2012/1104
3	TM 2012/1145
3	TM 2012/1249
3	TM 2012/1250
3	TM 2012/1255
3	TM 2012/1271
3	TM 2013/0014
3	TM 2013/0023
3	TM 2013/0027
3	TM 2013/0034
3	TM 2013/0075
3	TM 2013/0087
3	TM 2013/0088
3	TM 2013/0110
4	TM 2013/0051
5	TM 2011/0262
5	TM 2011/0883
5	TM 2011/0955
5	TM 2011/1081
5	TM 2012/0396
5	TM 2012/1104
5	TM 2012/1145
5	TM 2012/1152
5	TM 2012/1255
5	TM 2012/1286
5	TM 2012/1287
5	TM 2012/1288
5	TM 2012/1295
5	TM 2012/1317

5	TM 2012/1318
5	TM 2012/1319
5	TM 2012/1320
5	TM 2012/1330
5	TM 2012/1331
5	TM 2013/0014
5	TM 2013/0069
5	TM 2013/0089
5	TM 2013/0098
5	TM 2013/0099
5	TM 2013/0106
5	TM 2013/0111
7	TM 2013/0107
9	TM 2011/0935
9	TM 2011/1107
9	TM 2011/1122
9	TM 2012/1160
9	TM 2012/1294
9	TM 2013/0027
9	TM 2013/0044
10	TM 2012/1330
10	TM 2012/1331
10	TM 2013/0013
11	TM 2012/1294
11	TM 2013/0030
11	TM 2013/0031
11	TM 2013/0032
11	TM 2013/0033
11	TM 2013/0105
12	TM 2013/0049
12	TM 2013/0050
12	TM 2013/0113
14	TM 2013/0021
16	TM 2011/1122
16	TM 2011/1247
16	TM 2012/1261
16	TM 2013/0027
16	TM 2013/0094

18	TM 2011/1168
18	TM 2013/0027
18	TM 2013/0118
18	TM 2013/0119
20	TM 2013/0027
21	TM 2012/1249
21	TM 2012/1250
21	TM 2012/1294
21	TM 2013/0014
21	TM 2013/0105
21	TM 2013/0114
24	TM 2013/0039
25	TM 2011/1124
25	TM 2013/0118
25	TM 2013/0119
27	TM 2013/0039
28	TM 2013/0027
29	TM 2012/1104
29	TM 2012/1256
29	TM 2012/1261
29	TM 2013/0005
29	TM 2013/0025
29	TM 2013/0042
29	TM 2013/0043
29	TM 2013/0085
29	TM 2013/0086
30	TM 2011/1364
30	TM 2011/1365
30	TM 2011/1378
30	TM 2012/0231
30	TM 2012/0389
30	TM 2012/0390
30	TM 2012/1041
30	TM 2012/1104
30	TM 2012/1145
30	TM 2012/1243
30	TM 2012/1261
30	TM 2012/1293

30	TM 2012/1317
30	TM 2012/1318
30	TM 2012/1319
30	TM 2012/1320
30	TM 2013/0005
30	TM 2013/0010
30	TM 2013/0011
30	TM 2013/0012
30	TM 2013/0042
30	TM 2013/0043
30	TM 2013/0062
30	TM 2013/0074
30	TM 2013/0083
30	TM 2013/0097
31	TM 2011/1130
31	TM 2011/1154
31	TM 2011/1155
31	TM 2011/1156
31	TM 2012/0389
31	TM 2012/0390
31	TM 2012/1261
31	TM 2012/1317
31	TM 2012/1318
31	TM 2012/1319
31	TM 2012/1320
31	TM 2013/0005
31	TM 2013/0062
31	TM 2013/0098
31	TM 2013/0099
31	TM 2013/0103
32	TM 2005/0607
32	TM 2011/1099
32	TM 2011/1130
32	TM 2011/1154
32	TM 2011/1155
32	TM 2011/1156
32	TM 2011/1364
32	TM 2011/1365
32	TM 2011/1378
32	TM 2012/0111
32	TM 2012/0389
32	TM 2012/0390
32	TM 2012/1244
32	TM 2012/1281
32	TM 2012/1310

32	TM 2013/0062
32	TM 2013/0083
33	TM 2012/1311
34	TM 2012/1308
34	TM 2012/1309
34	TM 2013/0041
34	TM 2013/0051
35	TM 2011/0956
35	TM 2011/1122
35	TM 2011/1159
35	TM 2011/1247
35	TM 2011/1384
35	TM 2011/1385
35	TM 2011/1386
35	TM 2012/0102
35	TM 2012/0111
35	TM 2012/1104
35	TM 2012/1136
35	TM 2012/1242
35	TM 2012/1243
35	TM 2012/1244
35	TM 2012/1261
35	TM 2012/1264
35	TM 2012/1306
35	TM 2012/1310
35	TM 2012/1311
35	TM 2013/0021
35	TM 2013/0025
35	TM 2013/0027
35	TM 2013/0035
35	TM 2013/0069
35	TM 2013/0083
35	TM 2013/0094
35	TM 2013/0110
35	TM 2013/0118
35	TM 2013/0119
36	TM 2011/1122
37	TM 2012/1290
38	TM 2011/0935
38	TM 2011/0956
38	TM 2011/1122
38	TM 2012/1264
38	TM 2012/1268
38	TM 2012/1290
39	TM 2012/1104

39	TM 2012/1144
39	TM 2013/0021
39	TM 2013/0035
39	TM 2013/0301
40	TM 2013/0039
41	TM 2011/1122
41	TM 2011/1159
41	TM 2011/1247
41	TM 2011/1384
41	TM 2011/1385
41	TM 2011/1386
41	TM 2012/0102
41	TM 2012/1261
41	TM 2013/0022
41	TM 2013/0094
41	TM 2013/0301
42	TM 2011/0935
42	TM 2011/0956
42	TM 2011/1384
42	TM 2011/1385
42	TM 2011/1386
42	TM 2012/1261
42	TM 2012/1264
42	TM 2012/1291
42	TM 2012/1292
43	TM 2011/1159
43	TM 2012/1150
43	TM 2012/1244
43	TM 2012/1261
43	TM 2012/1293
43	TM 2012/1310
43	TM 2012/1311
43	TM 2012/1315
43	TM 2012/1316
43	TM 2013/0026
43	TM 2013/0301
44	TM 2012/0393
44	TM 2012/1291
44	TM 2012/1292
44	TM 2013/0103
45	TM 2012/1136
45	TM 2012/1290
45	TM 2013/0035

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
МК/Т/ 2005/607	Здружение на производители на пакувани води на Македонија ЗППВМ
МК/Т/ 2011/262	BASF SE
МК/Т/ 2011/883	CSL Behring AG
МК/Т/ 2011/935	Deutsche Telekom AG
МК/Т/ 2011/955	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
МК/Т/ 2011/956	Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/1050	Shiseido Company, Ltd.
МК/Т/ 2011/1081	BIOPHARM-ENGINEERING SA
МК/Т/ 2011/1099	The Coca-Cola Company
МК/Т/ 2011/1107	NIKON CORPORATION
МК/Т/ 2011/1122	Bloomberg Finance L.P. (a Delaware Limited Partnership)
МК/Т/ 2011/1124	New Wave GroupLicensing SA
МК/Т/ 2011/1130	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
МК/Т/ 2011/1154	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
МК/Т/ 2011/1155	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
МК/Т/ 2011/1156	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
МК/Т/ 2011/1159	Скопски Саем ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/1168	NATURIN VISCOFAN GMBH
МК/Т/ 2011/1247	Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/1364	DP BEVERAGES LIMITED
МК/Т/ 2011/1365	DP BEVERAGES LIMITED
МК/Т/ 2011/1378	DP BEVERAGES LIMITED
МК/Т/ 2011/1384	Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/1385	Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/1386	Друштво за маркетинг ПУБЛИЦИС ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/102	Avon Products, Inc.
МК/Т/ 2012/111	ЦД Фруит, дооел
МК/Т/ 2012/231	Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ Валандово
МК/Т/ 2012/319	Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
МК/Т/ 2012/389	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
МК/Т/ 2012/390	Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

МК/Т/ 2012/393	Мирјана Градчанова Ивковска
МК/Т/ 2012/396	АД „ЈАКА-80“ Радовиш
МК/Т/ 2012/1041	А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
МК/Т/ 2012/1104	Интер Конекшн Груп
МК/Т/ 2012/1136	Адвокат Борис Ношпал
МК/Т/ 2012/1144	ФОР ТРАНС ДООЕЛ уоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2012/1145	Претпријатие за производство, промет и услуги ЛУЦЕРН - ВИП ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1150	ТД Нерц ДОО
МК/Т/ 2012/1152	МЕДИКА АД.,
МК/Т/ 2012/1160	ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
МК/Т/ 2012/1242	Молунбо ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2012/1243	Магрони ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1244	Магрони ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1249	SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek
МК/Т/ 2012/1250	SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek
МК/Т/ 2012/1255	Ацо Вучиниќ
МК/Т/ 2012/1256	DIAVENA OOD
МК/Т/ 2012/1261	PODRAVKA d.d.
МК/Т/ 2012/1264	Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2012/1268	Home Box Office, Inc., a Delaware corporation
МК/Т/ 2012/1271	La Senza Corporation
МК/Т/ 2012/1281	СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ
МК/Т/ 2012/1286	Glaxo Group Limited
МК/Т/ 2012/1287	Glaxo Group Limited
МК/Т/ 2012/1288	Glaxo Group Limited
МК/Т/ 2012/1290	Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1291	Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2012/1292	Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2012/1293	РЕКОРД-ХАЦИ ДООЕЛ
МК/Т/ 2012/1294	Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2012/1295	NOVARTIS AG
МК/Т/ 2012/1306	Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ДИЈАЛОГ-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с. Долна Бањица Гостивар
МК/Т/ 2012/1308	Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
МК/Т/ 2012/1309	Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)
МК/Т/ 2012/1310	Магрони ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1311	Магрони ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1315	Хотели Ројал Дооел Скопје
МК/Т/ 2012/1316	Хотели Ројал Дооел Скопје
МК/Т/ 2012/1317	Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1318	Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1319	Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1320	Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
МК/Т/ 2012/1330	Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЦИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-

	импорт Скопје
МК/Т/ 2012/1331	Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЦИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2013/5	VELIKOV & CO OOD
МК/Т/ 2013/10	The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
МК/Т/ 2013/11	The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
МК/Т/ 2013/12	The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA
МК/Т/ 2013/13	Zentiva Group, a.s.
МК/Т/ 2013/14	COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
МК/Т/ 2013/21	Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз довел Прилеп
МК/Т/ 2013/22	OPEN ENGLISH LLC
МК/Т/ 2013/23	Unilever N.V.
МК/Т/ 2013/25	Друштво за производство, трговија и услуги Бобан Марјановиќ БИТ КОНЗУЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ; Друштво за производство, трговија и мало и големо услуги ЗЛАТЕЦ-СС увоз-извоз Битола and Друштво за производство и трговија МАРГО Илиевски Тони ДООЕЛ извоз-увоз Битола
МК/Т/ 2013/26	Друштво за производство, промет и услуги ЧИКЕН ХАУС ДОО експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2013/27	Зеко Трејд-Лтд.
МК/Т/ 2013/30	КУБАЈТ ПРОМ
МК/Т/ 2013/31	КУБАЈТ ПРОМ
МК/Т/ 2013/32	КУБАЈТ ПРОМ
МК/Т/ 2013/33	КУБАЈТ ПРОМ
МК/Т/ 2013/34	GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL ARTICLES
МК/Т/ 2013/35	Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2013/39	Семих Али
МК/Т/ 2013/41	British American Tobacco (Brands) Inc.,
МК/Т/ 2013/42	PepsiCo, Inc.
МК/Т/ 2013/43	PepsiCo, Inc.
МК/Т/ 2013/44	ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
МК/Т/ 2013/49	SHIMANO INC.
МК/Т/ 2013/50	SHIMANO INC.
МК/Т/ 2013/51	Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading
МК/Т/ 2013/62	ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар
МК/Т/ 2013/69	Друштво за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2013/74	Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
МК/Т/ 2013/75	SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
МК/Т/ 2013/83	Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
МК/Т/ 2013/85	МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
МК/Т/ 2013/86	МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
МК/Т/ 2013/87	Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба Илинден
МК/Т/ 2013/88	Трговско друштво ХЕМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Населба Илинден
МК/Т/ 2013/89	BASF SE
МК/Т/ 2013/94	Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2013/97	Unilever N.V.
МК/Т/ 2013/98	Alltech, Inc.
МК/Т/ 2013/99	Alltech, Inc.
МК/Т/ 2013/103	ФЛОРИАН
МК/Т/ 2013/105	ТРАЈКОСКИ СТЕФАН
МК/Т/ 2013/106	Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)
МК/Т/ 2013/107	Samsung Electronics Co.,Ltd. (a Korean corporation)
МК/Т/ 2013/110	Боби Петрески
МК/Т/ 2013/111	Reckitt & Colman (Overseas) Limited
МК/Т/ 2013/113	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
МК/Т/ 2013/114	COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
МК/Т/ 2013/118	Друштво за трговија, услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2013/119	Друштво за трговија, услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2013/301	Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **20816** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2004/148 (220) 01/03/2004
(181) 01/03/2014
(450) 30/04/2014

(732) **FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB**

Vodovodna 20, 10000 ZAGREB, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна, кафена (темно и
светло кафена) и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **20813** (151) 25/03/2014
(210) ТМ 2004/938 (220) 26/11/2004
(181) 26/11/2014
(450) 30/04/2014

(732) **ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ**

бул. "Јане Сандански" 86/4-23, 1000 Скопје, МК

(540)

BLUE FUNKY INDIVIDUALS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(111) **20836** (151) 16/04/2014

(210) ТМ 2008/1255 (220) 15/09/2008
(181) 15/09/2018
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за промет и услуги ОТТИЦА
ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје**

бул. АВНОЈ бр. 64/3-10 Скопје, МК

(540)



(591) црна, портокалова, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на очила на големо и
мало

(111) **20686** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2008/1895 (220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 30/04/2014


(732) **ENERGY BRANDS INC.**

**17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New
York 11357, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **20779** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2009/563 (220) 08/06/2009

(181) 08/06/2019

(450) 30/04/2014

(732) **Forest Tosara Limited**

Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SUDOCREM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белеење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20801** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2010/933 (220) 10/08/2010

(181) 10/08/2020

(450) 30/04/2014

(732) **Giga-Byte Technology Co., Ltd.**

No.6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BOOKTOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 преносни компјутери - лаптопи; преносни компјутери со приклучна станица; персонални компјутери; ПДА'с (Personal Digital Assistants - џебен комуникатор); индустриски компјутери; ЛЦД монитори

кл. 35 увоз и извоз на производи поврзани со компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни промоции (за други); заедничко спојување за доброто на другите, различни производи во врска со компјутерски сродни производи, овозможувајќи им на клиентите соодветно разгледување и купување на тие производи на големо и мало

кл. 37 инсталација на компјутерски и мрежни системи; услуги на поправка за компјутери и компјутерски периферни уреди, компјутерско вмрежување и придружни периферни уреди; компјутерски инсталации и услуги за оддржување

(111) **20811** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/338 (220) 11/04/2011

(181) 11/04/2021

(450) 30/04/2014

(732) **Сун анд Старс****ул.Гостиварска бр.37, Тетово, МК**

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи: покривки кревети и маси

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстилни производи

(111) **20834** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2011/362 (220) 18/04/2011
(181) 18/04/2021
(450) 30/04/2014

(732) **Lutariko DOOEL Skopje**
ul.Borka Talevski br.15, lokal 1, MK
(540)



(591) portokalova-crvena, siva i crna
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **20832** (151) 04/04/2014
(210) ТМ 2011/723 (220) 29/06/2011
(181) 29/06/2021
(450) 30/04/2014

(732) **ВИВИТ КОМПАНИ ДОО**
ул.,Цар Самоил" 35, 7000 Битола, МК
(540)



(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
санитарија, санитарна опрема и плочки

(111) **20822** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/958 (220) 13/09/2011
(181) 13/09/2021
(450) 30/04/2014

(732) **БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ**
Друштво за производство, инженеринг и
трговија Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000 Скопје, МК
(740) АДИНГ АД Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје
(540)

Biznis Centar ADING

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при проажба на големо и мало на:
градежни материјали; хемиски производи; бои,
фирнајзи, лакови; рачни алати и направи и куќни
и кујнски апарати
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, завршни занатски работи
во градежништвото

(111) **20802** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/964 (220) 13/09/2011
(181) 13/09/2021
(450) 30/04/2014

(732) **CROSSCARE LIMITED**
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

**REDUCE THE HOURS
OF CRYING**

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за редуцирање на
нетолеранцијата на лактоза кај бебиња;
суплементи за храна за додавање во млекото за
бебиња

(111) **20818** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1126 (220) 25/10/2011
(181) 25/10/2021
(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) **Друштво за осигурување ИНСИГ**
МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ул.Даме Груев бр.5/8, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) црна, црвена и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(111) **20803** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1128 (220) 26/10/2011

(181) 26/10/2021

(450) 30/04/2014

(732) **INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory****7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110****Arcueil, FR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

INOCLIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20830** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1135 (220) 28/10/2011

(181) 28/10/2021

(450) 30/04/2014

(732) **UNILEVER N.V.****Weena 455, NL - 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

CLINICEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла;
дезодоранси и антиперспиранти; препарати за
нега на косата; обојувачи (колоранти) за коса,
бои за коса, лосиони за коса, препарати за
виткање коса (правење кадли), шампони,
кондиционери; спрејови за коса, пудра за коса,
препарати за стилизирање на косата (hair
dressings), лакови за коса, пени за коса, глазури
за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса,
течноста за коса, третмани за заштита на косата,
третмани за сушење на косата, масла за коса,
тоник за коса, креми за коса, препарати за бања
и/или туш, немедицински тоалетни препарати;
препарати за нега на кожата; козметика

(111) **20823** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1181 (220) 08/11/2011

(181) 08/11/2021

(450) 30/04/2014

(732) **Stichting BDO****Dr. Holtrop laan 27, 5652 XR Eindhoven, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 ревизија, сметководствени и
книговодствени работи, консултирање во врска
со данокот

кл. 36 финансии со управување, советувања во
врска со финансии, проценки и вештачења

(111) **20824**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1182 (220) 08/11/2011
(181) 08/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) Stichting BDO

Dr. Holtropaan 27, 5652 XR Eindhoven, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

БДО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 ревизија, сметководствени и книговодствени работи, консултирање во врска со данокот
кл. 36 финансии со управување, советувања во врска со финансии, проценки и вештачења

(111) **20825** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1195 (220) 11/11/2011
(181) 11/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) THE GILLETTE COMPANY

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GILLETTE IRRITATION DEFENSE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за бричење, имено, креми за бричење, гелови за бричење, лосиони за бричење и пени за бричење; лосиони и балсами за после бричење; препарати за миење на лицето и хидратантни креми за пред бричење; немедицински препарати за нега на кожата

(111) **20820** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1222 (220) 24/11/2011
(181) 24/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) Димитриоски Жарко

Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **20821** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1223 (220) 24/11/2011
(181) 24/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) Димитриоски Жарко

Бул. Партизански Одреди 151/1-68, Скопје, МК
(540)



(591) црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **20819** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1239 (220) 29/11/2011
(181) 29/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје

Бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје, МК

(740) Калевска Ванчева Снежана
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000 Скопје
(540)



(591) светло сива, графитно сива, светло кафена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 правни услуги, услуги што адвокати ги даваат на индивидуалци, групи индивидуалци, организации и претпријатија

(111) **20826** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1240 (220) 29/11/2011
(181) 29/11/2021
(450) 30/04/2014

(732) **Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје**
бул., Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списание

кл. 35 огласување, водење на работењето, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности,

распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(111) **20804** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1248 (220) 01/12/2011
(181) 01/12/2021
(450) 30/04/2014

(732) **ПРОМО МАТИК ДООЕЛ**

Бул. Маркс Енгелс бр.7-а, 1000 Скопје, МК

(740)
(540)



(591) црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на облека, обувки и капи

(111) **20827** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2011/1252 (220) 02/12/2011
(181) 02/12/2021
(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XIENCE V

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи за вбригување еверолимус

(111) **20805** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1266 (220) 06/12/2011

(181) 06/12/2021

(450) 30/04/2014

(732) Љупчо Петровски

ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 18/2-22А,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал, уметнички дела од обичен метал

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети, ордени

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, увоз-извоз и услуги при продажба на големо и мало со: мали метални предмети, украсни статуетки од обичен метал; производи од скапоцени метали или обложени со нив, накит, скапоцени камења, хронометриски инструменти, сувенири од бакар, медали, медалјони, плакети и ордени

(111) **20828**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2011/1363

(220) 22/12/2011

(181) 22/12/2021

(450) 30/04/2014

(732) **Abbott Diabetes Care Inc.**

**1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California
94502, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински реагенси за надгледување (следење) на дијабетес; медицински лентчки за тестирање количество на глукоза во крвта; медицински лентчки за употреба кај надгледување (следење) количество на кетон во крвта

кл. 10 медицински апарати и инструменти за надгледување дијабетес; монитори на глукоза во крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на кетон во крвта; сензори на кетон во крвта;

апарати за вадење или земање примероци од крвта за потреби на надгледување на дијабетесот

(111) 20776	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/48	(220) 20/01/2012
	(181) 20/01/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз

ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, МК and ул.100 бр.70, 1300 Куманово, МК

(740) Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз
ул. 100 бр. 70 а, 1300 Куманово
(540)



(591) бела и сите нијанси на розева
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи
кл. 25 обувки

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; услуги на малопродажба врзани за обувки, услуги на продажба на големо врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; услуги на продажба на големо врзани за обувки; огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) 20777	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/49	(220) 20/01/2012
	(181) 20/01/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз

ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, МК and ул.100 бр.70, 1300 Куманово, МК

(740) Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз
ул. 100 бр. 70 а, 1300 Куманово
(540)

BIANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи

кл. 25 обувки

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; услуги на малопродажба врзани за обувки, услуги на продажба на големо врзани за кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; услуги на продажба на големо врзани за обувки; огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) 20778	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/52	(220) 23/01/2012
	(181) 23/01/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Друштво за туризам, трговија и услуги БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје

бул. Водњанска бр.18, локал 4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20806** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/225 (220) 08/03/2012
(181) 08/03/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА ПОЛЕНАК

ул.,1" бр.17 с. Горна Матка, Сарај, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 живина и дивеч; јајца

(111) **20743** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/235 (220) 12/03/2012
(181) 12/03/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство транспорт трговија и услуги ЕУРО - ПОЛОГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино

1.226 Желино, Тетово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, златна, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 земјоделски машини, земјоделски дигалки, земјоделски алати што не се рачно управувани, распрскувачи (машини), лежишта (делови од машини), апарати за врзување сено, држачи за сечила, машини за оштрење сечило, сечила, машини за дување за компресија вшмукување и носење зрна, машини за лупење жито, култиватори, мотокултиватори, цилиндерски глави за мотори, копачи (плугови), машини за ринење земја, преси за сточна храна, менувачи што не се за копнени возила, генератори за електрична енергија, хранилки, машини за стрижење животни, хидраулични машини и мотори, ножеви за машини за косење, машини за молзење, мелници, машини за косење и жнеење, косилки за трева, клипови за мотори, плугови, ралници од плугови, преси за грозје, пумпи (машини), ладилници за мотори и машини, жнеалки и врзувачи, прстени за лежишта, машини за плакнење, инсталации за сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на репа

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, услуги при продажба на мало и на големо со: земјоделски машини, трактори (машини за орање), земјоделски дигалки, земјоделски алати што не се рачно управувани, распрскувачи (машини), лежишта (делови од машини), апарати за врзување сено, држачи за сечила, машини за оштрење сечило, сечила, машини за дување за компресија вшмукување и носење зрна, машини за лупење жито, култиватори, мотокултиватори, цилиндерски глави за мотори, копачи (плугови), машини за ринење земја, преси за сточна храна, менувачи што не се за копнени возила, генератори за електрична енергија, хранилки, машини за стрижење животни, хидраулични машини и мотори, ножеви

за машини за косење, машини за молзење, мелници, машини за косење и жнеење, косилки за трева, клипови за мотори, плугови, ралници од плугови, преси за грозје, пумпи (машини), ладилници за мотори и машини, жнеалки и врзувачи, прстени за лежишта, машини за плакнење, инсталации за сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на репа

кл. 37 монтирање одржување и поправка на машини, монтирање и поправање на уреди за наводнување

(111) **20807** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/270 (220) 19/03/2012
(181) 19/03/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Арсов Кристијан**
ул.Ѓорѓе Ѓорески 36-Б, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) златно-жолта, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, путер, супи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, пијалаци, пастили, леб, колач, слатки, бонбони; чоколадо, производи од чоколадо, подготовки и пијалаци врз база на чоколадо; сладолед; мед, сируп од меласа; природни засладувачи; алги, квасец, прашак за пециво; жита за појадок, мусли, корнфлекс, табли од жита (cereal bars), жита готови за јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, зеленчукови сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пијалаци врз база на соја, изотонични пијалаци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, кондиторски производи, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни пијалаци, храна за животни, фармацевтски препарати, диететски производи, витамини, минерали, диетални, хранливи и билни додатоци, цигари, тутун и тутунски производи, земјоделски, градинарски и шумски продукти, семиња, билки и природно цвеќе, средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, нагризување и триење, сапуни, средства за лична хигиена, парфимериски производи, козметички производи, производи за нега на забите, тоалетна хартија, хартаени шамивчиња и пелени, хартија и печатени работи, чешли, четки и сунѓери, текстил и текстилни производи, облека, обувки и капи, кожа, имитација на кожа и производи направени од овие материјали, предмети од пластика, апарати и опрема за домаќинствата, школски прибор, играчки, предмети за подарок, канцелариски материјали, предмети за домаќинствата од дрво, фунгициди, инсектициди и хербициди за земјоделска и градинарска употреба, вештачки и природни ѓубрива за земјоделството, адитиви и други додатоци за прехранбената индустрија, бои и лакови

кл. 43 услуги за подготовка на храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафе барови и кафитерии; сендвичарници и ресторани за брза храна; ресторани за самопослужување; снек (snack) барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот; летувалишта, хотели и мотели

(111) **20808** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/275 (220) 20/03/2012
(181) 20/03/2022
(450) 30/04/2014

(732) **AbbVie Inc.**

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ABBVIE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; ветеринарни производи; хигиенски производи за медицински потреби; диететски супстанции прилагодени за медицински потреби

кл. 42 услуги на медицинско истражување; научни и технолошки услуги на истражување во врска со наведеното

(111) **20809** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/287 (220) 27/03/2012
(181) 27/03/2022
(450) 30/04/2014

(732) **BASF Agro B.V. Arnhem(NL)**

Zweigniederlassung Waedenswil,

Moosacherstrasse 2, Au, CH

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје

(540)

MARATON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **20810** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/326 (220) 05/04/2012
(181) 05/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Raychem HTS Limited**

Victoria Road, Leeds, West Yorkshire LS11 5UG, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

FROSTGUARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење; елементи за греење; делови и опрема за сите претходно наведени производи

(111) **20675** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/403 (220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000

Скопје, МК

(540)

**YOUNG
DERM**
крем



(591) бела, сива, сина, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем

(111) **20676** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/404 (220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка**

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје


**Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, сина, сива, жолта и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 подлога за шминка

(111) **20677** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/405 (220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014

**(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**
**Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК**
(740)
(540)




(591) бела, сива, циклама и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко за тело

(111) **20678** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/406 (220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014

**(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
**бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК**
(740)
(540)



(591) бела, сина, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 подлога за шминка

(111) **20679** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/407 (220) 18/04/2012
(181) 18/04/2022
(450) 30/04/2014

**(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
**бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК**
(540)

**YOUNG
DERM**
крем



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

(591) бела, сива, зелена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем

(111) **20680** (151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/408 (220) 19/04/2012

(181) 19/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Iochpe-Maxion S/A**

Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao Paulo, BR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 делови на копнени возила, имено тркала, шасии, рамењача, стрингери (работни делови алатки), пресувани делови и делови ковани во калап, имено структурни делови за камиони, автобуси, комбе, трактори и за теренски возила

(111) **20681** (151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/409

(220) 19/04/2012

(181) 19/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Iochpe-Maxion S/A**

Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao Paulo, BR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MAXION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 делови на копнени возила, имено тркала, шасии, рамењача, стрингери (работни делови алатки), пресувани делови и делови ковани во калап, имено структурни делови за камиони, автобуси, комбе, трактори и за теренски возила

(111) **20682**

(151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/410

(220) 19/04/2012

(181) 19/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Farmaceutsko - hemijska industrija**

"ZDRAVLJE" Akcionarsko drustvo

ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ANZOVIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **20683**

(151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/411

(220) 20/04/2012

(181) 20/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG**

In der Luberzen 1 CH-8902 Urdorf, CH

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(540)

FUTURO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 материјали за обвивање, заптисување и за изолација

(111) **20684**

(151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/413

(220) 23/04/2012

(181) 23/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) Адвокат Маја Парговска Скопје

ул. Миладин Поповиќ бр.13, Општина Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 45 правни работи; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **20685**

(151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/414

(220) 23/04/2012

(181) 23/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) Трговско друштво за производство

трговија и услуги МАПЕТ-КОМ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје; Трговско друштво за

производство трговија и услуги МАПЕТ -

СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and Трговско

друштво за производство трговија и услуги

МАПЕТ-ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје

бул.Јане Сандански бр.62/2-7, 1000 Скопје,

МК; бул.Јане Сандански бр. 82 ТЦ Бисер

лок.51 приземје, 1000 Скопје, МК and

ул.Маџари б.б. Газибаба, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, бањарки, костум за капење, корсети (женска долна облека), комбинезони, корселети (градник со мидер), пењоари, долна облека, килоти, женски гаќички, пиџами, маици, чорапи, пети за чорапи, боди, хулахопки

кл. 26 вештачко цвеќе, траки за коса, шноли, токи на ремени, панделки за коса, петлици за облека, копчиња за корсети, витлери неелектрични, вештачка коса, украси (везење), тантели, плетенки, украси за коса, мрежаста чипка

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на мало и големо на: облека, обувки, капи, бањарки, костум за капење, корсети (женска долна облека), комбинезони, корселети (градник со мидер), пењоари, долна облека, килоти, женски гаќички, пиџами, маици, чорапи, пети за чорапи, боди, хулахопки, вештачко цвеќе, траки за коса, шноли, токи на ремени, панделки за коса, петлици за облека, копчиња за корсети, витлери неелектрични, вештачка коса, украси (везење), тантели, плетенки, украси за коса, мрежаста чипка

(111) **20699**

(151) 12/03/2014

(210) ТМ 2012/416 (220) 23/04/2012
(181) 23/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство и услуги на
Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ
ул.Арбир Маринчев бр.3, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



(591) портокалова, црна, темно и светло сина,
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
диететски супстанции што се користат во
медицината; билки (лековити билки); нега на
кожата (фармацевтски производи за нега на
кожата); медицински масти против изгореници
од сонце

кл. 30 мед, млеко (пчелино млеко) за човечка
исхрана што не е за медицинска употреба

кл. 35 огласување водење на работење;
управување со работи

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

(111) 20700 (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/417 (220) 23/04/2012
(181) 23/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за градежништво, трговија и
услуги ДУГОЈОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје
ул.Јосиф Јосифовски-Свештарот бр.36, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 20701 (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/418 (220) 24/04/2012
(181) 24/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА
КРИСТИНА

ул.Анастас Митрев бр.27, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

PINK SECRET

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на: текстил, облека, обувки, производи од кожа,
козметички и тоалетни препарати

(111) 20702 (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/419 (220) 24/04/2012
(181) 24/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Небојша Златевски

Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96,
Гостивар, МК

(540)



BEST PERFORMANCE

(591) сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалаци

(111) **20703** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/420 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 8/16, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за послужување и подготвување
храна и пијалаци, ресторани и др. угостителски
објекти

(111) **20707** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/421 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 8/16, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за послужување и подготвување
храна и пијалаци ресторани и др. угостителски
објекти

(111) **20725** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/423 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) **20726** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/424 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за градежништво МЕДИА
ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20727** (151) 04/03/2014
(210) ТМ 2012/425 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за градежништво МЕДИА
ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SYNERGY BUSINESS CENTER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20728** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/426 (220) 25/04/2012
(181) 25/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИТАЛ БТ ДОО увоз-извоз Велес
ул.Моша Пијаде бб, 1400 Велес, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна, темно и светло зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, соја
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за кафе; брашно и производи од жита, мед, квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, свежо овошје и зеленчук, семиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи

(111) **20729** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/428 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

PATRON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
 дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
 алкохоли; ликери

(111) **20730** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/429 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

GRAN PATRON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
 дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
 алкохоли; ликери

(111) **20731** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/430 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

GRAN PATRON BURDEOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
 дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
 алкохоли; ликери

(111) **20732** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/431 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

GRAN PATRON PLATINUM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
 дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
 алкохоли; ликери

(111) **20733** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/432 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

CITRONGE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
 дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
 алкохоли; ликери

(111) **20734** (151) 12/03/2014
 (210) ТМ 2012/433 (220) 25/04/2012
 (181) 25/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PYRAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; вина;
алкохоли

(111) 20735	(151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/434	(220) 25/04/2012
	(181) 25/04/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

XO CAFE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива);
дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина;
алкохоли; ликери

(111) 20736	(151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/435	(220) 25/04/2012
	(181) 25/04/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Patron Spirits International AG**
Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ULTIMAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци; дестилирани
алкохоли; и водка

(111) 20737	(151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/439	(220) 25/04/2012
	(181) 25/04/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

YOUNG
DERM
ЛОСИОН

ЛОСИОН ЗА ЧИСТЕЊЕ

на мрсна и на
проблематична кожа

СО
ЕКСТРАКТ ОД
АЛОЕ
ВЕРА

дерматолошки
тестиран

АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

(591) бела, сина, сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 лосиони

(111) 20738	(151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/440	(220) 26/04/2012
	(181) 26/04/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет,**
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **20739** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/441 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **20740** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/442 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **20741** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/443 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **20742** (151) 12/03/2014
(210) ТМ 2012/448 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

PROACE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **20744** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/451 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. "Виргино" бр. 89, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно црвена и светло
розова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 срдства за белење и други супсанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
увоз-извоз

(111) **20745** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/452 (220) 27/04/2012
(181) 27/04/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за производство сервис,
ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ**
Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

**ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела
Вода, МК**

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3,
1000, Скопје
(540)

МАКЛИФТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни материјали, метални преносни
конструкции, жици и кабли од обичен метал кои
не се електрични, браварски производи, мали
метални производи, метални цевки, каси,
производи од метал

кл. 7 машини, машински алати, мотори и
погонски машини, машински спојници и
трансмисииски елементи (освен за сувоземни
возила)

кл. 37 градежни конструкции, поправки
инсталациски услуги

(111) **20746** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/453 (220) 27/04/2012
 (181) 27/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела Вода, МК**

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
 бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, бела, црвена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал

кл. 7 машини, машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници и трансмисионски елементи (освен за сувоземни возила)

кл. 37 градежни конструкции, поправки инсталационски услуги

(111) **20747** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/454 (220) 27/04/2012
 (181) 27/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **RED BULL GmbH**

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

ТИ ДАВА КРИИИЛЈА

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци вклучувајќи освежителни пијалаци, енергетски пијалаци, пијалаци од сурутка, изотонични, хипертонични и хипотонични пијалаци (за употреба и/или како што се бара од страна на спортистите); пиво, пиво од слад, пиво од пченица, портер пиво, ејл пиво, витко пиво и бело пиво; безалкохолни пијалаци од слад; минерална вода и газирана вода; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи, есенции и други препарати за правење пијалаци како и шумливи таблети и шумливи прашоци за пијалаци и безалкохолни коктейли

(111) **20748** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/455 (220) 27/04/2012
 (181) 27/04/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue New York, NY 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

(111) **20812**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/456

(220) 27/04/2012

(181) 27/04/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Осигурително брокерско друштво**
ЦЕРТУС АД Скопје
**ул.Народен фронт бр.5/2 локал 11, 1000
Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, зелена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал; материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, постери; печатени материјали; печатени планови;

печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магазини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање на компјутерски програми и податоци, материјали за учење, веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови

кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот, потпишување полиси за осигурување од несреќи, потпишување полиси за осигурување на живот, известување (осигурително известување), проценување (проценување недвижен имот), проценување (проценување нажит),

проценување (проценување уметнички дела), проценување (проценување антиквитети), советување во врска со осигурување, осигурително известување, брокерство, потпишување полиси за поморско осигурување, проценка (проценка на надоместување штета), проценки (финансиски проценки) [осигурување недвижности], проценка на надоместување штета, потпишување полиси за осигурување од пожар

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, собирање и прибавување вести и информации, собирање и прибавување податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; прибавување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи
 кл. 41 издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија, образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

(111) **20749** (151) 27/03/2014
 (210) ТМ 2012/461 (220) 02/05/2012
 (181) 02/05/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; внатрешни цевки за тркала на возила; гуми за тркала на возила; внатрешни цевки за гуми на возила; пневматски

гуми; гуми, цврсти за тркала на возила; гуми за тркала на возила

(111) **20750** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/462 (220) 02/05/2012
 (181) 02/05/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК
 (540)

"НЕЖНО УШТЕ ОД ПРВИОТ ДОПИР"

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 сапуни, козметички производи, препарати за нега на забите
 кл. 5 хигиенски производи за медицинска употреба
 кл. 35 рекламирање

(111) **20751** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/463 (220) 02/05/2012
 (181) 02/05/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК
 (540)

"I BUTE QE NE PREKJEN E PARE"

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 сапуни, козметички производи, препарати за нега на забите
 кл. 5 хигиенски производи за медицинска употреба
 кл. 35 рекламирање

(111) **20752** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/466 (220) 03/05/2012
 (181) 03/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Bayer Consumer Care AG**
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

БЕРАНСКАР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20753**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/467

(220) 03/05/2012

(181) 03/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство трговија и
услуги МААХИ ДООЕЛ Струмица
ул.Васил Сурчев бр. ББ (Г.Т.Ц./Глобал-локал
106) 2.400 Струмица, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, сина, окер, црвена, црна,
бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи

кл. 35 канцелариски работи, продажба на
големо и продажба на мало на игри и играчки,
предмети за гимнастика и спорт што не се
опфатени со другите класи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности, забавишта

(111) **20815**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/468

(220) 03/05/2012

(181) 03/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт
Пере Тошев 59, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
лустери, висечки ламби, столни ламби, подни
ламби, сидни ламби, плафоњерки, вградени и
надградени расветни тела, абажури за ламби,
сталаци за ламби, надворешни светилки,
фењери, канделабри, неонки, сијалици

(111) **20829**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/469

(220) 03/05/2012

(181) 03/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) ДПТУ ТАНЦА ДООЕЛ Скопје
ул.Покриена Чаршија бр.3, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки, ташни, каиши, паричници, спреови и бои
за одржување

(111) **20754**

(151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/471

(220) 04/05/2012

(181) 04/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
**19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEMOTROPIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20755** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/475 (220) 07/05/2012
(181) 07/05/2022
(450) 30/04/2014

(732) Трговско друштво **БИОМЕДИКА**
ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев ббк.2л.9, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиене
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **20756** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/479 (220) 09/05/2012
(181) 09/05/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за туристичко посредување,
превоз, изнајмување на автомобили и услуги
ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Ѓуро Ѓоновиќ бр.78А, Општина Центар,
Скопје, МК

(540)



(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, хотели,
ресторани

(111) **20757** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/480 (220) 09/05/2012
(181) 09/05/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги **КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ**
с.Колешино бб, Ново Село, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, производи од тесто и слатки, кондиторски производи, сув колач, баклава, тулумба, гурабија, меден колач, алва, бадемови слатки[тестенини], бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, брашно за исхрана, ванила[арома], вафли, желеа(овошни желеа) [слаткарски производи], колач, колачиња, крекери, кристализиран шеќер за исхрана, марципан, мелничарски производи, ориз(колач од ориз), палачинки, пастили[слаткарски производи], пралини, производи од какао, производи од тесто, пролетни ролати, слаткарски производи, слаткарски производи од кикиритки, слатки, слатки од бадем, тесто за колач, торти, фондани[слаткарски производи], чајни колачиња, чоколадо, шербети[прашок за освежителен пијалак], шеќер

(111) **20817** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/482 (220) 14/05/2012

(181) 14/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) **АБЦ рент а кар турс дооел**

ул.Васил Аџиларски бр.2, Скопје, МК

(740)

(540)

ABC RENT A CAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување стока, организирање патувања

(111) **20831** (151) 04/04/2014

(210) ТМ 2012/509 (220) 17/05/2012

(181) 17/05/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за производство, услуги и**

трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип

ул.Гоце Делчев бр.46, 2.000 Штип, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

Jofa Tekс

(591) црвена, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, прекривки за кревети, прекривки за маси, бали штоф, кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини, завеси од текстил или пластика, фланел, прекривки за мебел од текстил, трикотажа, постелнина, постави, свила

кл. 25 облека, палта, костуми, трикотажа, дресови, кошули, маици, здолништа, фустани, пантолони, униформи

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, прекривки за кревети, прекривки за маси, бали штоф, кадифена ткаенина, платно, памучни ткаенини, завеси од текстил или пластика, фланел, прекривки за мебел од текстил, трикотажа, постелнина, постави, свила, облека, палта, костуми, трикотажа, дресови, кошули, маици, здолништа, фустани, пантолони, униформи, машини за опшивање, ремени за машини, машини за влечење волна, разбои за трикотажа и чорапи, машини за пеглање, машини за текстилна индустрија

(111) **20758** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/602 (220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА**

А.Д. Прилеп

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, кафена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **20759** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/603 (220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, кафена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **20760**

(210) ТМ 2012/604

(151) 26/03/2014

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, кафена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **20761**

(210) ТМ 2012/605

(151) 26/03/2014

(220) 08/06/2012

(181) 08/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно розева, црвена, жолта, портокалова, зелена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

(111) **20762** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/607 (220) 08/06/2012
(181) 08/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

(111) **20763** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/612 (220) 11/06/2012
(181) 11/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Diageo Brands B.V.**

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **20764** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/615 (220) 11/06/2012
(181) 11/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K. (C)**

P.O. Box 23933 Safat - 13100, KW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од

метал, кои не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **20765** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/616 (220) 11/06/2012
(181) 11/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје**
ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, МК

(740)
(540)



(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

(111) **20766** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/619 (220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ**
Скопје
ул.Јордан Хаџи Константинов - Џинот број 3
Скопје, МК
(540)

BONA B FIDE

(591) бела, црна и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(111) **20767** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/624 (220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LIONTANA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **20768** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/625 (220) 13/06/2012
(181) 13/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Михајловски Михајло**
ул.„Питу Гули“ бр.32, 7000 Битола, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Femina

(591) розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, (дневни весници), печатени
изданија, печатарски производи, публикации,
брошури, фотографии, известувања, книги,
нацрти, хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, демонстрација на производи, медиуми за комуникација (презентација на производи и услуги од областа на модата и модните додатоци, козметика, на медиуми за комуникација) за малопродажни цели; спојување за доброто на другите, на различни стоки (мода, козметика), овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, претплата на весници, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; електронско издаваштво, информации за образовни и забавни настани, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, организирање избори на убавици, организирање и водење концерти, организирање саеми, организирање натпревари, позирање за уметници како модели, забава, известување за забави, планирање забави, ноќни клубови, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели,

изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, разонода, текстови (пушување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, фотографија, фотографски репортажи, шоу програми

(111) **20769** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/627 (220) 14/06/2012
(181) 14/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **RM sh.p.k.**

Lagja nr. 4, Sarande 9701, AL

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, црна, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 ветеринарни и санитарни препарати, за медицинска намена, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди


кл. 8 спреј против муви и сите други видови инсекти

(111) **20770** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/628 (220) 15/06/2012
(181) 15/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(111) **20771** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/629 (220) 18/06/2012
(181) 18/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за перење садови; електрични миксери за куќна употреба; електрични машини за перење за куќна употреба; роботски правосмукалки; вреќи за електрични правосмукалки; црева за електрични правосмукалки; автоматски машини за перење садови; електрични чистачи, електрични полирачи на чевли; електрични правосмукалки

(111) **20772** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/630 (220) 18/06/2012
(181) 18/06/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SMART CHECK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за перење садови; електрични миксери за куќна употреба; електрични машини за перење за куќна употреба; роботски правосмукалки; вреќи за електрични правосмукалки; црева за електрични

правосмукалки; автоматски машини за перење садови; електрични чистачи, електрични полирачи на чевли; електрични правосмукалки

(111) 20773	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/632	(220) 18/06/2012
	(181) 18/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство, промет, шпедиција и услуги АВАНТИ СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Лазар Трповски бр. 1/3-6, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки, сандали за капење, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, чевли и чизми од еспарто, копачки, обувки за гимнастика, сандали, чевли, дрвени чевли

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, услуги при продажба на мало и големо на: обувки, сандали за капење, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, чевли, чевли и чизми од еспарто, копачки, обувки за гимнастика, сандали, чевли, дрвени чевли

(111) 20774	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/633	(220) 18/06/2012
	(181) 18/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-импорт Скопје

бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје - Карпош, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за филтрирање, машини за просторна филтрација и индустриско отпашување, филтер преси, машини за процесна филтрација, машини за филтрирање на алкохолни и безалкохолни пијалаци, машини за деминерализирана вода, машини за филтрирање хемиски, органски и неоргански раствори, патрони за машини за филтрирање, филтери како делови на машини или мотори, филтери за прочистување на воздухот за ладење на мотори, филтери за просторна филтрација и индустриско отпашување, филтери за течна филтрација, филтери за процесна филтрација, филтери за машини за алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за деминерализирана вода, филтери за машини за хемиски, органски и неоргански раствори, филтери за останати машини од класа 7

кл. 9 маски (заштитни маски), респиратори за прочистување на воздухот, респиратори што не се за вештачко дишење, филтери (фотографија), филтери за респираторни маски, филтери за ултравиолетови зраци за фотографија

кл. 11 апарати за климатизација, апарати за ладење на воздухот, апарати за филтрирање аквариуми, апарати и машини за ладење, апарати и машини за прочистување вода, апарати и машини за воздухот, апарати и уреди за ладење, апарати и уреди за сушење, аспиратори за кујни, вентилатори (делови од уреди за климатизација), вентилатори (климатизација), вода за пиење (филтери за вода за пиење), апарати за јонизирање на воздухот, апарати за сушење на воздухот,

греалки за воздух, климатизација на возила, климатизација (инсталации за климатизација, климатизација на возила, комори за ладење, отпадни води (уреди за прочистување отпадни води), прочистувачи на гасот (делови на инсталации за гас), разладни уреди и апарати, уреди за вентилација на возила (климатизација), уреди за прочистување на вода, уреди за деминерализирана вода, апарати и уреди за процесна филтрација, апарати и уреди за филтрирање на алкохолни и безалкохолни пијалаци, апарати и уреди за прочистување хемиски, органски и неоргански раствори, уреди за прочистување на отпадни води, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, филтери како делови од уреди за домаќинствата или индустријата, филтери за вода за пиење, филтери за деминерализирана вода, филтери за воздух, филтери за климатизација, филтери за уреди за просторна филтрација и индустриско отпашување, филтери за алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за процесна филтрација, филтери за хемиски, органски и неоргански раствори, филтери за останати уреди и апарати опфатени во класа 11

кл. 21 филтери за домаќинство кои не се опфатени со другите класи

(111) 20775	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/634	(220) 18/06/2012
	(181) 18/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и застапништво
ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-импорт Скопје

бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје - Карпош, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за филтрирање, машини за просторна филтрација и индустриско отпашување, филтер преси, машини за процесна филтрација, машини за филтрирање на алкохолни и безалкохолни пијалаци, машини за деминерализирана вода, машини за филтрирање хемиски, органски и неоргански раствори, патрони за машини за филтрирање, филтери како делови на машини или мотори, филтери за прочистување на воздухот за ладење на мотори, филтери за просторна филтрација и индустриско отпашување, филтери за течна филтрација, филтери за процесна филтрација, филтери за машини за алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за деминерализирана вода, филтери за машини за хемиски, органски и неоргански раствори, филтери за останати машини од класа 7

кл. 9 маски (заштитни маски), респиратори за прочистување на воздухот, респиратори што не се за вештачко дишење, филтери (фотографија), филтери за респираторни маски, филтери за ултравиолетови зраци за фотографија

кл. 11 апарати за климатизација, апарати за ладење на воздухот, апарати за филтрирање аквариуми, апарати и машини за ладење, апарати и машини за прочистување вода, апарати и машини за воздухот, апарати и уреди за ладење, апарати и уреди за сушење, аспиратори за кујни, вентилатори (делови од уреди за климатизација), вентилатори (климатизација), вода за пиење (филтери за вода за пиење), апарати за јонизирање на воздухот, апарати за сушење на воздухот, греалки за воздух, климатизација на возила, климатизација (инсталации за климатизација, климатизација на возила, комори за ладење, отпадни води (уреди за прочистување отпадни води), прочистувачи на гасот (делови на инсталации за гас), разладни уреди и апарати,

уреди за вентилација на возила (климатизација), уреди за прочистување на вода, уреди за деминерализирана вода, апарати и уреди за процесна филтрација, апарати и уреди за филтрирање на алкохолни и безалкохолни пијалаци, апарати и уреди за прочистување хемиски, органски и неоргански раствори, уреди за прочистување на отпадни води, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, филтери како делови од уреди за домаќинствата или индустријата, филтери за вода за пиење, филтери за деминерализирана вода, филтери за воздух, филтери за климатизација, филтери за уреди за просторна филтрација и индустриско отпрашување, филтери за алкохолни и безалкохолни пијалаци, филтери за процесна филтрација, филтери за хемиски, органски и неоргански раствори, филтери за останати уреди и апарати опфатени во класа 11
кл. 21 филтери за домаќинство кои не се опфатени со другите класи

(111) **20780** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/642 (220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

VENOTON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за

пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20781** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/643 (220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) NOVARTIS AG

4002 BASEL, CH

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

DRETACEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20782** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/645 (220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) МАКПРОГРЕС ДОО

ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, кекси, колач

(111) **20783** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/646 (220) 20/06/2012
(181) 20/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) OPEN ENGLISH LLC, a company

organized under the laws of Delaware, USA

**Calles 50 y Aquilino de la Guardia Plaza Banco
General Piso 14, Panama, PA**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

OpenEnglish™

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и јазична настава,
особено, спроведување на неформални онлајн
програми за изучување на јазици и доставување
материјали; образовни услуги, имено,
обезбедување на наставни курсеви на
средношколско ниво и дистрибуција на
материјали во врска со овие курсеви (предмети),
обезбедување на простории за образовна и
јазична настава

(111) 20784	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/652	(220) 22/06/2012
	(181) 22/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Akzo Nobel Coatings International B.V.**
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

WEATHERSHIELD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, лакови (фирнајзи), средства за
лакирање; разредувачи, тонери (материји за
боење), сите наменети како додатоци за боја,
лак (фирнајз) или средства за лакирање;
средства за заштита од корозија и за заштита на
дрво; основни премази (како основа за
бојосување); средства за обојување на дрво
(wood stains)

(111) 20785	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/653	(220) 25/06/2012
	(181) 25/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

 **РеплекФарм**

(591) зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20786	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/654	(220) 25/06/2012
	(181) 25/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**
с.Радово бр.45 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 ајран (пијалак врз база на јогурт)

(111) 20787	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/655	(220) 14/06/2012
	(181) 14/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Центар за културна деконтаминација -
Битола
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт и
културни активности

(111) 20788	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/656	(220) 14/06/2012
	(181) 14/06/2022
	(450) 30/04/2014


(732) Центар за културна деконтаминација -
Битола
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, МК
(540)



(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт и
културни активности

(111) 20789	(151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/663	(220) 26/06/2012
	(181) 26/06/2022
	(450) 30/04/2014

(732) Производно услужно трговско друштво
НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје
ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, МК
(740)
(540)



(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки

(111) **20790** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/664 (220) 26/06/2012
 (181) 26/06/2022
 (450) 30/04/2014


(732) **Производно услужно трговско друштво
 НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје**
ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 обувки
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
 обувки

(111) **20792** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/665 (220) 27/06/2012
 (181) 27/06/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК
 (540)




(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
 алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20793** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/666 (220) 27/06/2012
 (181) 27/06/2022
 (450) 30/04/2014


(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК
 (740)
 (540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
 алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20794** (151) 26/03/2014
 (210) ТМ 2012/667 (220) 27/06/2012
 (181) 27/06/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) 20795 (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/669 (220) 27/06/2012


(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, златна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) 20796 (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/673 (220) 27/06/2012

(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740)

(540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) 20797 (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/674 (220) 27/06/2012

(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20798** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/675 (220) 27/06/2012


(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20799** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/676 (220) 27/06/2012

(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20800** (151) 26/03/2014

(210) ТМ 2012/678 (220) 27/06/2012

(181) 27/06/2022

(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, златна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(111) **20791** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/679 (220) 27/06/2012
(181) 27/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, светла кафена, жолта, беж, сива, бела, зелена, светло зелена, темно зелена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20814** (151) 26/03/2014
(210) ТМ 2012/687 (220) 28/06/2012
(181) 28/06/2022
(450) 30/04/2014

(732) Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи Сафе Инвест Македонија АД Скопје
бул. Партизански одреди 42А/4, 1000 Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ

Ул. Македонија бр. 7, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **20668** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/738 (220) 11/07/2012
(181) 11/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи б.б., 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, сива, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени

работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) 20667 (151) 19/03/2014
 (210) ТМ 2012/739 (220) 11/07/2012
 (181) 11/07/2022
 (450) 30/04/2014

(732) Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
 ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, сива, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за

пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) 20666 (151) 19/03/2014
 (210) ТМ 2012/741 (220) 11/07/2012
 (181) 11/07/2022
 (450) 30/04/2014

(732) Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
 ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **20833** (151) 11/04/2014
(210) ТМ 2012/764 (220) 16/07/2012
(181) 16/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, МК**
(740)
(540)



(591) зелна, жолта, сина, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалоци
кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци

(111) **20669** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/773 (220) 20/07/2012
(181) 20/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) **ФИТОФАРМ**
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светла и темна: сина, црвена, портокалова и жолта
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20670** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/794 (220) 26/07/2012
(181) 26/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Monster Energy Company**
1 Monster Way Corona, CA 92879, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER REHAB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хранливи додатоци во течна форма
кл. 30 инстант чај, леден чај и пијалоци на база на чај; инстант ароматизиран чај, леден чај и пијалоци на база на чај
кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **20665** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/803 (220) 27/07/2012
(181) 27/07/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. „Трета Македонска бригада“ бб, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, зелена, портокалова, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, млеко и млечни производи, кандирано овошје, варено овошје, овошни каши

кл. 30 шеќер, слатки, сосови, ароматични подготовки за исхрана, ароми за пијалаци, овошни желеа, пијалоци на база на чај

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, екстракти за правење пијалаци

(111) **20715** (151) 04/03/2014

(210) ТМ 2012/848 (220) 13/08/2012

(181) 13/08/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, светло и темно жолта, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (јогурт)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со млечен производ-јогурт

(111) **20714** (151) 04/03/2014

(210) ТМ 2012/849 (220) 14/08/2012

(181) 14/08/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Јавно Претпријатие Стрежево Битола ул.Булевар 1-ви Мај б.б. Битола, МК**

(740)

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба, производи од риба

(111) **20713** (151) 04/03/2014

(210) ТМ 2012/863 (220) 14/08/2012

(181) 14/08/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

NIFLAM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) 20672	(151) 28/02/2014
(210) ТМ 2012/865	(220) 17/08/2012
	(181) 17/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

BETHAGEN BOSNALIJEK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) 20721	(151) 04/03/2014
(210) ТМ 2012/866	(220) 21/08/2012
	(181) 21/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MONSANTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди, пестициди, фунгициди и
инсектициди во меѓународната класа 05

(111) 20687	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/869	(220) 22/08/2012
	(181) 22/08/2022
	(450) 30/04/2014

(230)(300)
(732) **Henan Xinfei Electric Co. Ltd.**
Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN
(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, бела, сите нијанси на кафеава,
портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на
сина, метлик златна
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери,
компресори за фрижидер; делови и опрема за
машини за перење на алишта и компресори за
фрижидер
кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови
печки, клима уреди, инсталации и апарати за
климатизација, апарати и машини за ладење,
разладни садови, машини и апарати за лед,
рачни фрижидери, апарати и инсталации за
ладење, садови за лед, апарати за ладење на
воздух, инсталации и апарати за вентилација
[климатизација]; лабораториски печки,
структурни плочи за печки; тенџериња за
готвење под притисок, електрични; печки за
печење; рингли, садови за готвење, електрични;
шпорети; апарати и инсталации за готвење;
рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња
[апарати за готвење], кујнски печки [рерни];
скарни; автоклави [шпорети на електричен
притисок]; соларни бојлери; соларни разладни
уреди; опрема за соларно осветлување

(111) **20720** (151) 16/04/2014
 (210) ТМ 2012/874 (220) 22/08/2012
 (181) 22/08/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Astellas Pharma Europe B.V.**
Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)


LIPOBASE REPAIR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати; лекови;
 фармацевтски препарати за лекување на кожни
 болести, состојби и пореметувања;
 фармацевтски препарати за површинско
 локално лекување (одделни делови на кожа)

(111) **20719** (151) 16/04/2014
 (210) ТМ 2012/875 (220) 22/08/2012
 (181) 22/08/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **The Coca-Cola Company,**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, сите нијанси на зелена, сите нијанси
 на портокалова, бела

(554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 сокови и напитки од овошје и зеленчук

(111) **20718** (151) 16/04/2014
 (210) ТМ 2012/876 (220) 23/08/2012
 (181) 23/08/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Jack Daniel's Properties, Inc.**
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,
California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 33 алкохолни напитки, вклучителни
 дестилирани алкохоли

(111) **20717** (151) 16/04/2014
 (210) ТМ 2012/879 (220) 24/08/2012
 (181) 24/08/2022
 (450) 30/04/2014

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

TANRIOS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **20716** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/880 (220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

VIMASCEND

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **20664** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/883 (220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални

производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 9 апарати и инструменти:

научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски; оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација; снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20663** (151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/884 (220) 24/08/2012
(181) 24/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 9 апарати и инструменти:

научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски; оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација; снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20712** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/887 (220) 27/08/2012
(181) 27/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) **DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) сива, бела, црна, портокалова, сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати и инсталации за климатизација на воздух; апарати и инсталации за прочистување на воздух; апарати и инсталации за вентилирање; апарати и инсталации за ладење на воздух; апарати и инсталации за греење на воздух; апарати и инсталации за зголемување на влажноста (влажнење); апарати и инсталации за намалување на влажноста; грејачи за вода; делови и приклучоци (опрема) за сите гореспоменати производи

(111) **20711** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/891 (220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Gaudal Limited**

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th Floor 3030 Limassol, CY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

IMPRESSION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување (абразивни препарати); сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика, лосиони за коса; обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, бои за брада; препарати за отстранување на бои; маскара, препарати за белење на коса;

препарати за белење (деколоранти) за
козметички цели; пасти за заби

(111) 20710	(151) 04/03/2014
(210) ТМ 2012/892	(220) 29/08/2012
	(181) 29/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Gaudal Limited**

**35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за употреба за перење; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување (абразивни
препарати); сапуни; парфимерија, етерични
(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,
бои за брада; препарати за отстранување на
бои; маскара, препарати за белење на коса;
препарати за белење (деколоранти) за
козметички цели; пасти за заби

(111) 20709	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/893	(220) 29/08/2012
	(181) 29/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Gaudal Limited**

**35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION FANTASY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за употреба за перење; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување (абразивни
препарати); сапуни; парфимерија, етерични
(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,

бои за брада; препарати за отстранување на
бои; маскара, препарати за белење на коса;
препарати за белење (деколоранти) за
козметички цели; пасти за заби

(111) 20708	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/894	(220) 29/08/2012
	(181) 29/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Gaudal Limited**

**35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION BLOND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за употреба за перење; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување (абразивни
препарати); сапуни; парфимерија, етерични
(основни) масла, козметика, лосиони за коса;
обојувачи за коса, вклучително и бои за коса,
бои за брада; препарати за отстранување на
бои; маскара, препарати за белење на коса;
препарати за белење (деколоранти) за
козметички цели; пасти за заби

(111) 20674	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/911	(220) 31/08/2012
	(181) 31/08/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**

село Вишна, Регион Бургас, BG

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

STADIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) 20673	(151) 19/03/2014
(210) ТМ 2012/912	(220) 31/08/2012
	(181) 31/08/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**
село Вишна, Регион Бургас, BG

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

MURANO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) 20706	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/915	(220) 03/09/2012
	(181) 03/09/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК
(540)

БРОНЛЕС ДИРЕКТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20705	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/916	(220) 03/09/2012
	(181) 03/09/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК
(540)

BRONLES DIRECT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20704	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/919	(220) 03/09/2012
	(181) 03/09/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.**

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855
Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai,
CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PHICOMM

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски тастатури;
компјутерски програми [софтвер што може да се
симнува од интернет]; компјутерско глумче
[опрема за обработка на податоци]; електронски
изданија што можат да се симнат од интернет;
подлоги за компјутерски глумчиња; лаптоп
компјутери; навигациони инструменти;
радиотелефонски прибори; сателитски
навигациони апарати; систем за глобално
позиционирање [GPS] апарати; каиши за
мобилни телефони (привезоци); електрични
апарати за надгледување; рингтонови за
мобилни телефони што можат да се симнуваат
од интернет; слушалки; преносни медија уреди;
музички фајлови кои може да се симнуваат од
интернет; конвертори, електрични; прекинувачи,
штекери и други контакти [електрични
приклучоци], полначи за електрични батерии,
батерии, електрични; акумулатори, електрични;
преносни компјутери; контролни табли; радија;
громобрани; фајлови со слики кои може да се
симнуваат од интернет; галвански ќелии

(111) 20698	(151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/920	(220) 03/09/2012
	(181) 03/09/2022
	(450) 30/04/2014

(732) **Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.**
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855
Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai,
CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PHICOMM

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 надворешно рекламирање; демонстрација на производи; јавно мислење; уредување излози; компјутерско рекламирање преку интернет; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; промовирање на продажбата за трети лица; маркетинг

(111) **20724** (151) 16/04/2014

(210) ТМ 2012/943 (220) 10/09/2012

(181) 10/09/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH**

Theodor-Heuss-Strasse 57 47167 Duisburg, DE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 магнетен стегач и уреди за подигнување; опрема за активирање и деактивирање на индустриски магнети

кл. 9 индустриски магнети и друга опрема за подигнување; магнетни плочи; магнетни греди; магнетни засилувачи; метални разделувачи, метални и феро-легурни системи за разделување, поточно: магнетни ролни, системи за разделување со резервоар, магнетни багери, појасни магнетни разделувачи, магнетни разделувачи со правоаголна форма,

цилиндрични магнетни разделувачи, магнетни разделувачи со резервоар, транспортер за појасен магнетен разделувач; резервни батерии за итно напојување

кл. 42 инженерски услуги; планирање и инсталација на магнетни стегачи, опрема за подигнување и поврзани консултантски услуги

(111) **20723** (151) 16/04/2014

(210) ТМ 2012/945 (220) 10/09/2012

(181) 10/09/2022

(450) 30/04/2014

(732) **SHFL entertainment, Inc.**

1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги на забава, особено овозможување, изнајмување и давање на лиценца за игри на среќа кои се играат во живо и по електронски пат; казино игри, игри за забава и игри заради плаќање кои се играат он-лајн и по пат на Интернет; споредни обложувалници, споредни игри и карактеристики он-лајн и Интернет игри; игри на среќа кои се играат во живо, по пат на видео и/или он-лајн; игри кои може да се превземат и игри кои не може да се превземат; достава на правила за играње на игри за он-лајн и Интернет игри; овозможување, изнајмување и лиценцирање на он-лајн и Интернет игри; овозможување на казина, игри и услуги на обложување он-лајн или преку Интернет

вебсајтови; играње преку Интернет или играње преку мобилни телефони со користење на технологија на далечинско управување вклучувајќи игра за забава без обложување, игри што се играат на маса во живо или посебни мобилни уреди за игри дури и кога се користи технологија на далечинско управување; овозможување на игри по пат на систем базиран на компјутери; услуги на овозможување електронски игри по пат на Интернет; услуги на он-лајн и Интернет игри што се играат од забава

(111) **20722** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/947 (220) 11/09/2012
(181) 11/09/2022
(450) 30/04/2014

**(732) Kickers International B.V. a Dutch company,
Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KICKERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали кои не се вклучени во другите класи; багаж; куфери; патни торби; торби; ранци; несесери; торби за секојдневна употреба; кутии за козметика; каиши; акт-ташни; рачни торби; торби за патувања; спортски торби; руксаци; ташни; паричници; чадори за дожд и чадори за сонце; стапови за одење

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **20671** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/962 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(111) **20696** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/968 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 540-8645, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RIENSO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20695** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/969 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 540-8645, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сите нијанси на црвена и темносива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20694** (151) 14/04/2014
(210) ТМ 2012/975 (220) 18/09/2012
(181) 18/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) **American International Group, Inc. a Delaware corporation**

180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи со недвижен имот; услуги за проценка при осигурување од областа на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни возила, воздухопловство, нарушување на бизнис, управување со кризи во работењето, одговорност на директори и службеници, инвалидитет, бенифиции за вработени, одговорност кон вработените, одговорност за околината, грешки и пропусти, откажување настани, лојалност и криминал, фудуцијарна одговорност, измама, генерална одговорност, национална безбедност и тероризам, идентификување кражба, киднапирање и

откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, приватност и безбедност на мрежа, одговорност на производи, професионална одговорност, имот и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и политички ризик, патување, и надоместок на работниците; услуги за управување со финансиски ризик; гаранција на анuitет, издавање и работење со анuitети; финансиско управување на планови за пензионирање; советодавни услуги за инвестирање; управување со инвестиции; инвестирање во заеднички фондови; услуги за хипотека - кредитирање на недвижен имот; управување со недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за заеми; осигурителни брокерски и агенциски услуги во областа на користени авиони

(111) **20693** (151) 14/04/2014
(210) ТМ 2012/976 (220) 18/09/2012
(181) 18/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) **American International Group, Inc. a Delaware corporation**

180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи со недвижен имот; услуги за проценка при осигурување од областа на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни возила, воздухопловство, нарушување на бизнис, управување со кризи во работењето, одговорност на директори и службеници, инвалидитет, бенифиции за вработени, одговорност кон вработените, одговорност за околината, грешки и пропусти, откажување

настани, лојалност и криминал, фудицијарна одговорност, измама, генерална одговорност, национална безбедност и тероризам, идентификување кражба, киднапирање и откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, приватност и безбедност на мрежа, одговорност на производи, професионална одговорност, имот и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и политички ризик, патување, и надоместок на работниците; услуги за управување со финансиски ризик; гаранција на анuitет, издавање и работење со анuitети; финансиско управување на планови за пензионирање; советодавни услуги за инвестирање; управување со инвестиции; инвестирање во заеднички фондови; услуги за хипотека - кредитирање на недвижен имот; управување со недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за заеми; осигурителни брокерски и агенциски услуги во областа на користени авиони

(111) **20692** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/980 (220) 19/09/2012
(181) 19/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Имperiал Тобако ТКС а.д.**
ул., „11 Октомври“ бр.125, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, било преработен или непреработен; производи од тутун; цигари; пури; замени за тутун, од кои ниту една не е за

медицински или лековити цели; кибрити и артикли за пушачите

(111) **20691** (151) 14/04/2014
(210) ТМ 2012/982 (220) 20/09/2012
(181) 20/09/2022
(450) 30/04/2014

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, портокалова, жолта, зелена,
сина, виолетова, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, слатки,
пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

(111) **20690** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/983 (220) 21/09/2012
(181) 21/09/2022
(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-
Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540) **BETAMSAL**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **20689** (151) 16/04/2014
(210) ТМ 2012/984 (220) 21/09/2012

(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VILAMAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **20688**

(151) 16/04/2014

(210) ТМ 2012/985

(220) 21/09/2012

(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

IRBENIDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **20835**

(151) 16/04/2014

(210) ТМ 2012/987

(220) 21/09/2012

(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014

(230)(300)

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SILETRIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **20697**

(151) 16/04/2014

(210) ТМ 2012/996

(220) 21/09/2012

(181) 21/09/2022

(450) 30/04/2014

(732) **Друштво за маркетинг и пропаганда**

МЕДИА ХАУС ДОО Скопје

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ПРВА КАРТИЧКА ШТО

САМА СЕ ПОЛНИ.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; рекламни паноа; рекламни постери; рекламирање преку електронски дигитални и печатени медиуми

кл. 36 финансиски работи; монетарни работи; банкарство; издавање кредитни картички

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	20721	9	20724	24	20831
2	20784	5	20750	9	20774	25	20685
3	20669	5	20751	9	20775	25	20722
3	20675	5	20752	9	20801	25	20765
3	20676	5	20754	9	20813	25	20770
3	20677	5	20755	10	20755	25	20773
3	20678	5	20767	10	20827	25	20776
3	20679	5	20769	10	20828	25	20777
3	20708	5	20779	11	20663	25	20789
3	20709	5	20780	11	20664	25	20790
3	20710	5	20781	11	20687	25	20804
3	20711	5	20785	11	20712	25	20811
3	20737	5	20802	11	20774	25	20831
3	20744	5	20803	11	20775	26	20685
3	20750	5	20808	11	20810	28	20753
3	20751	5	20809	12	20680	28	20770
3	20779	5	20828	12	20681	29	20665
3	20780	5	20835	12	20742	29	20714
3	20785	6	20663	12	20749	29	20715
3	20825	6	20664	14	20805	29	20728
3	20830	6	20745	16	20666	29	20744
5	20669	6	20746	16	20667	29	20758
5	20670	6	20764	16	20668	29	20759
5	20672	6	20805	16	20768	29	20760
5	20682	7	20687	16	20770	29	20761
5	20688	7	20724	16	20812	29	20762
5	20689	7	20743	16	20826	29	20786
5	20690	7	20745	17	20683	29	20791
5	20695	7	20746	18	20722	29	20806
5	20696	7	20771	18	20776	29	20807
5	20699	7	20772	18	20777	30	20665
5	20705	7	20774	19	20663	30	20670
5	20706	7	20775	19	20664	30	20691
5	20713	8	20769	21	20770	30	20699
5	20716	9	20663	21	20774	30	20728
5	20717	9	20664	21	20775	30	20744
5	20720	9	20704	24	20811	30	20757

30	20782
30	20791
30	20807
30	20816
31	20728
31	20738
31	20739
31	20740
31	20741
31	20807
32	20665
32	20670
32	20686
32	20702
32	20719
32	20738
32	20739
32	20740
32	20741
32	20747
32	20770
32	20791
32	20807
32	20833
33	20718
33	20729
33	20730
33	20731
33	20732
33	20733
33	20734
33	20735
33	20736
33	20763
33	20792
33	20793
33	20794
33	20795
33	20796
33	20797
33	20798

33	20799
33	20800
34	20673
34	20674
34	20692
34	20725
35	20666
35	20667
35	20668
35	20671
35	20684
35	20685
35	20697
35	20698
35	20699
35	20701
35	20715
35	20726
35	20727
35	20728
35	20743
35	20744
35	20750
35	20751
35	20753
35	20756
35	20765
35	20768
35	20773
35	20776
35	20777
35	20789
35	20790
35	20792
35	20793
35	20794
35	20795
35	20796
35	20797
35	20798
35	20799

35	20800
35	20801
35	20804
35	20805
35	20807
35	20811
35	20812
35	20815
35	20822
35	20823
35	20824
35	20826
35	20829
35	20831
35	20832
35	20833
35	20834
35	20836
36	20693
36	20694
36	20697
36	20726
36	20727
36	20812
36	20814
36	20818
36	20823
36	20824
36	20834
37	20743
37	20745
37	20746
37	20764
37	20801
37	20822
37	20834
38	20812
39	20666
39	20667
39	20668
39	20817

41	20666
41	20667
41	20668
41	20723
41	20748
41	20753
41	20756
41	20765
41	20768
41	20770
41	20783
41	20787
41	20788
41	20812
41	20813
41	20814
41	20820
41	20821
41	20826
42	20663
42	20664
42	20724
42	20808
43	20700
43	20703
43	20707
43	20726
43	20727
43	20756
43	20778
43	20807
43	20833
44	20699
44	20755
45	20684
45	20766
45	20819

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1252	20827
Abbott Diabetes Care Inc.	MK/T/ 2011/1363	20828
AbbVie Inc.	MK/T/ 2012/275	20808
Akzo Nobel Coatings International B.V.	MK/T/ 2012/652	20784
American International Group, Inc. a Delaware corporation	MK/T/ 2012/975	20694
American International Group, Inc. a Delaware corporation	MK/T/ 2012/976	20693
Astellas Pharma Europe B.V.	MK/T/ 2012/874	20720
BASF Agro B.V. Arnhem(NL)	MK/T/ 2012/287	20809
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2012/466	20752
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2012/865	20672
Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG	MK/T/ 2012/411	20683
CROSSCARE LIMITED	MK/T/ 2011/964	20802
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	MK/T/ 2012/887	20712
Diageo Brands B.V.	MK/T/ 2012/612	20763
ENERGY BRANDS INC.	MK/T/ 2008/1895	20686
Farmaceutsko - hemijska industrija "ZDRAVLJE" Akcionarsko drustvo	MK/T/ 2012/410	20682
Forest Tosara Limited	MK/T/ 2009/563	20779
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB	MK/T/ 2004/148	20816
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/891	20711
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/892	20710
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/893	20709
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/894	20708
Giga-Byte Technology Co., Ltd.	MK/T/ 2010/933	20801
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.	MK/T/ 2012/461	20749
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/983	20690
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/984	20689
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/985	20688
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/987	20835
Henan Xinfei Electric Co. Ltd.	MK/T/ 2012/869	20687
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/ 2011/1128	20803
Ioche-Maxion S/A	MK/T/ 2012/408	20680
Ioche-Maxion S/A	MK/T/ 2012/409	20681
Jack Daniel's Properties, Inc.	MK/T/ 2012/876	20718
Japan Tobacco Inc.	MK/T/ 2012/423	20725
Kickers International B.V. a Dutch company,	MK/T/ 2012/947	20722
Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K. (C)	MK/T/ 2012/615	20764
Lutariko DOOEL Skopje	MK/T/ 2011/362	20834

Merck Sharp & Dohme Corp.	МК/Т/ 2012/879	20717
Merck Sharp & Dohme Corp.	МК/Т/ 2012/880	20716
MONSANTO TECHNOLOGY LLC	МК/Т/ 2012/866	20721
Monster Energy Company	МК/Т/ 2012/794	20670
NBA Properties, Inc.	МК/Т/ 2012/455	20748
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2012/624	20767
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2012/643	20781
OPEN ENGLISH LLC, a company organized under the laws of Delaware, USA	МК/Т/ 2012/646	20783
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/428	20729
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/429	20730
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/430	20731
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/431	20732
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/432	20733
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/433	20734
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/434	20735
Patron Spirits International AG	МК/Т/ 2012/435	20736
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	МК/Т/ 2012/471	20754
Raychem HTS Limited	МК/Т/ 2012/326	20810
RED BULL GmbH	МК/Т/ 2012/454	20747
RM sh.p.k.	МК/Т/ 2012/627	20769
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	МК/Т/ 2012/629	20771
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	МК/Т/ 2012/630	20772
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	МК/Т/ 2012/919	20704
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	МК/Т/ 2012/920	20698
SHFL entertainment, Inc.	МК/Т/ 2012/945	20723
Stichting BDO	МК/Т/ 2011/1181	20823
Stichting BDO	МК/Т/ 2011/1182	20824
Takeda Pharmaceutical Company Limited	МК/Т/ 2012/968	20696
Takeda Pharmaceutical Company Limited	МК/Т/ 2012/969	20695
The Coca-Cola Company	МК/Т/ 2012/628	20770
The Coca-Cola Company,	МК/Т/ 2012/875	20719
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2011/1195	20825
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2012/448	20742
UNILEVER N.V.	МК/Т/ 2011/1135	20830
Wm. WRIGLEY Jr. Company	МК/Т/ 2012/982	20691
Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH	МК/Т/ 2012/943	20724
АБЦ рент а кар турс дооел	МК/Т/ 2012/482	20817
Адвокат Маја Парговска Скопје	МК/Т/ 2012/413	20684
Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Скопје	МК/Т/ 2012/619	20766
Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје	МК/Т/ 2011/1239	20819
Акционерско друштво за вршење осигурително брокерски работи Сафе Инвест Македонија АД Скопје	МК/Т/ 2012/687	20814
Арсов Кристијан	МК/Т/ 2012/270	20807

Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт	МК/Т/ 2012/468	20815
БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ Друштво за производство, инженеринг и трговија Скопје	МК/Т/ 2011/958	20822
ВИВИТ КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2011/723	20832
ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ	МК/Т/ 2004/938	20813
Димитриоски Жарко	МК/Т/ 2011/1222	20820
Димитриоски Жарко	МК/Т/ 2011/1223	20821
ДПТУ ТАНЦА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/469	20829
Друштво за градежништво МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/424	20726
Друштво за градежништво МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/425	20727
Друштво за градежништво, трговија и услуги ДУГОЈОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/417	20700
Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/996	20697
Друштво за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2011/1126	20818
Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/416	20699
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/679	20791
Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/452	20745
Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/453	20746
Друштво за производство транспорт трговија и услуги ЕУРО - ПОЛОГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино	МК/Т/ 2012/235	20743
Друштво за производство трговија и услуги МААХИ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2012/467	20753
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/803	20665
Друштво за производство, промет, шпедиција и услуги АВАНТИ СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/632	20773
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз	МК/Т/ 2012/48	20776
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and Друштво за производство трговија и услуги БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз	МК/Т/ 2012/49	20777
Друштво за производство, трговија и услуги ВИТАЛ БТ ДОО увоз-извоз Велес	МК/Т/ 2012/426	20728
Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/451	20744
Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/480	20757
Друштво за производство, услуги и трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип	МК/Т/ 2012/509	20831
Друштво за промет и услуги ОТТИЦА ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје	МК/Т/ 2008/1255	20836
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/962	20671
Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/883	20664

Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/884	20663
Друштво за туризам, трговија и услуги БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/52	20778
Друштво за туристичко посредување, превоз, изнајмување на автомобили и услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/479	20756
Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/420	20703
Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/421	20707
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/653	20785
Имperiал Тобако ТКС а.д.	МК/Т/ 2012/980	20692
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	МК/Т/ 2012/848	20715
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)	МК/Т/ 2012/911	20674
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)	МК/Т/ 2012/912	20673
Јавно Претпријатие Стрежево Битола	МК/Т/ 2012/849	20714
ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА КРИСТИНА	МК/Т/ 2012/418	20701
Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1240	20826
Љупчо Петровски	МК/Т/ 2011/1266	20805
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2012/645	20782
Михајловски Михајло	МК/Т/ 2012/625	20768
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2012/654	20786
Небојша Златевски	МК/Т/ 2012/419	20702
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје	МК/Т/ 2012/456	20812
ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА ПОЛЕНАК	МК/Т/ 2012/225	20806
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/602	20758
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/603	20759
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/604	20760
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/605	20761
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/607	20762
Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/663	20789
Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/664	20790
ПРОМО МАТИК ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1248	20804
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/616	20765
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/665	20792
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/666	20793
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/667	20794
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/669	20795
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/673	20796
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/674	20797
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/675	20798
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/676	20799
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/678	20800
Сун анд Старс	МК/Т/ 2011/338	20811
ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и	МК/Т/ 2012/633	20774

застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО экспорт-импорт Скопје		
ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО экспорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/634	20775
Трговско друштво БИОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/475	20755
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/764	20833
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/738	20668
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/739	20667
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/741	20666
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/440	20738
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/441	20739
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/442	20740
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/443	20741
Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ -СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ-ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/414	20685
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/404	20676
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/439	20737
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/462	20750
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/463	20751
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД-Скопје	МК/Т/ 2012/405	20677
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/403	20675
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/406	20678
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/407	20679
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/863	20713
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/915	20706
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/916	20705
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2012/642	20780

ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2012/773	20669
Центар за културна деконтаминација - Битола	МК/Т/ 2012/655	20787
Центар за културна деконтаминација - Битола	МК/Т/ 2012/656	20788

ПРОМЕНИ

(111) 4833

(732) Chiquita Brands L.L.C.

550 S.Caldwell Street, Charlotte, North Carolina 28202, US

(111) 6303

(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P.

11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070, US

(111) 3105

(732) Virgin Enterprises Limited

The School House, 50 Brook Green London W67RR, GB

(111) 4013

(732) Inter IKEA systems B.V.

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

(111) 4015

(732) Inter IKEA systems B.V.

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

(111) 6323

(732) Inter IKEA systems B.V.

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL

(111) 4054

(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 778

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited

1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern Centre, 048659, SG

(111) 783

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited

1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern Centre, 048659, SG

(111) 3607

(732) AUSTIN NICHOLS & Co., Incorporated

250 Park Avenue, 17th Floor, New York, N.Y. 10177, US

(111) 6236

(732) Abbott Medical Optics Inc.

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US

(111) 5414

(732) MasterCard International Incorporated (a Delaware corporation)

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US

(111) 4851

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 4959

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP

(111) 4981

(732) Abbott Medical Optics Inc.

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US

(111) 4185

(732) **FELIX GmbH & Co., KG**
Binnerheide 28, 58239 Schwerte, DE

(111) **4185**

(732) **FELIX GmbH & Co., KG**
Binnerheide 28, 58239 Schwerte, DE

(111) **4272**

(732) **Sandvik Mining and Construction Oy**
Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere, FI

(111) **1579**

(732) **HAW PAR CORPORATION LIMITED**
178 Clemenceau Avenue # 08.00, Haw Par
Glass Tower, SG

(111) **1580**

(732) **HAW PAR CORPORATION LIMITED**
178 Clemenceau Avenue # 08.00, Haw Par
Glass Tower, SG

(111) **2996**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP

(111) **2997**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP

(111) **3000**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP

(111) **3453**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP

(111) **3454**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD,**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, JP

(111) **6347**

(732) **RHYTHM WATCH CO., LTD**
299-12, Kitabukurocho 1-chome, Omiya-ku,
Saitama-City, Saitama, Japan 330-9551, JP

(111) **2505**

(732) **NIKE INTERNATIONAL Ltd., Corporation**
of Bermuda
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon,
97005-6453, US

(111) **1786**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **1786**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **1786**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **1786**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **1833**

(732) **TBL Licensing LLC**
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire
03885, US

(111) **6247**

(732) **Virgin Enterprises Limited**
The School House, 50 Brook Green London
W67RR, GB

(111) **6835**

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) **4689**

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**
Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI

(111) **3323**

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**

**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 7713

**(732) GE Healthcare Bio-Sciences AB
30 Bjorkgatan Uppsala SE 751 84, SE**

(111) 7403

**(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT**

(111) 7403

**(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT**

(111) 7404

**(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT**

(111) 7404

**(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT**

(111) 8064

**(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 8558

**(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 8933

**(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 8931

**(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 10217

**(732) Eminence Speaker Asquisition, LLC
Kentucky corporation**

**P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence,
KY 40019-0360, US**

(111) 10465

**(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US**

(111) 10466

**(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US**

(111) 10467

**(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US**

(111) 10468

**(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US**

(111) 10921

**(732) Reynolds Innovations Inc.
401 North Main Street Winston-Salem, North
Carolina 27102 , US**

(111) 11864

**(732) NIKE INTERNATIONAL Ltd. and N.E.T.
Co United S.A.
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon,
97005-6453 , US and Offshore Incorporations
Limited P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, VG**

(111) 12649

**(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК**

(111) 12544

**(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12545

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 16829

(732) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг
СПОРТ М експорт-импорт Скопје
ул.Рајко Жинзифов бр.18-1/2, Скопје, МК

ПРЕНОС

(111) 778

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited
1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern
Centre, 048659, SG

(111) 783

(732) Fonterra Brands (Singapore) Pre Limited
1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern
Centre, 048659, SG

(111) 4852

(732) MSD CONSUMER CARE, INC.
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US

(111) 4304

(732) COGNIS IP Management GmbH
Henkelstrasse 67 D-40589 Duesseldorf, DE

(111) 1786

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 1833

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire
03885, US

(111) 3194

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5853

(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 5856

(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 5857

(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 5950

(732) Golden Lady Company - S.p.A
Jesi (AN) viale Cavallotti n.11, IT

(111) 2262

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 7403

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

(111) 7404

(732) Perfetti Van Melle SpA
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

(111) **8559**
(732) **Kraft Foods Global Brands LLC,**
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) **8559**
(732) **Kraft Foods Global Brands LLC,**
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) **11028**
(732) **Tsvetan Stefanov Lukanov**
gr. Pravets, j.k. Sever, bl. 210, floor 3, apt.22,
BG

(111) **11817**
(732) **Church & Dwight Virginia Co., Inc. a**
corporation of the State of Delaware
1851 Touchstone Road, Colonia Heights,
Virginia 23834, US

(111) **12531**
(732) **C.P.Pharmaceuticals International C.V.**
c/v General Partners Pfizer Manufacturing LLC
and Pfizer Production LLC
235 East 42-nd Street, New York, NY 10017, US

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111) 23	(186) 22/02/2023
(111) 24	(186) 22/02/2023
(111) 182	(186) 22/02/2023
(111) 183	(186) 22/02/2023
(111) 27	(186) 22/02/2023
(111) 595	(186) 22/02/2023
(111) 184	(186) 22/02/2023
(111) 596	(186) 22/02/2023
(111) 4833	(186) 04/03/2023
(111) 235	(186) 30/03/2023
(111) 159	(186) 27/07/2023
(111) 160	(186) 27/07/2023
(111) 161	(186) 27/07/2023
(111) 260	(186) 27/07/2023
(111) 261	(186) 27/07/2023
(111) 268	(186) 27/07/2023
(111) 269	(186) 27/07/2023
(111) 272	(186) 27/07/2023
(111) 274	(186) 27/07/2023
(111) 152	(186) 27/07/2023
(111) 354	(186) 03/08/2023

(111) 356	(186) 03/08/2023
(111) 606	(186) 20/12/2023
(111) 4831	(186) 30/10/2019
(111) 3077	(186) 20/07/2020
(111) 1988	(186) 25/05/2020
(111) 1989	(186) 10/11/2022
(111) 6303	(186) 23/01/2020
(111) 4015	(186) 20/12/2019
(111) 6323	(186) 10/12/2019
(111) 1868	(186) 08/07/2015
(111) 1452	(186) 02/12/2021
(111) 1453	(186) 02/12/2021
(111) 3607	(186) 12/05/2022
(111) 6236	(186) 16/06/2024
(111) 5414	(186) 09/08/2014
(111) 5495	(186) 08/11/2014
(111) 4959	(186) 05/11/2020
(111) 4185	(186) 30/08/2021
(111) 4209	(186) 05/07/2019
(111) 1942	(186) 10/02/2024
(111) 4272	(186) 22/07/2017
(111) 4275	(186) 25/04/2023
(111) 4277	(186) 10/09/2022
(111) 1579	(186) 16/10/2019
(111) 1580	(186) 16/10/2019
(111) 4304	(186) 20/04/2017
(111) 2996	(186) 15/05/2020
(111) 2997	(186) 15/05/2020
(111) 3000	(186) 15/08/2020
(111) 3453	(186) 02/02/2020
(111) 3454	(186) 15/02/2020
(111) 1335	(186) 25/02/2015
(111) 2505	(186) 10/09/2022
(111) 4372	(186) 03/10/2019
(111) 2664	(186) 20/01/2023
(111) 2732	(186) 30/12/2017
(111) 1786	(186) 05/09/2018
(111) 1774	(186) 21/03/2020
(111) 4467	(186) 12/11/2021

(111) 6666	(186) 30/03/2015
(111) 6629	(186) 14/07/2015
(111) 6836	(186) 17/07/2015
(111) 6481	(186) 15/09/2015
(111) 6744	(186) 10/11/2015
(111) 6703	(186) 10/11/2015
(111) 6755	(186) 28/12/2015
(111) 6665	(186) 11/07/2015
(111) 2763	(186) 25/12/2020
(111) 2769	(186) 25/08/2019
(111) 2770	(186) 25/08/2019
(111) 2771	(186) 25/08/2019
(111) 2773	(186) 25/08/2019
(111) 2401	(186) 22/10/2019
(111) 6399	(186) 16/08/2017
(111) 6797	(186) 02/02/2016
(111) 6854	(186) 13/02/2016
(111) 6927	(186) 19/04/2016
(111) 7713	(186) 22/07/2016
(111) 7544	(186) 14/03/2017
(111) 7403	(186) 08/04/2017
(111) 7404	(186) 08/04/2017
(111) 7996	(186) 23/12/2017
(111) 9523	(186) 05/01/2019
(111) 8559	(186) 11/01/2019
(111) 8875	(186) 12/11/2019
(111) 9352	(186) 25/11/2019
(111) 8693	(186) 14/12/2019
(111) 8878	(186) 14/12/2019
(111) 10217	(186) 18/12/2020
(111) 10921	(186) 27/12/2021
(111) 11864	(186) 19/03/2023

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 3825 МК/Т/ 1993/8644

(111) 13727 МК/Т/ 2006/284

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 1609 МК/Т/ 1994/91783

(111) 15497 МК/Т/ 2008/26

ИСТЕКУВАЊЕ

(111) 3501

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2012

(111) 3995

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2012

(111) 3822

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 4995

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2012

(111) 5025

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2011

(111) 5024

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/12/2011

(111) 5122

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2012

(111) 5109

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/01/2012

(111) 5112

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2012

(111) 5027

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2011

(111) 5076

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5081

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5085

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5080

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5072

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5069

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5033

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/02/2012

(111) 5126

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5131

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5132

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5139

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5141

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5143

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5145

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5146

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5261

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5093

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5094

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5090

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 5061

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2011

(111) 2639

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2006

(111) 2641

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/09/2007

(111) 2477

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2012

(111) 1558

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2011

(111) 1904

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2012

(111) 1908

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2006

(111) 1650

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2009

(111) 1651

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2009

(111) 1652

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2009

(111) 4284

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2011

(111) 1317

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2012

(111) 4466

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2011

(111) 2905

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2011

(111) 7100

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2009

(111) 9600

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2010

(111) 9501

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/02/2010

(111) 9192

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/02/2010

(111) 9534

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2010

(111) 9513

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2010

(111) 9420

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2010

(111) 9226

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2010

(111) 9227

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2010

(111) 9736

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/05/2010

(111) 10080

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/06/2010

(111) 9834

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2010

(111) 9835

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2010

(111) 10105

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/06/2010

(111) 10063

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2010

(111) 9939

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2010

(111) 9978

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2010

(111) 7673

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/02/2011

(111) 7674

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/02/2011

(111) 8088

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2011

(111) 10574

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/05/2011

(111) 17681

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/05/2011

(111) 10554

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/06/2011

(111) 10656

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2011

(111) 12464

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2011

(111) 11598

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/08/2011

(111) 10765

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/09/2011

(111) 10756

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/09/2011

(111) 10766

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2011

(111) 11392

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2011

(111) 11391

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2011

(111) 10987

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2011

(111) 10974

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2011

(111) 10830

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2012

(111) 10945

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/01/2012

(111) 10983

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/01/2012

(111) 11166

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2012

(111) 10831

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2012

(111) 11385

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2012

(111) 11294

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2012

(111) 11209

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2012

(111) 11058

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11059

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11061

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11063

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11065

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11066

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11068

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11069

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2012

(111) 11295

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2012

(111) 11233

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2012

(111) 11250

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2012

(111) 12456

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/03/2012

(111) 11135

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2012

(111) 11137

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2012

(111) 11331

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2012

(111) 11072

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/04/2012

(111) 11073

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/04/2012

(111) 11780

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2012

(111) 12775

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2012

(111) 11424

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/11/2012

СПОЈУВАЊЕ

(111) 3089

(732) **Wilsonart LLC,**
10501 NW H.K. Dodgen Loop, Temple, Texas,
76503-6110, US

(111) 2905

(732) **Kraft Foods Global Brands LLC,**

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) 10217

(732) **Eminence Speaker Asquisition, LLC**
Kentucky corporation

P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence,
KY 40019-0360, US

(111) 10465
(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

(111) 10466
(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

(111) 10467
(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

(111) 10468
(732) H-D Michigan, LLC
315 W.Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI
48103, US

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ

(111) 6927

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 персонални компјутери; микрокомпјутери; сервери на датотеки; лични дигитални подсетници; преносни компјутери; компјутеризирани прирачници и адресари (персонал организери); драјвери за дискети; драјвери за хард-дискови; контролори за диск-драјвери; видео графички контролори; драјвери за ленти за резервни копии (бацк-уп); касети со магнетни ленти; плочи со штампани кола; плочи со сериски приклучоци; комбинирани плочи со сериски и паралелни приклучоци; модеми; тастатури за компјутери; нумерички допуни за тастатури за компјутери; куќишта со напојување на електрична енергија за вградување на надворешни диск-драјвери; комплекти за конвертирање за екрани во боја кај преносни компјутери со екран од течни кристали; модули на меморија со директен пристап (РАМ); нумерички копроцесори; електрични приклучни проводници; читачки мемории (РОМ); модули на видео мемории со директен пристап (ВРАМ); кеш меморија; плочи за проширување на меморија; комплекти за подобрување на процесорски плочи за персонални компјутери; торби за носење на компјутери; програмирани магнетни дискети; упатства за корисници и прирачници кои се продаваат како целина со компјутери; драјвери за компакт-дискзаписи кои можат само да се читаат (ЦД-РОМ); батерии кои можат да се полнат; автомобилски адаптери за електрична енергија; полначи на батерии; адаптери на наизменична струја за компјутери; електрични приклучни проводници за компјутери и компјутерски периферали; компјутерски уред за покажување особено глуфчиња, компјутерски моливи и куглици; станици за поврзување на компјутери (исто така познати како 'цонвениенце' основи и/или основи за проширување 'деск-топ' компјутери); адаптер за компјутерски периферали; комплекти за доградба на персонални компјутери заради додавање на звучни можности; ПЦМЦИА картици (Персонал Цомпјутер Меморс Цард Интернационал Асоциатионцардс-картици на Меѓународно здружение на мемориски картици за персонални компјутери); интелигентни системи за похранување-вградување на распоредот од податоците на драјверите (заради спречување на губење на податоците); компјутери на база на користење компјутерски моливи; печатари и контролори за компјутери; софтвер за драјвери; картици за меѓусобни врски (интерфејс); касети за хартија (за печатари) и повеќенаменски уреди за довод на хартија; печатарски касети

за компјутерски печатари и телефакс уреди; фонтовски модули кои можат да се програмираат за компјутерски печатари и телефакс уреди; дискети за регистрирање гаранции; системи за вградување диск-драјвери за персонални компјутери; контролори на приклучокот на компјутерска мрежа; уреди за непрекинато снабдување со електрична енергија (УПС); штитници на кабли за напојување; компјутерски софтвер за иницијализација и конфигурирање на компјутерот, за оперативни системи, за драјвери на компјутерски перифералии, за пристапување на базата на податоци, за пресликување на драјвери (дриве мирроринг), за заштита на податоци, за регистрирање на грешки, за автоматско пратење на ревизија, за автоматска регенерација на сервис, за испорака на програми и прифатување договор за лиценца, за пратење и управување со еден или повеќе сервери на датотека во локалната подрачна мрежа на персонални компјутери, референтни услужни програми за техничко информирање